

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



РЕГИСТАР НА ПРОПИСИТЕ И ДРУГИТЕ АКТИ ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ“ ВО 2007 ГОДИНА



contact@slvesnik.com.mk

СКОПЈЕ, 31 ДЕКЕМВРИ 2007

СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
Собрание на Република Македонија.....	5	Одбор за доделување на наградата „Климент Охридски“.....	71
Законодавно-правна комисија на Собранието на Република Македонија.....	8	Одбор за доделување на наградата „23 Октомври“.....	71
Комисија за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија.....	11	Меѓународни договори.....	71
Комисија за реализација на постапката за изведување на реконструкцијата, доградбата и надградбата на зградата на Собранието на Република Македонија.....	11	Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската унија кон кои се придружува/прифаќа Република Македонија на покана на Европската унија.....	73
Претседател на Република Македонија.....	11	Резолуции на Советот за безбедност на Обединетите нации со кои се воведува, изменува или укинува режим на санкции против држави, ентитети или поединци.....	73
Влада на Република Македонија.....	12	Колективни договори.....	73
Министерство за одбрана.....	40	Спогодби.....	73
Министерство за внатрешни работи.....	40	Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	74
Министерство за надворешни работи.....	42	Фонд за здравствено осигурување на Македонија.....	74
Министерство за правда.....	42	Стопанска комора на Република Македонија.....	76
Министерство за финансии.....	43	Адвокатска комора на Република Македонија.....	76
Министерство за економија.....	44	Комора на извршители на Република Македонија.....	76
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство.....	47	Академија за обука на судии и јавни обвинители.....	77
Министерство за здравство.....	49	Основен суд Скопје II - Скопје.....	77
Министерство за образование и наука.....	50	Основен суд Битола.....	77
Министерство за труд и социјална политика.....	51	Основен суд Делчево.....	77
Министерство за култура.....	53	Основен суд Кавадарци.....	77
Министерство за транспорт и врски.....	54	Основен суд Охрид.....	77
Министерство за животна средина и просторно планирање.....	56	Основен суд Прилеп.....	77
Министерство за локална самоуправа.....	57	Основен суд Ресен.....	77
Комисија за хартии од вредност.....	57	Основен суд Свети Николе.....	77
Уставен суд на Република Македонија.....	60	Основен суд Тетово.....	77
Судски совет на Република Македонија.....	62	Нотарска комора на Република Македонија.....	77
Државна изборна комисија.....	63	Фармацевтска комора на Македонија.....	78
Државен завод за геодетски работи.....	63	ЈП Службен весник на РМ.....	78
Државен завод за статистика.....	64	ЈП за железничка инфраструктура „Македонски железници“.....	78
Државен завод за индустриска сопственост.....	64	Совет за радиодифузија на Република Македонија.....	78
Народна банка на Република Македонија.....	64	Центар за управување со кризи.....	78
Царинска управа на Република Македонија.....	66	Дирекција за радијациона сигурност.....	78
Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија.....	66	Дирекција за технолошки индустриски развојни зони.....	78
Агенција за млади и спорт.....	69	Дирекција за заштита и спасување.....	78
Агенција за државни службеници на РМ.....	69	Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер.....	79
Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.....	69	Државна комисија за спречување на корупцијата.....	79
Агенција за цивилно воздухопловство.....	69	Комисија за заштита на конкуренцијата.....	79
Агенција за електронски комуникации на РМ.....	70	Здружение за заштита на авторски музички права ЗАМП на РМ.....	80
Агенција за вработување на Република Македонија.....	71	Управа за извршување на санкциите.....	80
Одбор за доделување на наградата „Гоце Делчев“.....	71	Управа за семе и саден материјал.....	80
Одбор за доделување на наградата „Мајка Тереза“.....	71	ЈУ Национален парк „Пелистер“.....	80
Одбор за доделување на наградата „11 Октомври“.....	71		
Одбор за доделување на наградата „Мито Хадивасилев-Јасмин“.....	71		

ХРОНОЛОШКИ РЕГИСТАР

НА ПРОПИСИТЕ И ДРУГИТЕ АКТИ ОБЈАВЕНИ ВО "СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА" ВО 2007 ГОДИНА

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	ЗАКОНИ	Бр./стр.
39.	Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита.....	5/2
40.	Закон за изменување и дополнување на Законот за политичките партии.....	5/8
	Исправка	8/80
131.	Закон за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем и финансирање, наменет за забрзување на развојот на мали и средни претпријатија во Република Македонија (фаза III), кој ќе се склучи меѓу Македонската банка за поддршка на развојот и Кредитната банка за обнова од СР Германија.....	10/2
178.	Закон за изменување на Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост.....	13/1
179.	Закон за изменување на Законот за домување.....	13/2
180.	Закон за изменување и дополнување на Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица.....	13/2
190.	Закон за технолошки индустриски развојни зони.....	14/1
191.	Закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации.....	14/19
236.	Закон за изменување на Законот за празниците на Република Македонија.....	18/4
237.	Закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување.....	18/5
332.	Закон за изменување и дополнување на Законот за радиодифузната дејност..	19/1
333.	Закон за изменување и дополнување на Законот за личната карта.....	19/4
334.	Закон за изменување и дополнување на Законот за патните исправи на државјаните на Република Македонија.....	19/6
335.	Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата.....	19/10
337.	Закон за изменување на Законот за задолжување на Акционерското друштво за производство на електрична енергија "Електрани на Македонија", во државна сопственост, Скопје кај "Кредитната банка за обнова" од Франкфурт на Мајна СР Германија, за набавка на опрема за површинскиот коп на јаглен Брод Гнеотино, од фирмата "МАН Такраф Фердертехник" ГмбХ од Лајпциг СР Германија.....	20/1

341.	Закон за изменување и дополнување на Законот за државната статистика.....	21/1
353.	Закон за прогласување на Законот за јавна внатрешна финансиска контрола..	22/2
354.	Закон за изменување на Законот за медијација.....	22/6
355.	Закон за изменување на Законот за управната инспекција.....	22/6
356.	Закон за дополнување на Законот за јавните претпријатија.....	22/7
357.	Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на конкуренцијата.....	22/8
358.	Закон за изменување и дополнување на Законот за контрола на предметите од скапоцени метали.....	22/10
359.	Закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешна ревизија во јавниот сектор.....	22/13
384.	Закон за изменување и дополнување на Законот за животната средина.....	24/1
385.	Закон за изменување и дополнување на Законот за културата.....	24/56
386.	Закон за минералните сировини.....	24/57
387.	Закон за државен пазарен инспекторат..	24/96
388.	Закон за изменување и дополнување на Законот за железниците.....	24/101
389.	Закон за изменување и дополнување на Законот за воздухопловство.....	24/109
393.	Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва.....	25/1
394.	Закон за изменување на Законот за хартии од вредност.....	25/6
395.	Завршна сметка на Буџетот на Република Македонија за 2005 година.....	25/8
432.	Закон за изменување и дополнување на Законот за вработувањето и осигурувањето во случај на невработеност...	29/1
433.	Закон за изменување на Законот за вработување на инвалидни лица.....	29/2
434.	Закон за дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување.....	29/3
435.	Закон за изменување и дополнување на Законот за инвестиционите фондови.....	29/3
436.	Закон за изменување и дополнување на Законот за адвокатурата.....	29/8
437.	Закон за изменување и дополнување на Законот за здруженијата на граѓани и фондациите.....	29/10
445.	Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните патишта.....	30/2
446.	Закон за изменување на Законот за средното образование.....	30/4
513.	Закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување.....	36/1
514.	Закон за изменување на Законот за државните службеници.....	36/4

515. Закон за изменување и дополнување на Законот за енергетика.....	36/4	732. Закон за репродуктивен материјал од шумски видови дрвја.....	55/148
516. Закон за меѓународни рестриктивни мерки.....	36/6	733. Закон за безбедност на козметичките производи.....	55/162
517. Закон за изменување и дополнување на Законот за преземање на акционерски друштва.....	36/9	734. Закон за изменување на Законот за матичната евиденција за осигурениците и корисниците на права од пензиското и инвалидското осигурување.....	55/170
553. Закон за безбедност во железничкиот сообраќај.....	40/2	735. Закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации.....	55/170
554. Закон за изменување и дополнување на Законот за прекурзори.....	40/34	830. Закон за рамномерен регионален развој.....	63/1
555. Закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита.....	40/39	831. Закон за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити.....	63/17
556. Закон за основање на Државен универзитет „Гоце Делчев“ во Штип.....	40/45	832. Закон за изменување и дополнување на Законот за трговија.....	63/28
588. Закон за изменување и дополнување на Законот за оружјето.....	42/2	833. Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на производите.....	63/35
589. Закон за изменување на Законот за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем и финансирање, наменет за забрзување на развојот на мали и средни претпријатија во Република Македонија (фаза III), кој ќе се склучи меѓу Македонската банка за поддршка на развојот и Кредитната банка за обнова од СР Германија...	42/18	869. Закон за изменување и дополнување на Законот за личното име.....	66/2
605. Закон за изменување и дополнување на Законот за денационализација.....	44/2	870. Закон за изменување и дополнување на Законот за матичната евиденција...	66/2
657. Закон за изменување и дополнување на Законот за средното образование.....	49/2	871. Закон за изменување и дополнување на Законот за азил и привремена заштита.....	66/3
677. Закон за изменување на Законот за високото образование.....	51/2	872. Закон за прекршоците против јавниот ред и мир.....	66/6
678. Закон за основање на Факултет за администрација и менаџмент на информациски системи во состав на Универзитетот "Св. Климент Охридски" - Битола.....	51/3	873. Закон за изменување и дополнување на Законот за надзор на државната граница.....	66/12
679. Закон за изменување и дополнување на Законот за основното образование.....	51/4	874. Закон за изменување и дополнување на Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили и членовите на нивните семејства.....	66/13
712. Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата.....	54/2	875. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита од експлозивни материји.....	66/13
Исправки.....	84/52	876. Закон за изменување на Законот за промет на експлозивни материји.....	66/14
713. Закон за изменување и дополнување на Законот за шумите.....	54/129	877. Закон за изменување и дополнување на Законот за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните.....	66/15
714. Закон за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри.....	54/131	878. Закон за изменување на Законот за движење и престој на странците.....	66/16
715. Закон за изменување и дополнување на Законот за државните награди.....	54/133	879. Закон за изменување и дополнување на Законот за детективската дејност...	66/17
716. Закон за изменување и дополнување на Законот за вршење на услуги брз трансфер на пари.....	54/134	880. Закон за изменување и дополнување на Законот за странците.....	66/19
725. Закон за договорите за превоз во железничкиот сообраќај.....	55/2	881. Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните собири.....	66/21
726. Закон за внатрешната пловидба.....	55/18	882. Закон за изменување и дополнување на Законот за складирање и заштита од запални течности и гасови.....	66/22
727. Закон за нотаријатот.....	55/73	883. Закон за изменување и дополнување на Законот за обезбедување на лица и имот..	66/23
728. Закон за изменување и дополнување на Законот за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти.....	55/112	Исправка.....	84/51
729. Закон за финансиската полиција.....	55/115	884. Закон за банките.....	67/1
730. Закон за изменување и дополнување на Законот за државната помош.....	55/140	885. Закон за изменување и дополнување на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа.....	67/65
731. Закон за изменување и дополнување на Законот за вршење на занаетчиската дејност.....	55/141	892. Закон за вработување и работа на странци.....	70/2
		893. Закон за спречување судир на интереси..	70/33
		913. Закон за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.....	72/2

935. Закон за соработка меѓу Република Македонија и Меѓународниот кривичен суд за гонење лица одговорни за сериозни повреди на меѓународното хуманитарно право извршени на територијата на поранешна Југославија.....	73/2	1193. Закон за изменување и дополнување на Законот за даноците на имот.....	92/59
966. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на потрошувачите.....	77/1	1194. Закон за изменување и дополнување на Законот за административните такси.....	92/61
983. Закон за заштита од бучава во животната средина.....	79/2	1195. Закон за изменување и дополнување на Законот за комуналните такси.....	92/63
984. Закон за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување.....	79/30	1252. Изменување и дополнување на Буџетот на Република Македонија за 2007 година.....	96/1
985. Закон за изменување и дополнување на Законот за индустриската сопственост.....	79/75	1388. Закон за лековите и медицинските помагала.....	106/2
986. Закон за изменување и дополнување на Законот за техничката инспекција....	79/76	1389. Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светската банка по договор за Вториот Програмски заем за развојни политики - ПДПЛ 2	106/49
1015. Закон за изменување на Законот за пожарникарството.....	81/2	1390. Закон за задолжување на Република Македонија кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светската банка по Договор за заем за Вториот Проект за олеснување на трговијата и транспортот во Југоисточна Европа - ТТФСЕ 2..	106/51
1016. Закон за изменување и дополнување на Законот за идентификација и регистрација на животните.....	81/2	1391. Закон за задолжување на Република Македонија кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светската банка по Договор за заем за Проектот за зајакнување на земјоделството и пристапување	106/52
1017. Закон за изменување и дополнување на Законот за државен пазарен инспекторат.....	81/12	1407. Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со отпадот.....	107/2
1051. Закон за заштита на нови сорти на земјоделски растенија.....	84/2	1408. Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа.....	107/27
1052. Закон за изменување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.....	84/20	1409. Закон за изменување и дополнување на Законот за царински мерки за заштита на правата од интелектуална сопственост.....	107/29
1053. Закон за изменување на Законот за метрологијата.....	84/20	1449. Закон за производи за заштита на растенијата.....	110/1
1054. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на природата.....	84/21	1450. Закон за безбедност во снабдувањето со крв.....	110/47
1055. Закон за изменување и дополнување на Законот за ловството.....	84/39	1451. Закон за воспоставување мрежа за прибирање на сметководствени податоци од земјоделски стопанства.....	110/63
1056. Закон за изменување и дополнување на Законот за безбедност на храната и на производите и материјалите што доаѓаат во контакт со храната.....	84/40	1452. Закон за платите на судиите.....	110/69
1057. Закон за изменување на Законот за производство и промет на вооружување и воена опрема.....	84/48	1453. Закон за ѓубриња.....	110/73
1058. Закон за изменување и дополнување на Законот за контрола на извоз на стоки и технологии со двојна употреба.....	84/49	1488. Закон за правната положба на црква, верска заедница и религиозна група.....	113/1
1059. Закон за изменување на Законот за стегај.....	84/51	1489. Закон за хемикалии.....	113/7
1073. Закон за волонтерството.....	85/2	1490. Закон за ветеринарно здравство.....	113/37
1094. Закон за мирно решавање на работните спорови.....	87/2	1491. Закон за изменување и дополнување на Законот за класифицирани информации..	113/98
1095. Закон за обезбедување на побарувањата.....	87/10	1492. Закон за заштита и благосостојба на животните.....	113/103
1096. Закон за меѓународно приватно право.....	87/24	1493. Закон за нуспроизводи од животинско потекло.....	113/137
1097. Закон за малолетничка правда.....	87/48	1494. Закон за платниот промет.....	113/156
1098. Закон за Државното правобранителство...	87/85	1495. Закон за изменување и дополнување на Законот за ловството.....	113/171
1099. Закон за изменување и дополнување на Законот за договорен залог.....	87/92	1496. Закон за изменување и дополнување на Законот за водните заедници.....	113/176
1190. Закон за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај.....	92/1	1497. Закон за основање на Национална агенција за европски образовни програми и мобилност.....	113/177
1191. Закон за безбедност и здравје при работа.....	92/34	1499. Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност.....	114/1
1192. Закон за изменување и дополнување на Законот за квалитетот на амбиентниот воздух.....	92/51		

1500. Закон за ветеринарно јавно здравство..	114/2
1503. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на културното наследство.....	115/2
1504. Закон за дополнување на Законот за управната инспекција.....	115/16
1505. Закон за дополнување на Законот за Владата на Република Македонија.....	115/17
1575. Изменување и дополнување на Буџетот на Република Македонија за 2007 година.....	121/1
1576. Закон за изменување и дополнување на Законот за исплата на платите во Република Македонија.....	121/319
1577. Закон за дополнување на Законот за плата и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката.....	121/320
1628. Закон за издавање на вредносни бонови – ваучери.....	124/1
1740. Закон за изменување и дополнување на Законот за авторското право и сродните права.....	131/1
1755. Закон за електронска трговија.....	133/2
1756. Закон за изменување и дополнување на Законот за државната ревизија.....	133/10
1778. Закон за земјоделството и руралниот развој.....	134/2
1779. Закон за дополнување на Законот за служба во Армијата на Република Македонија.....	134/25
1810. Закон за земјоделското земјиште.....	135/2
1811. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност.....	135/17
1826. Закон за јавните набавки.....	136/2
1837. Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните патишта.....	137/2
1838. Закон за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање.....	137/6
Исправка	151/38
1903. Закон за изменување и дополнување на Законот за издавање на вредносни бонови – ваучери.....	140/2
2050. Закон за Комитетот за односи меѓу единиците.....	150/2
2051. Закон за престанување на примената на Законот за компензација.....	150/6
2052. Закон за престанување на примената на Законот за одговорност од нуклеарни штети.....	150/6
2053. Закон за престанување на важењето на Законот за учество на Социјалистичка Република Македонија во финансирањето на штедењето, супституцијата и рационалното користење на сите видови енергија.....	150/7
2054. Закон за престанување на примената на Законот за определување на градежното земјиште во градовите и населбите од градски карактер.....	150/7
2055. Закон за престанување на важењето на Законот за повластиците на младината и децата во патничкиот сообраќај.....	150/8

2056. Закон за престанување на важењето на Законот за определување повластици во јавниот патнички сообраќај.....	150/8
2057. Закон за престанување на важењето на Законот за градежната инспекција.....	150/8
2058. Закон за престанување на примената на Законот за единствена евиденција на просторните единици.....	150/9
2059. Закон за изменување и дополнување на Законот за користење и располагање со стварите на државните органи.....	150/9
2060. Закон за упатување лица во меѓународни мисии и во меѓународни организации.....	150/12
2061. Закон за изменување и дополнување на Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица.....	150/20
2062. Закон за прогласување на дел од планината Пелистер за национален парк....	150/24
2063. Закон за Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	150/27
2064. Закон за јавното обвинителство.....	150/41
2123. Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување.....	153/1
2196. Закон за изменување на Законот за правата на претседателот на Република Македонија и неговото семејство по престанувањето на функцијата.....	157/2
2267. Буџет на Република Македонија за 2008 година.....	160/1
2268. Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2008 година..	160/377
2269. Закон за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход.....	160/387
2270. Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка.....	160/389

**ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА
КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Рег. бр.	Бр./стр.
762. Закон за железниците (Пречистен текст).....	58/2
Исправки на Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2007 година („Службен весник на РМ“ бр. 139/2006).....	6/75
Исправка на Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на РМ“ бр. 139/2006).....	6/75
Исправка на Законот за еднакви можности на жените и мажите („Службен весник на РМ“ бр. 66/2006).....	134/25

О Д Л У К И

Рег. бр.	Бр./стр.
132. Одлука за именување генерален секретар на Собранието на Република Македонија.....	10/3

133. Одлука за избор на претседател и членови на Комисијата за реализирање на постапката за изведување на реконструкцијата, доградбата и надградбата на зградата на Собранието на Република Македонија.....	10/3	348. Одлука за избор на член на Владата на Република Македонија.....	21/8
134. Одлука за именување вицегувернер на Народната банка на Република Македонија.....	10/4	403. Одлука за основање на Анкетна комисија за испитување на поседување прислушни уреди од страна на политички партии.....	26/2
135. Одлука за именување на член на Советот на Македонската радиотелевизија.....	10/4	447. Одлука за давање согласност на Статутот на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер.....	30/4
136. Одлука за именување јавен обвинител на Република Македонија.....	10/4	448. Одлука за давање согласност на утврдената стапка на надомест од вкупниот приход на друштвата кои вршат енергетска дејност за финансирање на работењето на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за 2007 година.....	30/4
137. Одлука за дополнување на Одлуката за основање на постојани работни тела на Собранието на Република Македонија.....	10/4	497. Одлука за избор на претседател на Советот на Собранискиот канал.....	35/2
138. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за билатерална парламентарна соработка.....	10/5	498. Одлука за разрешување од функцијата заменик на генералниот секретар на Собранието на Република Македонија.....	35/2
151. Одлука за именување членови на Државната комисија за спречување на корупцијата.....	12/2	499. Одлука за именување на заменици на генералниот секретар на Собранието на Република Македонија.....	35/2
152. Одлука за разрешување и именување на претседател, член и заменик член на Комисијата за решавање на жалби во областа на енергетиката.....	12/2	500. Одлука за изменување на Одлуката за разрешување и именување на претседател и членови на Одборот за доделување на наградата “Гоце Делчев”.....	35/2
153. Одлука за дополнување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	12/3	501. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	35/2
220. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија - медицински тим за учество во мировна операција во Авганистан.....	17/1	590. Одлука за основање на Повремена комисија на Собранието на Република Македонија за утврдување на реалната состојба и условите во казнено-поправните установи.....	42/18
221. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија - медицински тим за учество во мировна операција во Авганистан.....	17/2	648. Одлука за избор на член на Владата на Република Македонија.....	48/1
342. Одлука за именување на членови на Советот на Македонската радиотелевизија.....	21/6	692. Одлука за испраќање на персонал на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција во мисијата на Обединетите нации UNIFIL во Либан.....	53/2
343. Одлука за разрешување и избор на претседател и членови на Советот за научно-културните средби “Десет дена Крушевска Република”.....	21/7	693. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија – медицински тим за учество во мировна операција на Европската унија во Босна и Херцеговина ЕУФОР „Алтеа“.....	53/2
344. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	21/7	886. Одлука за испраќање на единици на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција во Ирак... ..	67/67
345. Одлука за именување на претседател, потпретседател и членови на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата.....	21/7	887. Одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „Мито Хаџи Василев Јасмин“.....	67/68
346. Одлука за разрешување член на Владата на Република Македонија и министер за животна средина и просторно планирање.....	21/8	956. Одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Македонија за учество во мировна операција на Европската унија во Босна и Херцеговина ЕУФОР, Алтеа.....	76/2
347. Одлука за избор на член на Владата на Република Македонија.....	21/8	957. Одлука за испраќање на единици на Армијата на Република Македонија за учество во мировна операција во Авганистан.....	76/2

973. Одлука за избор на член на Владата на Република Македонија.....	78/2	2113. Одлука за пренамена на средствата меѓу буџетските корисници.....	152/2
974. Одлука за избор на претседател и членови на Анкетната комисија за испитување на поседување прислушни уреди од страна на политички партии.....	78/2	2114. Одлука за изменување на Одлуката за основање на постојани работни тела на Собранието на Република Македонија..	152/7
975. Одлука за избор на претседател и членови на Повремената комисија на Собранието на Република Македонија за утврдување на реалната состојба и условите во казнено-поправните установи.....	78/2	2155. Одлука за избор на главен државен ревизор на Државниот завод за ревизија.....	156/2
976. Одлука за именување на претседател и членови на Одборот за доделување на наградата “23 Октомври”.....	78/2	2156. Одлука за изменување на Одлуката за избор на членови на Комитетот за односи меѓу заедниците.....	156/2
1033. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во мировна операција на Европската унија во Босна и Херцеговина ЕУФОР, Алтеа.....	83/2	2157. Одлука за именување на претседател, потпретседател и членови на Националниот совет за евроинтеграции.....	156/3
1196. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија – медицински тим за учество во мировна операција во Авганистан.....	93/2	2158. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на потребата и постапката за изведување на реконструкција, доградба и надградба на зградата на Собранието на Република Македонија..	156/3
1457. Одлука за избор на претседател на Комисијата за хартии од вредност.....	111/2	2159. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	156/3
1529. Одлука за основање на Анкетна комисија за утврдување на околностите на настаните во Собранието на Република Македонија случени на 25 септември 2007 година и одговорноста на учесниците во тие настани.....	116/2	2160. Одлука за избор на потпретседател на Собранието на Република Македонија.....	156/4
1570. Одлука за избор на членови на Судскиот совет на Република Македонија.....	120/1	2161. Одлука за именување член на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.....	156/4
1571. Одлука за избор на претседател и членови на Анкетната комисија за утврдување на околностите на настаните во Собранието на Република Македонија случени на 25 септември 2007 година и одговорноста на учесниците во тие настани.....	120/2	2162. Одлука за избор на член на Судскиот совет на Република Македонија.....	156/4
1698. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија - медицински тим за учество во мировна операција на Европската унија во Босна и Херцеговина ЕУФОР “Алтеа”.....	129/2	396. Просторен план на регионот на сливот на реката Треска.....	25/17
1719. Одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Советот за статистика на Република Македонија.....	130/2	СТРАТЕГИИ	
1904. Одлука за основање Национален совет за евроинтеграции.....	140/3		
1960. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во мировната операција во Ирак...	144/2	Рег. бр.	Бр./стр.
2027. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во мировна операција во Авганистан.....	147/2	390. Стратегија за управување со јавен долг за периодот од 2007 до 2009 година.....	24/124
2028. Одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Македонија за учество во мировна операција на Европската унија во Босна и Херцеговина ЕУФОР, Алтеа.....	147/2	РЕЗОЛУЦИИ	
		Рег. бр.	Бр./стр.
		1983. Резолуција за приоритетите за пристапувањето на Република Македонија во Европската унија и отворањето преговори за членство во Европската унија...	145/2
		ДЕКЛАРАЦИИ	
		Рег. бр.	Бр./стр.
		977. Декларација за барање на поддршка за прием на Република Македонија во НАТО.....	78/3
		ОГЛАСИ	
		Рег. бр.	Бр./стр.
		914. Оглас за избор на членови на Судскиот совет на Република Македонија што ги избира Собранието на Република Македонија.....	72/9

**КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА
ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

Рег.бр.	Бр./стр.
466. Одлука за определување на месечен надоместок на претседателот и членовите на Комисијата за решавање на жалби од областа на пазарот на хартии од вредност.....	31/2
1392. Одлука за определување на коефициент за пресметување на плата на координатор на пратеничка група во Собранието на Република Македонија.....	106/53
1955. Одлука за дополнување на Одлуката за висината на надоместокот на пратениците за користење на автомобил во лична сопственост за службени цели и надоместок на трошоци за патарина...	143/2

**КОМИСИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА
НА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ
НА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА,
ДОГРАДБАТА И НАДГРАДБАТА НА
ЗГРАДАТА НА СОБРАНИЕТО НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Рег.бр.	Бр./стр.
1032. Одлука за доделување награди на постигнатите трудови по Конкурсот за изработка на идејно-архитектонско решение за доградба, надградба и адаптација на објектот на Собранието на Република Македонија.....	82/48

**ПРЕТСЕДАТЕЛ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

У К А З И

Рег. бр.	Бр./стр.
41. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Киргистан.....	5/10
349. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, Ирска и Република Исланд.....	21/8
397. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Соединетите Американски Држави.....	25/64
791. Указ бр. 23 од 15 мај 2007 година.....	60/1
792. Указ бр. 24 од 15 мај 2007 година.....	60/1
793. Указ бр. 25 од 15 мај 2007 година.....	60/2
894. Указ бр. 6 од Претседателот на Република Македонија.....	70/40
1303. Указ бр. 7 од Претседателот на Република Македонија.....	100/1
1304. Указ бр. 8 од Претседателот на Република Македонија.....	100/1

1308. Указ бр. 27 од Претседателот на Република Македонија.....	101/2
1309. Указ бр. 28 од Претседателот на Република Македонија.....	101/2
1310. Указ бр. 9 од Претседателот на Република Македонија.....	101/2
1311. Указ бр. 10 од Претседателот на Република Македонија.....	101/2
1312. Указ бр. 11 од Претседателот на Република Македонија.....	101/2
1313. Указ бр. 12 од Претседателот на Република Македонија.....	101/2
1314. Указ бр. 13 од Претседателот на Република Македонија.....	101/2
1315. Указ бр. 14 од Претседателот на Република Македонија.....	101/3
1316. Указ бр. 15 од Претседателот на Република Македонија.....	101/3
1422. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Србија и Државата Израел.....	109/2
1558. Указ бр. 16 од Претседателот на Република Македонија.....	119/2
1559. Указ бр. 17 од Претседателот на Република Македонија.....	119/2
1741. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Суверениот Воен Ред на Малта.....	131/4
1780. Указ бр. 18 од Претседателот на Република Македонија.....	134/26
1781. Указ бр. 19 од Претседателот на Република Македонија.....	134/26
1782. Указ бр. 20 од Претседателот на Република Македонија.....	134/26
1783. Указ бр. 21 од Претседателот на Република Македонија.....	134/26
1784. Указ бр. 22 од Претседателот на Република Македонија.....	134/26
1785. Указ бр. 23 од Претседателот на Република Македонија.....	134/26
1786. Указ бр. 24 од Претседателот на Република Македонија.....	134/27
1787. Указ бр. 25 од Претседателот на Република Македонија.....	134/27
1839. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Хрватска.....	137/20
1840. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Украина..	137/20
1841. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Романија..	137/20
1953. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Швајцарската Конфедерација и Принципатот Лихтенштајн.....	143/2
2029. Указ бр. 29 од Претседателот на Република Македонија.....	147/2
2030. Указ бр. 30 од Претседателот на Република Македонија.....	147/2
2031. Указ бр. 31 од Претседателот на Република Македонија.....	147/3

2032.	Указ бр. 32 од Претседателот на Република Македонија.....	147/3	360.	Уредба за начинот и постапката за утврдување на плата, додатоци на плата и надоместоците на определени трошоци во дипломатско – конзуларните претставништва на Република Македонија.....	22/16
2065.	Указ бр. 37 од Претседателот на Република Македонија.....	150/68	404.	Уредба за Методологија за распределба на наменските дотации во основното образование по општини.....	26/2
2163.	Указ бр. 33 од Претседателот на Република Македонија.....	156/4	438.	Уредба за Методологија за распределба на наменските дотации во средното образование по општини и градот Скопје.....	29/13
2164.	Указ бр. 34 од Претседателот на Република Македонија.....	156/5	557.	Уредба за изменување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон.....	40/46
2165.	Указ бр. 35 од Претседателот на Република Македонија.....	156/5	570.	Уредба за мерките кои мораат да бидат вклучени во плановите за мерки за да се обезбеди интегритет на јавната телекомуникациска мрежа и пристап до јавните комуникациски услуги во случај на пад на мрежата во воена или вонредна состојба или елементарна непогода.....	41/2
2166.	Указ бр. 36 од Претседателот на Република Македонија.....	156/5	627.	Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за начинот на продажба и постапување со стока која е одземена или која е отстапена во корист на државата и за распределба на средствата стекнати со продажбата.....	45/1
О Д Л У К И			763.	Уредба за утврдување на доверливите пронајдоци што се однесуваат на одбраната и кои се од интерес за безбедноста на државата и за начинот за признавањето на патент за таквите пронајдоци.....	58/15
Рег. бр.		Бр./стр.	764.	Уредба за методологија за распределба на наменски дотации за плати, додатоци од плати и надоместоци за вработените во територијалните противпожарни единици за 2008 година.....	58/16
181.	Одлука за разрешување и именување член на Комисијата за помилување на Претседателот на Република Македонија.....	13/4	822.	Уредба за изменување на Уредбата за спроведување на Царинскиот закон.....	62/2
222.	Одлука за помилување на осудени лица.....	17/2	847.	Уредба за методологијата за распределба на наменските дотации за јавните установи за социјална заштита – домови за стари лица.....	65/2
490.	Одлука за помилување на осудени лица.....	33/1	848.	Уредба за методологија за распределба на наменски дотации за општинските јавни установи за деца-детски градинки по општини.....	65/2
784.	Одлука за помилување на осудени лица.....	59/1	958.	Уредба за обврската за давање приоритет за задоволување на потребите на Армијата, органите на државната власт, републичките сили за заштита и спасување, трговските друштва, јавните претпријатија, установи и служби од посебно значење за одбраната во воена состојба, од страна на јавните претпријатија и трговските друштва од областа на енергетиката, сообраќајот, врските, комуналните дејности и градежништвото.....	76/2
1074.	Одлука за помилување на осудени лица.....	85/7	959.	Уредба за применување на регулативите на Комисијата на европските заедници за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура.....	76/3
1212.	Одлука за помилување на осудени лица по повод 2-ри Август 2007 година – Националниот празник на Република Македонија.....	94/2			
1423.	Одлука за разрешување на директорот на Агенцијата за разузнавање.....	109/2			
1424.	Одлука за именување директор на Агенцијата за разузнавање.....	109/2			
1742.	Одлука за помилување на осудени лица.....	131/4			
2115.	Одлука за помилување на осудени лица.....	152/8			
2197.	Одлука за помилување на осудени лица по повод Новата 2008 година.....	157/2			
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА					
У Р Е Д Б И					
Рег. бр.		Бр./стр.			
42.	Уредба за Методологијата за распределба на наменските дотации за јавните установи за социјална заштита – домови за стари лица.....	5/10			
115.	Уредба за видот на податоците и информацииите и за начинот и постапката на нивно доставување до Центарот за управување со кризи.....	9/2			
116.	Уредба за знаците за тревожење.....	9/5			
154.	Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за условите и начинот на користење на услугите што ги врши Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	12/3			
238.	Уредба за методологија за распределба на наменските дотации за локалните установи во културата во 2007 година.....	18/7			

1024. Уредба за методологија за распределба на приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2008 година....	82/1	1370. Уредба за начинот на назначување (нотификација) на телата за оцена на сообразност во Европската комисија.....	105/3
1034. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за утврдување на условите и постапката за доделување на помош за спас и реконструкција на претпријатијата со потешкотии.....	83/2	1371. Уредба за содржината на известувањето и постапката за известување преку системот за брзо информирање за производите кои претставуваат сериозна опасност.....	105/11
1060. Уредба за видот и обемот на инсталациите кои произведуваат енергија произведена со согорување на фосилни горива.....	84/52	1393. Уредба за описот на звањата на државните службеници.....	106/54
1061. Уредба за методологија за распределба на наменските дотации за локалните установи во културата во 2008 година.....	84/52	1394. Уредба за униформата и ознаките на униформата на полицијата.....	106/59
1100. Уредба за висина на надомест за приватизација на градежното земјиште што се приватизира, начинот и постапката за наплата на надоместот за приватизација на градежно земјиште.....	87/101	1410. Уредба за постапката за известување на Европската комисија за донесување на технички и нехармонизирани прописи, технички спецификации и стандарди.....	107/30
1101. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за определување на реонизација на зони на градовите и населените места во Република Македонија.....	87/103	1411. Уредба за постапката, критериумите и начинот на распределба на дозволи за меѓународен превоз на стоки.....	107/35
1112. Уредба за дополнување на Уредбата за поблиските критериуми и начинот на спроведување на ослободувањето од плаќање на увозни давачки, како и вредноста, количината и видот или намената на стоката која може да се ослободи од плаќање на увозни давачки..	88/2	1482. Уредба за стандардите и нормативите за планирање, изградба и уредување на објектите кои ги користи Министерството за внатрешни работи на граничните премини.....	112/1
1113. Уредба за личностите и објектите што се обезбедуваат, видовите на мерки и активности и степените на обезбедување.....	88/2	1506. Уредба за определување на производите и материјалите што се во општа употреба, а кои вршителите на дејноста трговија со неопасен отпад не смеат да ги откупуваат од индивидуалните собирачи на отпад.....	115/19
1253. Уредба за методологија за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации за локалните установи во културата во 2007 година.....	97/2	1541. Уредба за висината на надоместот кој го плаќаат операторите на инсталациите кои вршат активности за кои се издава дозвола за усогласување со оперативен план.....	117/2
1254. Уредба за методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации за јавните установи за деца-детски градинки по општини за 2007 година.....	97/3	1542. Уредба за висината на надоместот кој треба да го плаќаат операторите на инсталациите кои вршат активности за Б – интегрирана еколошка дозвола.....	117/7
1255. Уредба за методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за јавните установи за социјална заштита - домови за стари лица за 2007 година.....	97/4	1665. Уредба за методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации за јавните установи за деца-детски градинки по општини за 2008 година.....	127/2
1322. Уредба за видот на плановите, програмите, потпрограмите, активностите и потребните ресурси за нивна реализација и финансиските средства, начинот на изработката, содржината и структурата на истите.....	102/2	1666. Уредба за методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации за локалните установи во културата во 2008 година.....	127/2
1357. Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за основно образование по општини за 2007 година.....	104/2	1699. Уредба за методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за јавните установи за социјална заштита – домови за стари лица за 2008 година.....	129/2
1358. Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за средно образование по општини и Градот Скопје за 2007 година.....	104/2	1700. Уредба за методологијата за утврдување на критериуми за распределба на наменските дотации за основното образование по општини за 2008 година...	129/3
1369. Уредба за начелата за внатрешна организација на органите на државната управа.....	105/2	1701. Уредба за методологијата за утврдување на критериуми за распределба на наменските дотации за средното образование по општини и Градот Скопје за 2008 година.....	129/3
		1702. Уредба за вооружувањето и опремата на судската полиција.....	129/4

1720. Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за основно образование по општини за 2008 година.....	130/2	Исправка на Уредбата за висината на закупнината на државно градежно земјиште кое е предмет на долготраен и времен закуп, начинот и постапката за наплата на закупнината на долготрајниот и времениот закуп („Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/07 година).....	158/143
1721. Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за средното образование по општини и Градот Скопје за 2008 година.....	130/3	Исправка на Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за начинот и постапката за отуѓување, давањето под закуп и висината на посебните трошоци на постапките за отуѓувањето и давањето под закуп на градежното земјиште во сопственост на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/07 година).....	158/143
1905. Уредба за начинот на стекнување на звањата и ознаките на звањата на полициските службеници.....	140/3	О Д Л У К И	
1961. Уредба за критериумите врз основа на кои се донесуваат одлуките дали определени плански документи би можеле да имаат значително влијание врз животната средина и здравјето на луѓето..	144/2	Рег. бр.	Бр./стр.
1992. Уредба за дополнување на Уредбата за начелата за внатрешна организација на органите на државната управа.....	146/2	1. Одлука за давање согласност на Статутот на ЈПАУ „Македонија“ – Скопје.....	1/1
2124. Уредба за стратегиите, плановите и програмите, вклучувајќи ги и промените на тие стратегии, планови и програми, за кои задолжително се спроведува постапка за оцена на нивното влијание врз животната средина и врз животот и здравјето на луѓето.....	153/13	43. Одлука за распишување оглас за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Кочани.....	5/11
2125. Уредба за содржината на извештајот за стратедиска оцена на животната средина.....	153/15	44. Одлука за отпочнување на постапка за доделување на концесии за експлоатација на минерални сировини – мермери	5/11
2133. Уредба за висината на закупнината на градежно земјиште во државна сопственост кое е предмет на долготраен и времен закуп, како и начинот и постапката за наплата на закупнината за долготраен и времен закуп.....	155/2	45. Одлука за давање согласност на Програмата за работа на ЈП ХС „Злетовица“ – Пробиштип за 2006 година, со Финансиски план и Инвестициона програма за 2006 година.....	5/12
2134. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за начинот и постапката за отуѓување, давањето под закуп и висината на посебните трошоци на постапките за отуѓувањето и давањето под закуп на градежното земјиште сопственост на Република Македонија.....	155/5	46. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2005 година и Годишниот извештај за работењето за 2005 година на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.....	5/12
2198. Уредба за постапката за донесување на Решението за овластување на правното лице за вршење на оцена на сообразност, начинот на известување за стекнување на својство на телата за оцена на сообразност, начинот на известување за укинување на Решението за овластување и формата и содржината на регистарот на телата за оцена на сообразност.....	157/3	47. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за ангажирање консултантски тим по пат на меѓународен ограничен повик за консултантски услуги за изработка на студија со модел и начин на трансформација со приватизација на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.....	5/12
2199. Уредба за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош...	157/7	91. Одлука за изменување на Одлуката за намалување на цената на становите во општествена сопственост.....	7/1
2200. Уредба за услугите кои се предмет на договорите за јавни набавки на услуги.....	157/13	117. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната сировина-оникс на ДППТ „МАКС ОНИКС“ ДООЕЛ Прилеп на локалитетот „Поле“ кај с. Бешиште општина Витолиште, Прилеп.....	9/5
2212. Уредба за начинот на вршење на технички преглед на рударски објекти и висината на трошоците за вршење на технички преглед.....	158/3	118. Одлука за давање концесија за експлоатација на минерална сировина - антимон на ДПТ “ФАРМАКОМ МБ-ЗАЈАЧА” ДООЕЛ Скопје на локалитетот од рудник Лојане – с.Лојане, општина Липково.....	9/6
2213. Уредба за видовите на активности на градење кои се предмет на договорите за јавни набавки на работи.....	158/4		

- | | | | |
|--|------|--|------|
| 119. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната суровина - песок и чакал на ДПГТТУ "ФИЛИП ИНЖЕНЕРИНГ" ДООЕЛ Чучер Сандево на локалитетот "Коњски Дол" К.О. Горно и Долно Оризари Скопје..... | 9/6 | 162. Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за употреба на средства за давање позајмица..... | 12/5 |
| 120. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на закупнината за користење на деловен простор под закуп сопственост на Република Македонија..... | 9/7 | 163. Одлука за давање согласност на Одлуката за задолжување на Јавното претпријатие за берзанско работење Агроберза, Скопје кај Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија..... | 12/5 |
| 121. Одлука за давање согласност на Одлуката за измена и дополна на Одлуката за утврдување на висината на закупнината за користење на деловен простор под закуп сопственост на Република Македонија..... | 9/7 | 164. Одлука за давање согласност на Одлуката за задолжување на Јавното претпријатие за берзанско работење Агроберза, Скопје кај Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија..... | 12/5 |
| 122. Одлука за дополнување на Одлуката за распределба на регистарски таблички со АА ознаки..... | 9/7 | 165. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на магистралните и регионалните патишта на Република Македонија..... | 12/6 |
| 123. Одлука за давање согласност на Одлуката за употреба на средства остварени од работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија..... | 9/7 | 166. Одлука за начинот и временскиот рок на воспоставување на единствен европски број за итен повик E-112 во Република Македонија..... | 12/6 |
| 124. Одлука за давање согласност на Одлуката за измена и дополна на Одлуката за употреба на средства остварени од работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија бр. 02-683/1 од 19.01.2007 година..... | 9/7 | 193. Одлука за видот и карактеристиките на државните хартии од вредност во 2007 година..... | 15/2 |
| 125. Одлука за давање согласност на Одлуката за употреба на средства за давање позајмица..... | 9/8 | 194. Одлука за дополнување на Одлуката за формирање на Канцеларијата на Претседателот на Владата на Република Македонија..... | 15/2 |
| 155. Одлука за прогласување Ден на отворена Влада на Република Македонија..... | 12/3 | 195. Одлука за одобрување на Програмата за реализација на задачите на Бирото за стопански недоволно развиените подрачја во 2007 година..... | 15/2 |
| 156. Одлука за основање на Национална установа - "Тетовски театар" во Тетово.. | 12/3 | 196. Одлука за формирање на Меѓуресорско тело за рурален развој..... | 15/2 |
| 157. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2007 година..... | 12/4 | 239. Одлука за прифатливоста на предлогот за прогласување на локалитетот Куклица за заштитено подрачје во категоријата споменик на природата..... | 18/7 |
| 158. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2007 година..... | 12/4 | 240. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на магистрални и регионални патишта во Република Македонија..... | 18/7 |
| 159. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2007 година..... | 12/4 | 241. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија..... | 18/8 |
| 160. Одлука за давање согласност на Одлуката за употреба на средства остварени од работењето на Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ - Скопје..... | 12/5 | 242. Одлука за отповикување на управител на Друштвото Фабрика за шински возила „Велес“-ЈП „Македонски железници“ - ДООЕЛ Велес..... | 18/8 |
| 161. Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување на Одлуката за употреба на средства остварени од работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија..... | 12/5 | 243. Одлука за избор на управител на Друштвото Фабрика за шински возила „Велес“, ДООЕЛ-Велес..... | 18/8 |
| | | 244. Одлука за отповикување на членовите на Надзорен одбор на Друштвото Фабрика за шински возила „Велес“- ЈП „Македонски железници“, ДООЕЛ-Велес..... | 18/8 |
| | | 245. Одлука за избор на членови на Надзорен одбор на Друштвото Фабрика за шински возила „Велес“, ДООЕЛ-Велес.. | 18/8 |
| | | 246. Одлука за отповикување на управител на Друштвото за ремонт на пруги и нискоградба – ЈП „Македонски железници“ - ДООЕЛ-Скопје..... | 18/9 |

247. Одлука за избор на управител на Друштвото за ремонт на пруги и нискоградба ДООЕЛ-Скопје.....	18/9	449. Одлука за висината и начинот на наплатата на надоместокот за употреба на автопат или магистрален пат, нивен дел или објект на патот (автопатска такса).....	30/5
248. Одлука за отповикување на членовите на Надзорен одбор на Друштвото за ремонт на пруги и нискоградба - ЈП „Македонски железници“, ДООЕЛ-Скопје.....	18/9	450. Одлука за обрасците на придружното писмо и меморандумот, содржината и формата на кореспондентната табела и на изјавата за усогласеноста на прописот со законодавството на Европската унија.....	30/5
249. Одлука за избор на членови на Надзорен одбор на Друштвото за ремонт на пруги и нискоградба, ДООЕЛ - Скопје.....	18/9	451. Одлука за изземање од стопанисување и за давање на користење недвижен имот.....	30/15
361. Одлука за одобрување на средства од резерви на Буџетот на Република Македонија.....	22/20	495. Одлука за изменување на Одлуката за формирање на Совет за имплементација на реформата на пензискиот систем.....	34/1
362. Одлука за Шеста емисија на обврзници за денационализација.....	22/20	496. Одлука за утврдување на Класификацијата на производите според дејноста.....	34/1
363. Одлука за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Агенцијата за вработување на Република Македонија.....	22/20	502. Одлука за формирање Национален координативен центар за гранично управување.....	35/3
364. Одлука за престанок и за давање на користење на недвижни ствари.....	22/20	503. Одлука за изземање од стопанисување и за давање на користење недвижен имот.....	35/3
365. Одлука за отворање Почесен конзулат на Република Македонија во Ајдин, Република Турција.....	22/21	518. Одлука за денот и моментот на воведувањето и денот и моментот на завршувањето на летното сметање на времето во 2007 година.....	36/15
366. Одлука за отворање Почесен конзулат на Република Македонија во Покраината Саксонија, СР Германија, со седиште во Дрезден.....	22/21	522. Одлука за давање на согласност на почетниот износ на пазарната вредност на радиوفرквенциите, како еднокретен надоместок за добивање на одобрение за користење на радиوفرквенции од радиوفرквенцискиот опсег 3.4-3.6 GHz, за фиксен безжичен пристап.....	38/2
367. Одлука за отворање Почесен генерален конзулат на Република Македонија во Кралството Шведска, со седиште во Гетеборг.....	22/21	523. Одлука за утврдување на сопственоста на недвижниот имот – објекти на Република Македонија – корисник Министерство за здравство.....	38/2
368. Одлука за отворање Почесен конзулат на Република Македонија во Принципатот Монако.....	22/21	524. Одлука за изземање од стопанисување и за давање на користење недвижен имот.....	38/3
375. Одлука за давање согласност за именување на почесен конзул на Република Србија во Република Македонија, со седиште во Битола.....	23/1	525. Одлука за дополнување на Одлуката за одземање на корисничко право на градежното земјиште во сопственост на Република Македонија.....	38/3
405. Одлука за основање на Технолошко индустриска развојна зона Скопје.....	26/7	542. Одлука за продажба на недвижни ствари.....	39/2
406. Одлука за давање согласност за отворање на Конзулат на Република Србија во Република Македонија, со седиште во Битола.....	26/7	543. Одлука за давање согласност на Програмата за работа и Финансискиот план за 2007 година на Агенцијата за странски инвестиции на Република Македонија.....	39/2
407. Одлука за изменување на Одлуката за продажба на движни ствари - моторни возила.....	26/7	558. Одлука за утврдување на правото на сопственост на објектот на Собранието на Република Македонија.....	40/46
408. Одлука за давање согласност на Годишната програма и Финансискиот план на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за 2007 година.....	26/8	559. Одлука за продажба на недвижни ствари.....	40/46
439. Одлука за распоредување на приходите од игри на среќа и од забавни игри во 2007 година.....	29/15	560. Одлука за давање во сопственост моторно возило.....	40/47
440. Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за организација на работата и систематизација на работните места во Стручната служба на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	29/15	561. Одлука за пренесување на правото на сопственост на движна ствар.....	40/47
441. Одлука за изменување на Одлуката за ангажирање на консултантски тим по пат на ограничен повик заради подготовка на постапката за доделување на концесија на дел од патната инфраструктура во Република Македонија.....	29/15	562. Одлука за престанување на користење моторно возило.....	40/47

563. Одлука за давање согласност на Статутот на Јавното претпријатие за берзанско работење АГРО-БЕРЗА Скопје..	40/48	666. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	50/2
564. Одлука за прифатливоста на предлогот за повторно прогласување на дел од планината Пелистер за заштитено подрачје во категоријата национален парк.....	40/48	667. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за услови и критериуми за распределба на станови изградени по „Проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски приходи“.....	50/2
628. Одлука за основање на Институт за духовно културно наследство на Албанците.....	45/2	680. Одлука за распишување оглас за именување еден заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје.....	51/7
629. Одлука за испраќање на републичките сили за заштита и спасување на меѓународната мултилатерална вежба ИДАССА 2007 во Република Хрватска	45/2	685. Одлука за престанување на користење недвижна ствар.....	52/2
630. Одлука за репрограмирање на обврски на Фондот за магистрални и регионални патишта спрема Република Македонија - Министерство за финансии.....	45/3	686. Одлука за давање на стопанисување на недвижна ствар.....	52/2
631. Одлука за давање согласност на Статутот на Централен регистар на Република Македонија.....	45/3	687. Одлука за давање согласност на Програмата за инвестициони вложувања на ЈПАУ „Македонија“ – Скопје за 2007 година.....	52/2
638. Одлука за укинување на визите за граѓаните на Романија.....	46/1	688. Одлука за давање согласност на Одлуката за измени и дополнувања на Ценовникот на ЈПАУ „Македонија“ – Скопје на основни и останати аеродромски услуги бр. 02-2022/17 од 22.12.2003 година.....	52/2
639. Одлука за изменување на Одлуката за формирање на Националниот комитет за човекови населби - ХАБИТАТ.....	46/1	694. Одлука за критериуми за определување на висината на надоместокот за концесија за користење на водата.....	53/2
640. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на цената за плаќање на лиценци за постојано приредување игри на среќа.....	46/2	695. Одлука за давање на одобрение за основање на приватна установа за социјална заштита – Дневен центар за деца со интелектуална или телесна попреченост.....	53/3
641. Одлука за распределба на средства за изградба на водоснабдителни и канализациони системи во Република Македонија за 2007 година.....	46/2	696. Одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2006 година.....	53/3
649. Одлука за давање согласност за именување на почесен конзул на Романија во Република Македонија, со седиште во Битола.....	48/2	697. Одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2006 година.....	53/3
658. Одлука за забрана на продажба на одделни нафтени деривати.....	49/3	698. Одлука за престанување на користење на движно средство – моторно возило....	53/4
659. Одлука за набавка на недвижна ствар со закуп.....	49/3	699. Одлука за давање во сопственост на моторно возило.....	53/4
660. Одлука за изземање од стопанисување и за давање на користење недвижен имот.....	49/3	717. Одлука за доделување средства за постдипломски студии од областа на ЕУ во странство за 2007/2008 година	54/139
661. Одлука за одземање на концесија за експлоатација на минерална суровина-минерална вода од лежиштето кај с.Раотинце, општина Јегуновце.....	49/4	718. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија на вежбовни активности во Република Германија.....	54/140
662. Одлука за одземање на концесија за експлоатација на минерална суровина-градежно технички камен – варовник од лежиштето кај с. Јегуновце, општина Јегуновце.....	49/4	736. Одлука за определување на ОХИС АД - Скопје како трговско друштво од особено значење за економијата на Република Македонија, со можности и интерес за проширување и реактивирање на деловните активности.....	55/173
663. Одлука за одземање на концесија за експлоатација на минерална суровина-варовник од лежиштето на Локалитетот Марков кран во близина на с.Јегуновце, општина Јегуновце.....	49/4	737. Одлука за определување на ЕМО АД - Охрид како трговско друштво од особено значење за економијата на Република Македонија, со можности и интерес за проширување и реактивирање на деловните активности.....	55/174
665. Одлука за определување на групи на корисници со право на приоритетни мрежни приклучни точки кои можат да се користат само во случај на пад на мрежата, воена или вонредна состојба или елементарна непогода.....	50/2	741. Одлука за формирање и делокруг на Координативно тело за интелектуална сопственост.....	56/1

750. Одлука за пренесување на правото на сопственост на движни ствари.....	57/2	801. Одлука за избор на член на Надзорен одбор на Друштвото за ремонт на пруги и нискоградба, ДООЕЛ – Скопје.....	61/2
751. Одлука за пренесување на правото на сопственост на движни ствари.....	57/15	802. Одлука за отповикување на член на Надзорниот одбор на Друштвото за ремонт на пруги и нискоградба, ДООЕЛ - Скопје.....	61/3
752. Одлука за давање на користење недвижни ствари.....	57/17	823. Одлука за формирање на Центар за следење на дрога и зависности од дрога.....	62/2
753. Одлука за давање на користење недвижни ствари.....	57/18	849. Одлука за отворање на Почесен генерален конзулат на Република Македонија во САД, со седиште во Атланта (Џорџија).....	65/3
754. Одлука за одземање на концесија за детални геолошки истражувања на минерални сировини - термална вода на локалитетот „Солена Чешма“ - Делчево.....	57/18	850. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Австралија, со седиште во Мелбурн.....	65/3
755. Одлука за престанување на правото на стопанисување на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - ПЕ Скопје со деловниот објект на ул. „Железничка“ бб.....	57/18	851. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во САД, со седиште во Наплес (Флорида).....	65/3
756. Одлука за изменување на Одлуката за изградба на станбена населба во село Јеловјане, општина Боговиње.....	57/19	852. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Република Ирска, со седиште во Даблин..	65/3
765. Одлука за определување на периодот на закупот на градежното земјиште во технолошко-индустриската развојна зона Скопје и за висината на закупнината.....	58/16	853. Одлука за отворање на Почесен генерален конзулат на Република Македонија во Република Италија, со седиште во Бари.....	65/4
766. Одлука за давање на долготраен закуп земјиште сопственост на Република Македонија.....	58/17	854. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во САД, со седиште во Сиетел (Вашингтон).....	65/4
767. Одлука за отворање на Амбасада на Република Македонија во Чешката Република.....	58/17	855. Одлука за формирање на Секретаријат на Политичко Воениот Управен Комитет на Мировните Мултинационални Сили на Југо-Источна Европа и на Координативниот Комитет за соработка во одбраната на земјите на Југоисточна Европа.....	65/4
768. Одлука за образување на Национална комисија за мало и лесно оружје.....	58/17	856. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од друштво за управување со пензиски фондови.....	65/5
769. Одлука за поништување на Конкурсот за давање на користење-концесија на рибниот фонд од риболовно подрачје.....	58/18	857. Одлука за давање на согласност на Статутот на националната установа – Филмски фонд на Република Македонија.....	65/5
770. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за условите, критериумите, висината, начинот и постапката за утврдување и остварување на правото на социјална парична помош.....	58/18	858. Одлука за давање согласност за склучување на Договорот за давање на трајно користење движна ствар без надомест.....	65/5
771. Одлука за верификување на Планот за поделба на капитал, средства, права, обврски и вработени на ЈП „Македонски железници“ - Ц.О. Скопје.....	58/18	859. Одлука за утврдување на Класификацијата на целите на непрофитните институции кои им служат на домаќинствата, COPNI.....	65/6
772. Одлука за основање на Јавно претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје.....	58/23	860. Одлука за определување на видот на материјалот од кој се изработени пакувањата за кои се пресметува надоместок за пластичните производи и пакувањата од пластични маси, начинот на пресметувањето на надоместокот и неговото прикажување, видовите на производи кои се спакувани во пакувања и видовите на вреќи и кеси за кои се пресметува надоместок.....	65/10
773. Одлука за основање на Акционерско друштво за транспорт Македонски железници Транспорт АД - Скопје.....	58/24		
775. Одлука за определување на датум на сукцесија на Република Македонија за повеќестраните меѓународни договори преземени од поранешната СФРЈ.....	58/30		
785. Одлука за изведување на вежбовната активност “Светлина-07“.....	59/2		
786. Одлука за доделување на хуманитарна помош на Авганистан.....	59/2		
800. Одлука за давање согласност на почетниот износ на пазарната вредност на радиофреквенциите, како еднократен надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 3,4-3,6 GHz за фиксен безжичен пристап.....	61/2		

- | | | | |
|---|-------|---|-------|
| 888. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување на Пресеанс листа на носителите на јавни функции во Република Македонија..... | 67/68 | 942. Одлука за отстапување на сол од стокните резерви без надомест..... | 73/14 |
| 889. Одлука за проширување на надлежностите на Почесниот генерален конзул на Република Македонија во Јапонија, со седиште во Токио..... | 67/69 | 943. Одлука за давање на користење на движни ствари-опрема..... | 73/14 |
| 905. Одлука за бројот на студенти за запишување во прва година на државните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Државниот универзитет во Тетово и на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во учебната 2007/2008 година..... | 71/2 | 944. Одлука за престанок и за давање на користење на недвижна ствар..... | 73/15 |
| 906. Одлука за дополнителни квоти за запишување студенти припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија, во прва година на државните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Државниот универзитет во Тетово и Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, во учебната 2007/2008 година... | 71/3 | 945. Одлука за давање согласност на Инвестиционата програма за 2007 година на ЈП ХС “Злетовица”-Пробиштип..... | 73/15 |
| 907. Одлука за бројот на редовни и вонредни студенти за запишување на Полициската академија-Скопје, во учебната 2007/2008 година, за стекнување високо образование..... | 71/3 | 946. Одлука за давање согласност на Извештајот за работењето во 2006 година на ЈП ХС “Злетовица”-Пробиштип..... | 73/15 |
| 908. Одлука за престанок на користење и давање на користење на недвижни ствари..... | 71/3 | 947. Одлука за изменување на Одлуката за определување на висината на депозитот и начинот на користење на депозитот со кој се обезбедува исплатата на добивките на учесниците во игрите на среќа..... | 73/15 |
| 909. Одлука за престанување на важење на Одлуката за определување на критериумите и висината на надоместокот за концесии за вршење на детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини..... | 71/4 | 950. Одлука за престанок на користење на недвижни ствари..... | 75/2 |
| 936. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во САД, со седиште во Колумбус (Охајо)..... | 73/13 | 951. Одлука за давање на времено користење на недвижни ствари..... | 75/2 |
| 937. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Република Италија, со седиште во Милано..... | 73/13 | 952. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за бројот на студенти за запишување во прва година на државните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Државниот универзитет во Тетово и на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во учебната 2007/2008 година..... | 75/2 |
| 938. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Кралството Белгија, со седиште во Еупен..... | 73/13 | 967. Одлука за давање согласност на статутот на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони..... | 77/12 |
| 939. Одлука за отворање на Почесен генерален конзулат на Република Македонија во Принципатот Монако, со седиште во Монте Карло..... | 73/13 | 968. Одлука за престанок и за давање на користење на недвижна ствар..... | 77/12 |
| 940. Одлука за влегување и престојување на единици на Армијата на Обединетото кралство на Велика Британија и Северна Ирска на територијата на Република Македонија заради учество во вежбовната активност “Македонски Блесок” 07“..... | 73/14 | 978. Одлука за престанок на јавна здравствена установа Специјална детска болница – Охрид..... | 78/3 |
| 941. Одлука за давање на согласност на Одлуката за утврдување на висината на закупнината за користење на деловен простор под закуп сопственост на Република Македонија..... | 73/14 | 987. Одлука за одобрување на средства за зголемување на паричниот влог на Република Македонија во Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала „Борис Трајковски“ ДООЕЛ Скопје..... | 79/77 |
| | | 988. Одлука за зголемување на основната главнина на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала „Борис Трајковски“ ДООЕЛ Скопје..... | 79/78 |
| | | 989. Одлука за видот на вооружувањето на полицијата и опремата на полициските службеници..... | 79/78 |
| | | 990. Одлука за давање одобрение за основање на Приватно средно училиште за гимназиско образование „Прва Приватна Гимназија“ во Битола..... | 79/79 |
| | | 991. Одлука за давање одобрение за основање на Приватно средно училиште „Поинт“ во Гостивар..... | 79/79 |
| | | 992. Одлука за обновување на стокните резерви на дизел гориво..... | 79/80 |
| | | 993. Одлука за престанок на правото на користење на недвижен имот-земјиште..... | 79/80 |
| | | 994. Одлука за одземање на правото на користење на недвижен имот-земјиште..... | 79/80 |

995. **Одлука** за одземање на правото на користење на недвижен имот-земјоделско земјиште..... **79/81**
996. **Одлука** за давање согласност на Тарифникот за надоместоци за извршени услуги на корисник на Технолошката индустриска развојна зона..... **79/81**
997. **Одлука** за давање согласност на Тарифникот за надоместоци за извршени услуги на основачот на Технолошката индустриска развојна зона..... **79/81**
998. **Одлука** за пренесување на правото на користење на силосите за жито во Прилеп..... **79/81**
1018. **Одлука** за давање согласност на Извештајот за финансиското работење во периодот I-III 2007 година..... **81/16**
1025. **Одлука** за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Македонија во 2008 година..... **82/3**
1026. **Одлука** за давање на краткотраен закуп земјиште сопственост на Република Македонија, за реализација на „Проектот 50 фудбалски игралишта“..... **82/3**
1027. **Одлука** за давање согласност на Статутот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија..... **82/4**
1028. **Одлука** за објавување на Листа на субјекти кои поседуваат или за кои се поседуваат информации за животната средина..... **82/4**
1062. **Одлука** за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија на вежбовни активности во Грузија..... **84/53**
1063. **Одлука** за затворање на Почесниот конзулат на Република Македонија во СР Германија, со седиште во Хановер.. **84/54**
1064. **Одлука** за престанок и давање на користење на недвижна ствар..... **84/54**
1065. **Одлука** за престанување на важење на Одлуката за давање во закуп на недвижни ствари..... **84/54**
1066. **Одлука** за изменување на Одлуката за бројот на студенти за запишување во прва година на државните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св.Климент Охридски“ во Битола, Државниот универзитет во Тетово и на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во учебната 2007/2008 година..... **84/54**
1067. **Одлука** за престанување на важење на Одлуката за престанок и давање на времено користење на недвижни ствари..... **84/55**
1068. **Одлука** за престанок и давање на користење на недвижна ствар..... **84/55**
1069. **Одлука** за изменување на Одлуката за престанок и давање на времено користење на недвижни ствари..... **84/55**
1070. **Одлука** за изменување на Одлуката за престанок и давање на времено користење на недвижни ствари..... **84/55**
- Исправка**..... **102/11**
1075. **Одлука** за давање согласност на Извештајот за работењето на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување во 2005 година... **85/7**
1076. **Одлука** за давање согласност на Извештајот за работењето на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување во 2006 година... **85/7**
1102. **Одлука** за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија на вежбовни активности во Република Украина..... **87/106**
1114. **Одлука** за определување право на користење службено моторно возило и возач на лично располагање..... **88/6**
1169. **Одлука** за постоење на кризна состојба заради пожарите од широки размери..... **90/1**
1170. **Одлука** за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Република Индонезија, со седиште во Џакарта..... **90/2**
1171. **Одлука** за давање одобрение за основање на Приватно средно училиште “Средношколска академија за бизнис и администрација – САБА“ во Скопје..... **90/2**
1172. **Одлука** за давање согласност на Одлуката за утврдување на Ценовникот на услуги на ЈП Македонска радиодифузија – Скопје..... **90/3**
1173. **Одлука** за давање на согласност на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за користење на железничката инфраструктура..... **90/3**
1181. **Одлука** за давање согласност на Одлуката за престанување на важноста на Одлуката за пренесување на право на сопственост на објекти на ССЕСМ УО. бр. 02-3576/14/6 од 20.06.2005 година..... **91/1**
1182. **Одлука** за дополнување на Одлуката за утврдување на магистралните и регионалните патишта на Република Македонија..... **91/2**
1213. **Одлука** за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија..... **94/3**
1214. **Одлука** за давање согласност на Инвестиционата програма на ЈП Службен весник на Република Македонија за 2007 година... **94/4**
1215. **Одлука** за давање согласност на Годишната сметка за 2006 година и Годишниот извештај за работењето во 2006 година на ЈП Службен весник на Република Македонија **94/4**
1241. **Одлука** за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во СР Германија, со седиште во Келн..... **95/2**
1256. **Одлука** за давање согласност на Одлуката за одобрување дисконт на тековните и идни сукцесивни обврски како и на долг од минатите години на ЈКП на општините корисници на вода од РВ Студенчица..... **97/4**
1257. **Одлука** за овозможување влез на државјани на Република Грција во Република Македонија со лична карта..... **97/4**
1258. **Одлука** за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија на вежбовни активности во Република Молдавија..... **97/5**
1259. **Одлука** за распределба на средствата од Буџетот на Република Македонија за 2007 година наменети за финансирање на здруженија на граѓани и фондации..... **97/5**

1260. Одлука за давање согласност на Договорот за давање на трајно користење движни ствари без надомест.....	97/6	1328. Одлука за престанок и за давање на користење на недвижни ствари.....	102/5
1261. Одлука за престанување на важење на Одлуката за давање согласност за основање на слободна економска зона долина на никелот основана од Фени индустри АД с.Возарци од Кавадарци..	97/6	1329. Одлука за престанок и давање на користење на недвижна ствар.....	102/6
1262. Одлука за реализација на купопродажбата на акции во државна сопственост во АД ТЕЦ Неготино.....	97/7	1330. Одлука за дополнување на Одлуката за формирање на Меѓуминистерски комитет за координација на подготовката на Нацрт национален развоен план на Република Македонија 2007 – 2013 (2007-2009).....	102/6
1263. Одлука за основање на државен Студентски дом во Гостивар.....	97/7	1331. Одлука за дополнување на Одлуката за определување на бројот на регистри и контролни точки во министерствата, другите органи на државната управа и други државни органи.....	102/6
1264. Одлука за изменување на Одлуката за намените, критериумите и условите за користење на средствата од помошта од Јапонија доделена на Република Македонија за поддршка на платниот биланс за 2001 година.....	97/8	1332. Одлука за поделба на Јавната здравствена установа Универзитетски клинички центар – Скопје.....	102/6
1265. Одлука за изменување на Одлуката за намените, критериумите и условите за користење на средствата од помошта од Јапонија доделена на Република Македонија за поддршка на платниот биланс за 2002 година.....	97/8	Исправка.....	107/40
1266. Одлука за иземање од стопанисување и за давање на користење недвижен имот.....	97/8	1333. Одлука за купување или градба на објекти за Дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија во странство.....	102/10
1267. Одлука за давање согласност на Тарифата за изменување и дополнување на Тарифата на Државниот завод за индустриска сопственост.....	97/9	1350. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија.....	103/2
1268. Одлука за давање согласност на Договорот за давање на трајно користење движни ствари без надомест.....	97/9	1359. Одлука за давање согласност на Договорот за давање на трајно користење на движни ствари – моторни возила.....	104/3
1269. Одлука за давање согласност на Статутот на Агенцијата за енергетика на Република Македонија.....	97/9	1372. Одлука за престанок и за давање на користење на недвижни ствари.....	105/11
1305. Одлука за давање согласност на Методологијата и пресметка за годишен надоместок и надоместок за испорачана количина на вода.....	100/2	1373. Одлука за распределба на средства од Буџетот на Република Македонија за 2007 година.....	105/12
1317. Одлука за начинот и постапката при распределба на стоки во рамките на тарифни квоти.....	101/3	1395. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за измена на Статутот на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми “Македонски шуми“ - Скопје.....	106/78
1318. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на магистралните и регионалните патишта во Република Македонија.....	101/5	1396. Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија за 2006 година.....	106/78
1323. Одлука за основање на Државен студентски дом во Пробиштип.....	102/3	1397. Одлука за давање согласност на Програмата за изменување и дополнување на Програмата за работа за 2007 година на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.....	106/78
1324. Одлука за давање одобрение за основање на Приватно средно училиште „QSI ИНТЕРНАЦИОНАЛНО УЧИЛИШТЕ“ во Скопје.....	102/4	1398. Одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2006 година.....	106/78
1325. Одлука за пренесување на правото на сопственост на движна ствар-патничко моторно возило.....	102/5	1399. Одлука за основање на Државен студентски дом во Штип.....	106/78
1326. Одлука за давање согласност на договор за давање на времено користење на движни ствари.....	102/5	1412. Одлука за изменување на Одлуката за давање на користење недвижна ствар.....	107/40
1327. Одлука за давање согласност на Програмата за изменување и дополнување на Годишната програма за 2007 година и Планот за изменување и дополнување на Финансискиот план за 2007 година на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.....	102/5	1413. Одлука за давање согласност на Одлуката за распоредување на нераспоредената добивка за финансиската 2006 година на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.....	107/40

1425. Одлука за постапката и начинот на утврдување на антидампинг давачка.....	109/2	1545. Одлука за давање согласност на Правилата за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона „Скопје“ – Скопје.....	117/86
1426. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија на вежбовни активности во Република Хрватска.....	109/8	1560. Одлука за влегување и престојување на единици на Армијата на Република Албанија и Република Хрватска на територијата на Република Македонија заради учество во вежбовната активност „Македонски Блесок – 2“.....	119/2
1427. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар без надомест.....	109/8	1561. Одлука за давање согласност на Тарифата на Централен регистар на Република Македонија.....	119/2
1428. Одлука за престанок и давање на времено користење на недвижна ствар.....	109/9	1572. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија на вежбовни активности во Република Хрватска.....	120/2
Исправка.....	116/4	1573. Одлука за основање на Национална установа–Уметничка галерија во Тетово...	120/2
1454. Одлука за формирање Совет за рамномерен регионален развој на Република Македонија.....	110/95	1578. Одлука за предвремена примена на Протоколот кон Спогодбата за стабилизација и асоцијација помеѓу Република Македонија, од една страна и Европските заедници и нивните земји членки, од друга страна, за да се земе предвид пристапувањето на Република Бугарија и Романија во Европската унија.....	122/2
1458. Одлука за престанок на правото на користење на градежното земјиште во сопственост на Република Македонија...	111/2	1579. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување мрежа на јавните установи за социјална заштита.....	122/159
1459. Одлука за престанок и давање на користење на недвижни ствари.....	111/2	1580. Одлука за основање на Јавна установа за сместување на лица баратели на право на азил.....	122/159
1460. Одлука за давање согласност на Тарифата на Државниот завод за индустриска сопственост.....	111/2	1581. Одлука за изменување на Одлуката за давање согласност на Договорот за давање на трајно користење на движни ствари моторни возила.....	122/159
1461. Одлука за давање на согласност на Статутот на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје.....	111/3	1644. Одлука за определување на Ден на жалост.....	126/2
1483. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за реализација на купопродажбата на акции во државна сопственост на АД ТЕЦ Неготино.....	112/3	1645. Одлука за определување на висината на надоместокот за користење на услугите на автобуските станици.....	126/2
1501. Одлука за доделување средства на постдипломски студии од областа на ЕУ на универзитетите во Република Македонија за државни службеници за 2007/2008 година.....	114/51	1646. Одлука за пренесување на правото на сопственост на движна ствар.....	126/2
1507. Одлука за пренамена на недвижен имот-земјиште потребно за пошумување..	115/19	1647. Одлука за пренесување на правото на сопственост на движна ствар.....	126/3
1508. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија на вежбовни активности во Република Албанија.....	115/22	1648. Одлука за пренесување на правото на сопственост на движна ствар.....	126/3
1509. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и давање на времено користење на недвижни ствари.....	115/22	1649. Одлука за пренесување на правото на сопственост на движна ствар.....	126/3
1510. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2007 година.....	115/23	1650. Одлука за пренесување право на сопственост на моторни возила за посебни намени.....	126/3
1511. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Република Турција, со седиште во Малатија.....	115/23	1651. Одлука за образување Национална комисија за правата на децата во Република Македонија.....	126/3
1530. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на производите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност.....	116/2	1652. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија.....	126/4
1531. Одлука за начинот на наплата на износот за “Детска недела” во времето од 1 до 7.10.2007 година.....	116/3	1653. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за височината и начинот на плаќање на надоместок на трошоците за испитување и жигосување на предмети од скапоцени метали.....	126/4
1543. Одлука за Процена на загрозеност од природни непогоди, епидемии, епизоотии, епитофии и други несреки на територијата на Републиката.....	117/10		
1544. Одлука за продажба на недвижни ствари.....	117/85		

1654. **Одлука** за укинување на увозните давачки за пченица..... **126/5**
Образец на барање за распределување на автономна тарифна квота за пченица (составен дел на Одлуката за укинување на увозните давачки за пченица)..... **128/32**
1655. **Одлука** за дополнување на Одлуката за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност..... **126/5**
1656. **Одлука** за давање согласност на Финансискиот план на Централниот регистар на Република Македонија за 2007 година..... **126/6**
1667. **Одлука** за престанување со работењето на Работната организација за стопанисување со води „Мантово“ Радовиш и започнување постапка за ликвидација.... **127/3**
1668. **Одлука** за престанување со работењето на Водостопанско претпријатие „Струмички слив“ – Струмица и започнување постапка за ликвидација..... **127/3**
1669. **Одлука** за престанување со работењето на Јавното претпријатие „Гевгелиско-Валандовско поле“ – Гевгелија и започнување постапка за ликвидација..... **127/3**
1670. **Одлука** за престанување со работењето на Водостопанската работна организација „Охридско Езеро“ – Охрид и започнување постапка за ликвидација..... **127/4**
1671. **Одлука** за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност во Република Турција..... **127/4**
1672. **Одлука** за отстапување движна ствар на трајно чување и одржување..... **127/4**
1673. **Одлука** за потврдување на Годишната сметка на Фондот за осигурување на депозити – Скопје за 2006 година..... **127/5**
1674. **Одлука** за потврдување на Финансискиот план на Фондот за осигурување на депозити – Скопје за 2007 година..... **127/5**
1703. **Одлука** за давање на согласност на почетниот износ на пазарната вредност на радиофреквенциите како еднократен надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги од третата генерација (3G)..... **129/4**
1704. **Одлука** за изменување и дополнување на Одлуката за поделба на Јавната здравствена установа Универзитетски клинички центар – Скопје..... **129/5**
1722. **Одлука** за давање на користење на недвижни ствари..... **130/4**
1757. **Одлука** за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност во Република Турција..... **133/12**
1758. **Одлука** за давање на согласност на Одлуката за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило “Службен весник на Република Македонија“..... **133/13**
1759. **Одлука** за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈП ХС “Злетовица“ - Пробиштип..... **133/13**
1760. **Одлука** за давање согласност на Годишната сметка за 2006 година и Годишниот извештај за работењето во 2006 година на ЈПВ Лисиче – Велес..... **133/13**
1761. **Одлука** за давање согласност на Програмата за работа на ЈПВ Лисиче – Велес во 2007 година..... **133/13**
1762. **Одлука** за висината на надоместокот за полагање испит за стекнување звање управувач на чамец и за висината на надоместокот за работата на Комисијата за полагање испит..... **133/14**
1763. **Одлука** за давање на одобрение за основање на приватна установа за социјална заштита на стари лица..... **133/14**
1764. **Одлука** за давање на времено користење на движни ствари..... **133/14**
1765. **Одлука** за одобрување на средства за зголемување на паричниот влог на Република Македонија во Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала “Борис Трајковски“ ДООЕЛ Скопје..... **133/14**
1766. **Одлука** за зголемување на основната главнина на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала „Борис Трајковски“ ДООЕЛ Скопје **133/15**
1767. **Одлука** за дополнување на Одлуката за формирање на Меѓуресорското тело за координација на активностите против корупцијата..... **133/15**
1768. **Одлука** за изменување и дополнување на Одлуката за обрасците на придружното писмо и меморандумот, содржината и формата на Коресподентната табела и на Изјавата за усогласеност на прописот со законодавството на Европската унија..... **133/15**
1788. **Одлука** за давање согласност на Тарифата на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта за висината на надоместокот за давање на користење на пасишта и пасишни парцели сопственост на Република Македонија под закуп..... **134/27**
1812. **Одлука** за престанување на користење на дел од недвижна ствар на Министерството за образование и наука и давање на користење на Министерството за труд и социјална политика..... **135/31**
1827. **Одлука** за давање согласност на Договор за давање на трајно користење на движни ствари..... **136/61**
1842. **Одлука** за висината на надоместокот за вршење преглед на чамец..... **137/20**
1843. **Одлука** за пренесување на правото на сопственост на движните ствари..... **137/21**
1857. **Одлука** за давање согласност на Одлуката за измени и дополнувања на Ценовникот на ЈПАУ „Македонија“ - Скопје на основни и останати аеродромски услуги бр. 02-2022/17 од 22.12.2003 година..... **138/2**

1858. Одлука за престанок и давање на користење на дел од недвижна ствар.....	138/2	1933. Одлука за давање на времено користење на недвижна ствар.....	142/3
1859. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија.....	138/2	1934. Одлука за престанок и за давање на користење на недвижна ствар.....	142/4
1866. Одлука за влегување и престојување на единица на Армијата на Република Словенија на територијата на Република Македонија, заради учество во вежбовната активност „Technical Firing - 2007“.....	139/2	1935. Одлука за престанок и за давање на користење на недвижна ствар.....	142/4
1867. Одлука за престанок и давање на користење на дел од недвижна ствар.....	139/3	1936. Одлука за престанок и за давање на користење на недвижна ствар.....	142/4
1868. Одлука за престанок и давање на користење на дел од недвижна ствар.....	139/3	1937. Одлука за престанок и за давање на користење на недвижна ствар.....	142/5
1869. Одлука за престанок и давање на користење на дел од недвижна ствар.....	139/3	1938. Одлука за престанок и за давање на користење на недвижна ствар.....	142/5
1870. Одлука за пренесување на правото на сопственост на движни ствари.....	139/4	1939. Одлука за давање согласност на Договор за давање на трајно користење на движни ствари.....	142/6
1871. Одлука за престанок и давање на користење на недвижни ствари.....	139/4	1940. Одлука за давање согласност на Договор за давање на трајно користење на движни ствари.....	142/6
1872. Одлука за одземање на концесија на Трговското радиодифузно друштво ТВ Миг 21, Крсте ДООЕЛ, Гевгелија.....	139/4	1941. Одлука за дополнување на Одлуката за давање на времено користење на недвижни ствари.....	142/6
1873. Одлука за одземање на концесија на Трговското радиодифузно друштво Алфа Д ДООЕЛ Дебар.....	139/5	1942. Одлука за дополнување на Одлуката за престанок на користење на недвижни ствари.....	142/6
1874. Одлука за одземање на концесија на Трговското радиодифузно друштво ОНЕ КИСС ФМ ДООЕЛ Гевгелија.....	139/5	1943. Одлука за потврдување на ранг-листата за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи.....	142/6
1875. Одлука за одземање на концесија на Трговското радиодифузно друштво Радио Румели ФМ Абдулцемил ДООЕЛ, Гостивар.....	139/5	1954. Одлука за давање согласност на Инвестиционата програма за 2007 година на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“.....	143/2
1876. Одлука за одземање на концесија на Трговското радиодифузно друштво Радио Рома ДООЕЛ, Гостивар.....	139/6	1962. Одлука за давање на согласност на Договорот за пренесување на правото на сопственост на движни ствари.....	144/3
1877. Одлука за одземање на концесија на Трговското радиодифузно друштво Радио Тигар ДООЕЛ, Делчево.....	139/6	1963. Одлука за обновување на стоконите резерви на готварска сол.....	144/3
1878. Одлука за одземање на концесија на Трговското радиодифузно друштво СИ - БИ - ЕМ Јован Поповски ДООЕЛ, Велес.....	139/6	1964. Одлука за пренесување право на сопственост на моторни возила за посебни намени.....	144/3
1879. Одлука за одземање на концесија на Трговското радиодифузно друштво Спорт 4 ТВ ДООЕЛ, Скопје.....	139/6	1965. Одлука за пренесување на правото на сопственост на движна ствар.....	144/3
1880. Одлука за одземање на концесија на Трговското радиодифузно друштво МИС ЖИРОВНИЦА ДООЕЛ, с. Жировница, Ростуша.....	139/7	1966. Одлука за пренесување на правото на сопственост на движна ствар.....	144/4
1929. Одлука за укинување на визите за државјаните на Канада.....	142/2	1984. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Фондот за магистрални и регионални патишта Ц.О. – Скопје.....	145/3
1930. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност во Република Италија.....	142/2	1993. Одлука за продажба на недвижни ствари.....	146/2
1931. Одлука за менување на Формата на регулирање на побарувањата од крајните корисници на кредитите од Парискиот клуб на доверители по реализираниот откуп на долгот кон инокредиторите....	142/2	1994. Одлука за давање согласност на Договор за трајно користење на движни ствари без надомест.....	146/3
1932. Одлука за дополнување на Одлуката за давање согласност на Договорот за давање на трајно користење движни ствари....	142/3	1995. Одлука за давање согласност на Програмата за изменување и дополнување на Годишната инвестициона Програма на ЈП ХС „Злетовица“ за 2007 година...	146/3
		2033. Одлука за изменување на Одлуката за основање на Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	147/3
		2034. Одлука за давање на согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЛПВ Лисиче-Велес.....	147/7

2035. Одлука за давање на одобрение за основање на приватна установа за социјална заштита на стари лица.....	147/7	2217. Одлука за утврдување на Номенклатура на територијални единици за статистика – НТЕС.....	158/7
2040. Одлука за усогласување и менување на Царинската тарифа за 2008 година.....	148/1	2218. Одлука за распоредување на стоките на форми на извоз и увоз.....	158/40
2066. Одлука за престанување и за давање на користење на дел од недвижна ствар.....	150/68	2219. Одлука за донесување на Енергетскиот биланс на Република Македонија за 2008 година.....	158/130
2087. Одлука за формирање на Управен комитет за реформи во сметководството и институционалното зајакнување (РЕПАРИС).....	151/2	2220. Одлука за давање согласност на Одлуката за висината на месечниот надомест од придонеси што Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување го наплатува од друштвата за управување со пензиски фондови за 2008 година.....	158/140
2088. Одлука за дополнување на Одлуката за давање на времено користење на движни ствари.....	151/2	2221. Одлука за изменување на Одлуката за определување на правото на користење на службен мобилен телефон и за ограничување на износот на сметката.....	158/140
2089. Одлука за укинување на увозните давачки за доमतно пире.....	151/3	2222. Одлука за одобрување на Програмата за изменување на Програмата за реализација на задачите на Бирото за стопански недоволно развиените подрачја во 2007 година.....	158/140
2135. Одлука за дополнување на Одлуката за давање во сопственост на моторно возило.....	155/8	2223. Одлука за престанок и за давање на користење на недвижна ствар.....	158/140
2136. Одлука за зголемување на основната главнина на Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје.....	155/8	2224. Одлука за престанување на важење на Одлука за прифаќање на старешините на ЈНА, воените службеници и граѓанските лица на служба во ЈНА од страна на Република Македонија.....	158/141
2137. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар.....	155/8	2250. Одлука за утврдување на индикативен список на договорни органи.....	159/2
2167. Одлука за давање согласност на Договорот за давање на трајно користење на движни ствари.....	156/5		
2168. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар без надомест.....	156/10		
2201. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавната установа Национален парк Пелистер, Битола, Република Македонија.....	157/13		
2202. Одлука за давање согласност на Договорот за давање на трајно користење движна ствар без надомест.....	157/14		
2203. Одлука за дополнување на Статутот на Акционерското друштво „Македонска информативна агенција АД“ – Скопје, во државна сопственост.....	157/14		
2204. Одлука за одобрување на средства за зголемување на паричниот влог на Република Македонија во Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала „Борис Трајковски“ ДООЕЛ Скопје.....	157/14		
2205. Одлука за зголемување на основната главнина на Друштвото за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала „Борис Трајковски“ ДООЕЛ Скопје.....	157/15		
2214. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Кралството Шпанија, со седиште во Валенција.....	158/7		
2215. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Кралството Шпанија, со седиште во Барселона.....	158/7		
2216. Одлука за одземање на користење – концесија на рибниот фонд од риболовното подрачје Дојранско Езеро.....	158/7		

РЕШЕНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
8. Решение за разрешување од должноста директор на ЈУ Национален парк Маврово, Маврови Анови.....	2/1
9. Решение за именување в.д. директор на ЈУ Национален парк Маврово, Маврови Анови.....	2/2
10. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје.....	2/2
11. Решение за именување членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Бранко Станоевиќ“ – Гостивар.....	2/2
12. Решение за разрешување и именување член на Комисијата за осигурување од автомобилска одговорност.....	2/2
13. Решение за именување државен секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.....	2/2
48. Решение за разрешување и именување членови на Националното координативно тело за имплементација на националните акциони планови од Декадата на Ромите.....	5/13
92. Решение за формирање на Комисија за следење и оценка на исполнетост на условите за преминување во втората фаза од процесот на фискалната децентрализација.....	7/2

103. Решение за разрешување и определување претставник во Советот на ЈНУ Земјоделски институт – Скопје.....	8/1	250. Решение за именување на надлежен координатор за акредитација во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија.....	18/9
104. Решение за разрешување и именување член на Комисијата за извоз на стоки и технологии со двојна употреба.....	8/2	251. Решение за именување на Национален координатор за авторизација во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија..	18/10
105. Решение за именување членови на Управниот одбор на Агенцијата за енергетика на Република Македонија..	8/2	252. Решение за именување на раководител на Националниот фонд во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија.....	18/10
106. Решение за давање согласност на Одлуката за именување заменик на директорот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија..	8/2	253. Решение за именување на Национален ИПА координатор во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија.....	18/10
107. Решение за разрешување од функцијата заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Кочани.....	8/2	254. Решение за именување на раководител на оперативната структура надлежна за имплементирање на првите четири компоненти од ИПА во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија.....	18/10
108. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за аеродромски услуги „Македонија“ – Скопје..	8/2	255. Решение за именување на Секторски координатор на ИПА компонентите за регионален развој и развој на човечки ресурси во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија.....	18/10
109. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за аеродромски услуги „Македонија“ – Скопје...	8/2	256. Решение за именување државен секретар во Министерството за правда.....	18/11
110. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за странски инвестиции на Република Македонија.....	8/3	257. Решение за именување заменик на Директорот на Бирото за развој на образованието.....	18/11
167. Решение за именување национален координатор, негов заменик, секретар и членови на Националната комисија за борба против трговијата со луѓе и илегалната миграција во Република Македонија.....	12/6	258. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Универзитетски клинички центар – Скопје - претставници на основачот.....	18/11
168. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити – Скопје.....	12/7	259. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	18/11
169. Решение за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за управување и заштита на повеќеенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје.....	12/7	260. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за управување и заштита на повеќеенаменското подрачје „Јасен“-Скопје.....	18/11
170. Решение за именување членови на Управниот одбор на Центарот за стручно образование и обука - Скопје.....	12/7	261. Решение за именување заменик на директорот на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување-Скопје.....	18/11
171. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Агенцијата за планирање на просторот.....	12/7	262. Решение за именување член на Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – Скопје.....	18/12
172. Решение за именување членови и нивни заменици на Советодавниот комитет на Проектот за катастар и регистрација на недвижности.....	12/7	263. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница - Прилеп.....	18/12
173. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈЗУ Универзитетски клинички центар – Скопје – претставници на основачот.....	12/8	264. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом -Неготино.....	18/12
174. Решение за именување секретар на Секретаријатот за законодавство на Владата на Република Македонија.....	12/8		
175. Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје.....	12/8		
197. Решение за именување на раководители и членови на Меѓуресорското тело за рурален развој.....	15/3		

- | | | | |
|---|-------|---|-------|
| 265. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Гевгелија..... | 18/12 | 282. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Завод за здравствена заштита - Битола..... | 18/16 |
| 266. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница-Гевгелија..... | 18/12 | 283. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Битола..... | 18/16 |
| 267. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Психијатриска болница „Негорци“ - Гевгелија..... | 18/13 | 284. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Клиничка болница - Битола..... | 18/16 |
| 268. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Завод за здравствена заштита- Прилеп..... | 18/13 | 285. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Вевчани..... | 18/16 |
| 269. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Прилеп..... | 18/13 | 286. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница - Кичево..... | 18/16 |
| 270. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница - Кавадарци..... | 18/13 | 287. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Крушево..... | 18/17 |
| 271. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Кавадарци..... | 18/13 | 288. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Завод за нефрологија - Струга..... | 18/17 |
| 272. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Здравје“ - Валандово..... | 18/14 | 289. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница - Дебар..... | 18/17 |
| 273. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Струмица..... | 18/14 | 290. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Дебар..... | 18/17 |
| 274. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница - Струмица..... | 18/14 | 291. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница - Гостивар..... | 18/17 |
| 275. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Завод за здравствена заштита - Струмица..... | 18/14 | 292. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Гостивар..... | 18/18 |
| 276. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Радовиш..... | 18/14 | 293. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Берово..... | 18/18 |
| 277. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Специјална болница за трауматологија и ортопедија „Св. Еразмо“ - Охрид..... | 18/15 | 294. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Пехчево..... | 18/18 |
| 278. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација на хронични респираторни неспецифични и алергиски заболувања - Огешево..... | 18/15 | 295. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Делчево..... | 18/18 |
| 279. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Ресен..... | 18/15 | 296. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Свети Николе..... | 18/18 |
| 280. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Психијатриска болница - Демир Хисар..... | 18/15 | 297. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Крива Паланка..... | 18/19 |
| 281. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Демир Хисар..... | 18/15 | 298. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Винаница..... | 18/19 |
| | | 299. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Кратово..... | 18/19 |

- | | | | |
|---|-------|--|-------|
| 300. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Пробиштип..... | 18/19 | 316. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница - Тетово..... | 18/23 |
| 301. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Штип..... | 18/19 | 317. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Тетово..... | 18/23 |
| 302. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Завод за здравствена заштита – Штип..... | 18/20 | 318. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница – Охрид..... | 18/23 |
| 303. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница – Штип..... | 18/20 | 319. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Охрид..... | 18/23 |
| 304. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница – Кочани..... | 18/20 | 320. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Болница за кардиоваскуларни болести – Охрид..... | 18/23 |
| 305. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар - Скопје..... | 18/20 | 321. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Завод за здравствена заштита – Охрид..... | 18/24 |
| 306. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Максифацијална хирургија - Скопје..... | 18/20 | 322. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Специјална детска болница – Охрид..... | 18/24 |
| 307. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Републички завод за здравствена заштита - Скопје..... | 18/21 | 323. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница - Струга..... | 18/24 |
| 308. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Скопје..... | 18/21 | 324. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Струга..... | 18/24 |
| 309. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Геронтолошки завод „13 Ноември“ - Скопје..... | 18/21 | 325. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Општа болница - Куманово.. | 18/25 |
| 310. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и акушерство - Чаир..... | 18/21 | 326. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Завод за здравствена заштита - Куманово..... | 18/25 |
| 311. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Завод за здравствена заштита - Скопје..... | 18/22 | 327. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Куманово... | 18/25 |
| 312. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза - Скопје.. | 18/22 | 376. Решение за именување почесен конзул на Република Македонија во Ајдин, Република Турција..... | 23/2 |
| 313. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата – „Козле“-Скопје..... | 18/22 | 377. Решение за именување почесен конзул на Република Македонија во Принципатот Монако..... | 23/2 |
| 314. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Психијатриска болница - Скопје..... | 18/22 | 378. Решение за именување почесен генерален конзул на Република Македонија во Гетеборг, Кралство Шведска..... | 23/2 |
| 315. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – „Железничар“ - Скопје..... | 18/22 | 379. Решение за именување почесен конзул на Република Македонија во Покраината Саксонија, СР Германија..... | 23/2 |
| | | 409. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈЗУ Геронтолошки завод „13 Ноември“ Скопје..... | 26/8 |
| | | 410. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија..... | 26/8 |
| | | 411. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствена станица – Железара - Скопје..... | 26/8 |
| | | 412. Решение за именување членови на Управниот одбор-претставници на основачот на ЈЗУ Здравствена станица Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје..... | 26/8 |

- | | | | |
|---|-------|---|--------|
| 413. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈУ Национален парк, Пелистер – Битола-претставник на општината Битола..... | 26/9 | 704. Решение за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Кочани..... | 53/5 |
| 414. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје..... | 26/9 | 705. Решение за разрешување од функцијата заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје..... | 53/5 |
| 415. Решение за разрешување и именување претседател и членови на Комисијата за информатичка технологија..... | 26/9 | 706. Решение за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Завод за здравствена заштита – Кочани..... | 53/5 |
| 452. Решение за именување директор на Казнено-поправен дом од Отворен вид - Струга..... | 30/15 | 719. Решение за именување членови на Матичната комисија за вршење на подготовките за почеток со работа на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи во состав на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола..... | 54/140 |
| 453. Решение за давање согласност на Одлуката за разрешување на директорот на Институтот за акредитација на Република Македонија..... | 30/16 | 720. Решение за разрешување и именување член на Комисијата за жалби по јавни набавки на Владата на Република Македонија..... | 54/141 |
| 454. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за странски инвестиции на Република Македонија..... | 30/16 | 742. Решение за именување на раководител, заменик раководител, секретар и членови на Координативното тело за интелектуална сопственост..... | 56/2 |
| 455. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Државниот студентски дом „Народен херој Орде Чопела“ – Прилеп..... | 30/16 | 776. Решение за именување членови на Управниот одбор на Државниот ученички дом „Мирка Гинова“ - Битола..... | 58/31 |
| 456. Решение за именување член на Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување - Скопје..... | 30/16 | 777. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Студентскиот дом „Кочо Рацин“ - Битола..... | 58/31 |
| 457. Решение за разрешување од должноста в.д. директорот на Казнено-поправен дом од Отворен вид - Струга..... | 30/16 | 803. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ – Скопје... | 61/3 |
| 591. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за цивилна – воздушна пловидба..... | 42/19 | 804. Решение за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Завод за здравствена заштита – Тетово..... | 61/3 |
| 592. Решение за именување директор на Агенцијата за цивилно воздухопловство..... | 42/19 | 805. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Кочани..... | 61/3 |
| 668. Решение за давање согласност на Одлуката за именување директор на Институтот за акредитација на Република Македонија..... | 50/4 | 806. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица“ – Пробиштип..... | 61/3 |
| 669. Решение за именување претседател и членови на Матичната комисија за вршење на подготовките за почеток со работа на Државниот универзитет „Гоце Делчев“ во Штип..... | 50/4 | 807. Решение за именување член на Управниот одбор на Јавната установа Национален парк Галичица – Охрид..... | 61/4 |
| 700. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈЗУ Општа болница – Куманово..... | 53/4 | 808. Решение за разрешување и именување членови на Националното координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност на Република Македонија..... | 61/4 |
| 701. Решение за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Завод за физикална медицина и рехабилитација - Скопје..... | 53/4 | 809. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор-претставник на основачот на ЈЗУ Геронтолошки завод „13 Ноември“ - Скопје..... | 61/4 |
| 702. Решение за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Републички завод за трансфузиологија - Скопје..... | 53/4 | 810. Решение за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом „Д-р Русе Бошковски“ – Ростуше..... | 61/4 |
| 703. Решение за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Специјална болница по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ - Скопје..... | 53/5 | | |

811.	Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Агенцијата за вработување на Република Македонија.....	61/4	1107.	Решение за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП за железничка инфраструктура Македонски Железници - Скопје.....	87/107
812.	Решение за именување директор на Агенцијата за вработување на Република Македонија.....	61/5	1115.	Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Република Индонезија, со седиште во Цакарта.....	88/6
813.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ - Скопје.....	61/5	1140.	Решение за разрешување и именување член на Националната комисија за борба против трговијата со луѓе и илегалната миграција во Република Македонија.....	89/2
814.	Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Финансиската полиција.....	61/5	1141.	Решение за именување членови на Управниот одбор на Јавната установа – Национален парк Галичица, Охрид – претставници на стручниот орган.....	89/2
815.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Дом за доенчиња и мали деца – Битола.....	61/5	1142.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа -Тетово.....	89/3
834.	Решение за формирање Национален комитет за земјоделски информатички систем.....	63/38	1143.	Решение за определување претставник во Управниот одбор на Фондот на холокаустот на Евреите од Македонија....	89/3
895.	Решение за разрешување од должноста државен секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.....	70/40	1144.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа- Велес.....	89/3
896.	Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ – Скопје.....	70/40	1145.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Берово.....	89/3
915.	Решение за именување претседател, заменик на претседателот и членови на Националната меѓуресурска комисија за ХИВ/СИДА.....	72/9	1146.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Дебар.....	89/4
916.	Решение за именување членови на Управниот одбор на Јавната установа Национален парк Пелистер – Битола - претставници на стручниот орган.....	72/9	1147.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Пробиштип.....	89/4
917.	Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на ЈП за берзанско работење АГРО-БЕРЗА – Скопје	72/10	1148.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Прилеп.....	89/4
953.	Решение за доделување титула амбасадор на културата на Република Македонија во Градот Њујорк, Соединетите Американски Држави.....	75/2	1149.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Струмица.....	89/4
999.	Решение за именување на овластен претставник на Република Македонија во Комитетот за финансиски прашања на сукцесијата.....	79/81	1150.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Битола.....	89/5
1029.	Решение за доделување титула амбасадор на културата на Република Македонија во Република Хрватска.....	82/24	1151.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Крушево.....	89/5
1035.	Решение за отповикување на Почесен конзул на Република Македонија во Хановер, СР Германија.....	83/3	1152.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Делчево.....	89/5
1103.	Решение за доделување титула амбасадор на културата на Република Македонија во Република Австрија.....	87/106	1153.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Свети Николе.....	89/5
1104.	Решение за именување претседател, национално контакт лице, членови и секретар на Националната комисија за мало и лесно оружје.....	87/106	1154.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Гостивар.....	89/6
1105.	Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Специјален завод – Демир Капија.....	87/106	1155.	Решение за разрешување и именување претседател на Комисијата за жалби.....	89/6
1106.	Решение за именување членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски Железници - Скопје.....	87/107			

- | | | | |
|--|------|--|-------|
| 1156. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола..... | 89/6 | 1225. Решение за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за водоснабдување „Суденчица“-Скопје..... | 94/5 |
| 1157. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за водостопанисување со Хидросистемот “Дојранско Езеро“ – Стар Дојран..... | 89/6 | 1226. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија – Скопје..... | 94/6 |
| 1158. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за управување и заштита на повеќенаменското подрачје “ЈАСЕН“ - Скопје..... | 89/6 | 1227. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП „Стрежево“ - Битола..... | 94/6 |
| 1159. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница по хируршки болести “Св. Наум Охридски“ - Скопје..... | 89/6 | 1228. Решение за именување член на Управниот одбор на Фондот за води..... | 94/6 |
| 1160. Решение за разрешување од должноста претседател на Комисијата за жалби по јавни набавки на Владата на Република Македонија..... | 89/7 | 1229. Решение за именување член на Управниот одбор на Фондот за магистрални и регионални патишта..... | 94/6 |
| 1161. Решение за именување претседател на Комисијата за жалби по јавни набавки на Владата на Република Македонија... | 89/7 | 1230. Решение за разрешување од должноста директор на Затворот Битола со отворено одделение во Прилеп..... | 94/6 |
| 1197. Решение за разрешување од должноста директор на Дирекцијата за заштита и спасување..... | 93/2 | 1231. Решение за именување директор на Затворот Битола..... | 94/6 |
| 1198. Решение за именување директор на Дирекцијата за заштита и спасување..... | 93/2 | 1232. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Затвор Битола со отворено одделение во Прилеп..... | 94/7 |
| 1216. Решение за именување раководител, членови и секретар на Меѓуресорското тело за координација на активностите против корупцијата..... | 94/4 | 1233. Решение за именување заменик на директорот на Затворот Битола..... | 94/7 |
| 1217. Решение за именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за водостопанство „Лисиче“- Велес..... | 94/4 | 1234. Решение за именување директор на Затворот Прилеп..... | 94/7 |
| 1218. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈП за аеродромски услуги „Македонија“ - Скопје.... | 94/4 | 1270. Решение за доделување титула амбасадор на културата на Република Македонија во Обединетото Кралство на Велика Британија..... | 97/9 |
| 1219. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје..... | 94/4 | 1271. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Специјален завод - Демир Капија..... | 97/9 |
| 1220. Решение за именување член на Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола..... | 94/5 | 1272. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за аеродромски услуги “Македонија“-Скопје..... | 97/10 |
| 1221. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија..... | 94/5 | 1273. Решение за разрешување од функцијата заменик на директорот на Државниот завод за статистика..... | 97/10 |
| 1222. Решение за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонијапат“ - Скопје..... | 94/5 | 1274. Решение за именување заменик на директорот на Државниот завод за статистика..... | 97/10 |
| 1223. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонијапат“ - Скопје... | 94/5 | 1295. Решение за именување претседател, секретар и членови на Комисијата за проценка и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди | 99/2 |
| 1224. Решение за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за берзанско работење Агро – берза - Скопје..... | 94/5 | 1296. Решение за разрешување од должноста претседател на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони..... | 99/2 |
| | | 1297. Решение за разрешување и именување претседател на Комисијата за жалби..... | 99/2 |
| | | 1298. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за аеродромски услуги „Македонија“ – Скопје..... | 99/2 |
| | | 1299. Решение за давање согласност на Одлуката за избор на директор на ЈНУ Институт за социолошки и политичко-правни истражувања - Скопје..... | 99/3 |

1351. Решение за именување директор на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.....	103/2	1520. Решение за именување директор на Агенцијата за развој и инвестиции.....	115/25
1360. Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје.....	104/3	1521. Решение за именување член на Управниот одбор на Филмскиот фонд на Република Македонија.....	115/25
1361. Решение за именување заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Кочани...	104/3	1522. Решение за именување член на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.....	115/25
1374. Решение за именување заменици на претседателот и членовите на Комисијата за жалби по јавни набавки на Владата на Република Македонија.....	105/12	1532. Решение за изменување на Решението за именување на раководител, заменик на раководител, секретар и членови на Координативното тело за интелектуална сопственост.....	116/3
1375. Решение за давање согласност на Одлуката за разрешување на директорот на Институтот за акредитација на Република Македонија.....	105/12	1548. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за извршување на санкциите.....	117/87
1414. Решение за разрешување од должноста директор на Казнено-поправен дом Идризово со Отворено одделение во Велес.....	107/40	1549. Решение за именување директор на Управата за извршување на санкциите.....	117/87
1429. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на ЈУ Национален парк Маврово, Маврови Анови.....	109/9	1590. Решение за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Институт за радиологија – Скопје.....	123/2
1430. Решение за именување в.д. директор на ЈУ Национален парк Маврово, Маврови Анови.....	109/9	1591. Решение за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Институт за радиотерапија и онкологија– Скопје.....	123/3
1431. Решение за именување член на Управниот одбор на ЈП за берзанско работење Агро-берза Скопје.....	109/10	1592. Решение за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Клиника за кардиологија - Скопје.....	123/3
1432. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Специјален завод – Демир Капија.....	109/10	1593. Решение за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Институт за клиничка биохемија - Скопје.....	123/3
1433. Решение за именување заменик на директорот на „Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје“.....	109/10	1594. Решение за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Клиника за нефрологија – Скопје.....	123/3
1484. Решение за дополнување на Решението за именување членови на Националното координативно тело за имплементација на Националните акциони планови од Декадата на Ромите.....	112/3	1595. Решение за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Клиника за гастроентерохепатологија - Скопје.....	123/3
1512. Решение за доделување титула амбасадор на културата на Република Македонија во Руската Федерација.....	115/23	1596. Решение за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Клиника за пулмологија и алергологија - Скопје.....	123/3
1513. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Национален парк Маврово-Маврови Анови.....	115/23	1597. Решение за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболички нарушувања - Скопје.....	123/4
1514. Решение за разрешување и именување членови на Националното координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност на Република Македонија.....	115/23	1598. Решение за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Клиника за ревматологија - Скопје.....	123/4
1515. Решение за давање согласност на Одлуката за избор на директор на ЈНУ Хидробиолошки завод – Охрид.....	115/24	1599. Решение за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Клиника за хематологија – Скопје.....	123/4
1516. Решение за именување координатор и членови на Координативното тело за организација и координација за Светската изложба во Шангај 2010 година.....	115/24	1600. Решение за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Клиника за токсикологија – Скопје.....	123/4
1517. Решение за давање согласност на Одлуката за избор на директор на ЈНУ Земјоделски институт – Скопје.....	115/24	1601. Решение за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Клиника за детски болести – Скопје.....	123/4
1518. Решение за именување претседател и членови на Советот за македонски јазик..	115/24		
1519. Решение за разрешување од должноста член на Комисијата за жалби по јавни набавки на Владата на Република Македонија.....	115/25		

1602. **Решение** за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Клиника за инфективни болести и фебрилни состојби - Скопје.. 123/5
1603. **Решение** за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Клиника за дерматологија – Скопје..... 123/5
1604. **Решение** за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Клиника за неврологија – Скопје..... 123/5
1605. **Решение** за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Клиника за трауматологија – Скопје..... 123/5
1606. **Решение** за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Клиника за урологија – Скопје..... 123/5
1607. **Решение** за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Клиника за неврохирургија – Скопје..... 123/6
1608. **Решение** за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Клиника за дигестивна хирургија – Скопје..... 123/6
1609. **Решение** за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Клиника за торакална и васкуларна хирургија – Скопје..... 123/6
1610. **Решение** за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Клиника за детска хирургија – Скопје..... 123/6
1611. **Решение** за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Клиника за анестезија, реанимација и интензивно лекување (КАРИЛ) - Скопје..... 123/6
1612. **Решение** за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Клиника за уво, нос и грло – Скопје..... 123/7
1613. **Решение** за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Клиника за очни болести – Скопје..... 123/7
1614. **Решение** за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Клиника за гинекологија и акушерство – Скопје..... 123/7
1615. **Решение** за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Клиника за психијатрија – Скопје..... 123/7
1616. **Решение** за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас - Скопје..... 123/7
1617. **Решение** за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Ургентен центар – Скопје 123/8
1618. **Решение** за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈУ за заеднички работи за потребите на јавните здравствени установи клиники и институти – Скопје..... 123/8
1657. **Решение** за именување претседател и членови на Националната комисија за правата на децата во Република Македонија..... 126/6
1658. **Решение** за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Клиника за пластична и реконструктивна хирургија – Скопје..... 126/6
1659. **Решение** за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Клиника за ортопедски болести – Скопје..... 126/7
1660. **Решение** за именување портпарол на Владата на Република Македонија..... 126/7
1661. **Решение** за именување портпарол на Владата на Република Македонија..... 126/7
1705. **Решение** за именување директор на Казнено-поправен дом Идризово со Отворено одделение во Велес..... 129/5
1748. **Решение** за доделување титула Амбасадор на културата на Република Македонија во Република Србија..... 132/2
1769. **Решение** за изменување и дополнување на Решението за именување раководител, членови и секретар на Меѓуреорското тело за координација на активностите против корупцијата..... 133/24
1813. **Решение** за разрешување од должноста член на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити - Скопје..... 135/32
1814. **Решение** за именување член на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити - Скопје..... 135/32
1881. **Решение** за именување заменик на директорот на Финансиската полиција..... 139/7
1882. **Решение** за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас - Битола..... 139/7
1883. **Решение** за разрешување и именување член на Посебната комисија за утврдување условот-владеење со македонскиот јазик за стекнување на државјанство на Република Македонија..... 139/7
1884. **Решение** за разрешување и именување член на Комисијата за следење на развојот на системот за финансирање на општините..... 139/8
1885. **Решение** за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Здравствен дом – Кичево..... 139/8
1886. **Решение** за именување членови на Училишниот одбор – претставници на основачот на Државниот музичко-балетски училишен центар „Илија Николовски Луј“ - Скопје..... 139/8
1887. **Решение** за именување членови на Училишниот одбор – претставници на основачот на Државното музичко училиште „Тодор Скалоски – Тетоец“ – Тетово..... 139/8

1888. Решение за именување претседател и членови на Националниот совет за културното наследство.....	139/9	1926. Решение за именување директор на Управата за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во Република Македонија.....	141/3
1889. Решение за именување членови на Училишниот одбор - претставници на основачот на Државното средно училиште за рехабилитација и образование „Св. Наум Охридски“ - Скопје.....	139/9	Исправка	146/55
1890. Решение за именување членови на Училишниот одбор - претставници на основачот на Државното музичко училиште – Битола.....	139/9	1967. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на ЈП за аеродромски услуги „Македонија“ – Скопје.....	144/4
1891. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Клиника за торакална и васкуларна хирургија - Скопје.....	139/10	1968. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на ЈП за аеродромски услуги „Македонија“ – Скопје.....	144/4
1892. Решение за разрешување од должноста државен секретар во Министерството за внатрешни работи.....	139/10	1985. Решение за изменување на Решението за именување членови на Советот за заштита на потрошувачите.....	145/3
1893. Решение за именување државен секретар во Министерството за внатрешни работи.....	139/10	2067. Решение за разрешување од должноста директор на Бирото за судски вештачења.....	150/69
1894. Решение за именување координатор на Националниот координативен центар за гранично управување.....	139/10	2068. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Кичево.....	150/69
1895. Решение за давање согласност на Одлуката за именување директор на Институтот за акредитација на Република Македонија.....	139/10	2069. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Македонски Брод.....	150/69
1896. Решение за разрешување и именување член на Комитетот за спроведување на реформа за наплата на персоналниот данок на доход и на придонесите на плати.....	139/11	2070. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Кавадарци.....	150/69
1897. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија - Скопје.....	139/11	2071. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Струга.....	150/70
1918. Решение за разрешување од должноста претседател на Комисијата за жалби по јавни набавки на Владата на Република Македонија.....	141/2	2072. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Ресен.....	150/70
1919. Решение за разрешување од должноста директор на ЈУ Национален парк Галичица, Охрид.....	141/2	2073. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Охрид.....	150/70
1920. Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност.....	141/2	2074. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Штип.....	150/70
1921. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во Република Македонија.....	141/2	2075. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Винаца.....	150/71
1922. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на “Јавното претпријатие Македонска радиодифузија-Скопје“ од редот на вработените.....	141/2	2076. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје.....	150/71
1923. Решение за именување директор на ЈУ Национален парк Галичица, Охрид.....	141/3	2077. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Неготино.....	150/71
1924. Решение за разрешување од функцијата генерален секретар на Владата на Република Македонија.....	141/3	2078. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Радовиш.....	150/71
1925. Решение за именување генерален секретар на Владата на Република Македонија.....	141/3	2079. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ за згрижување деца со воспитно социјални проблеми - Скопје.....	150/72

2080. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Завод за заштита и рехабилитација Бања Банско - Струмица.....	150/72	416. Програма за изградба и одржување на станови сопственост на Република Македонија за 2007 година.....	26/9
2081. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Детски дом "11 Октомври" Скопје.....	150/72	417. Програма за изработка на просторни планови во Република Македонија во 2007 година.....	26/23
2090. Решение за именување на претседател и членови на Управниот комитет за реформи во сметководството и институционалното зајакнување (РЕПАРИС).....	151/5	422. Програма за инвестирање во животната средина за 2007 година.....	28/2
2138. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор на „Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје“, од редот на вработените	155/8	458. Програма за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2007 година.....	30/17
2169. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Кралството Шпанија, со седиште во Валенција.....	156/10	459. Програма за ревитализација на селата во 2007 година.....	30/20
2170. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Кралството Шпанија, со седиште во Барселона.....	156/10	504. Програма за обезбедување на средства за уредување и одржување на гробишта и гробови на паднати борци во Антифашистичката војна и другите национално ослободителни војни во Македонија погребани на територијата на Република Македонија за 2007 година.....	35/3
2206. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Завод за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци „Ранка Милановиќ“ – Скопје.....	157/15	528. Програма за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2007 година.....	38/8
2207. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје.....	157/15	529. Програма за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2007 година.....	38/10
2251. Решение за доделување титула Амбасадор на културата на Република Македонија во Малезија.....	159/3	530. Програма за финансирање на изградба, реконструкција, одржување на објекти и опремување на казнено-поправните и воспитно-поправните установи за 2007 година.....	38/11
ПРОГРАМИ		531. Програма за подобрување на конкурентноста на македонските производи и услуги на странски пазари во 2007 година.....	38/12
Рег. бр.	Бр./стр.	532. Програма за здравје на растенијата во 2007 година.....	38/13
126. Програма за остварување на социјалната заштита за 2007 година.....	9/8	533. Програма за семе и саден материјал за 2007 година.....	38/15
176. Програма за развој на заштитата на децата за 2007 година.....	12/8	544. Програма за изградба и реконструкција на основни училишта за 2007 година.....	39/3
198. Програма за изработка на урбанистички планови во Република Македонија во 2007 година.....	15/3	545. Програма за изградба и реконструкција на средни училишта за 2007 година.....	39/5
199. Програма за развој на спорт и млади за 2007 година.....	15/4	565. Програма за систематски прегледи на учениците и студентите во Република Македонија за 2007 година.....	40/48
328. Програма за остварување на научно-истражувачката дејност, технолошкиот развој и техничката култура во Република Македонија за 2007 година.....	18/25	571. Програма за рано откривање и спречување на болестите на репродуктивните органи кај жената во Република Македонија за 2007 година.....	41/2
329. Програма за проширена репродукција на шумите за 2007 година.....	18/28	Исправка	53/6
330. Годишна програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта во Република Македонија за 2007 година.....	18/30	572. Програма за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Македонија за 2007 година.....	41/4
369. Програма за инвестиции во железничка инфраструктура за 2007 година..	22/21	573. Програма за заштита на населението од СИДА во Република Македонија за 2007 година.....	41/7
370. Програма за сузбивање и искоренување на бруцелоза кај говедата.....	22/22	574. Програма за испитување на појавата, спречувањето и сузбивањето на бруцелозата кај луѓето во Република Македонија за 2007 година.....	41/9
371. Програма за сузбивање и искоренување на туберкулозата кај говедата.....	22/28	575. Програма за здравствена заштита на лица со душевни растројства во Република Македонија за 2007 година.....	41/11
372. Програма за сузбивање и искоренување на трансмисивни спонгиозни енцефалопатии (ТСЕ).....	22/32		

576. Програма за обезбедување на трошоците за болните кои се третираат со дијализа, за обезбедување на лекови за трансплантирани болни и за обезбедување на цитостатици, инсулин, хормон за раст и лекување на болни од хемофилија во Република Македонија за 2007 година.....	41/13	1031. Програма за сузбивање и искоренување на Авијарната инфлуенца.....	82/31
577. Програма за здравствена заштита на одредени групи на население и одделни заболувања на граѓани кои не се здравствено осигурани за 2007 година во Република Македонија.....	41/17	1088. Програма за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2007 година.....	86/2
578. Програма за активна здравствена заштита на мајките и децата во Република Македонија за 2007 година.....	41/19	1116. Програма за изменување на Програмата за инвестиции во железничка инфраструктура за 2007 година.....	88/6
593. Програма за задолжителна имунизација на населението во Република Македонија за 2007 година.....	42/19	1174. Програма за изменување на Програмата за поттикнување на развојот на земјоделството во 2007 година.....	90/3
594. Програма за здравствена заштита на лица со болести на зависности во Република Македонија за 2007 година.....	42/23	1175. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансирање на активностите во примарното тутунско производство во 2007 година.....	90/3
595. Програма за организирање и унапредување на крводарителството во Република Македонија за 2007 година.....	42/25	1235. Програма за рано откривање, дијагностицирање и лекување на ракот на дојката во Република Македонија за 2007 година.....	94/7
596. Програма за превентивна здравствена заштита во Република Македонија за 2007 година.....	42/28	1275. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2007 година.....	97/10
632. Програма за Основни геолошки истражувања за 2007 година.....	45/3	1276. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2007 година.....	97/12
633. Програма за поттикнување на развојот на земјоделството во 2007 година.....	45/4	1277. Програма за изменување и дополнување на Програмата за рано откривање и спречување на болестите на репродуктивните органи кај жената во Република Македонија за 2007 година.....	97/14
642. Програма за рурален развој за 2007 година.....	46/8	1334. Програма за изменување и дополнување на Годишната програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта во Република Македонија за 2007 година.....	102/11
643. Програма за поттикнување и развој на органското земјоделско производство во 2007 година.....	46/9	1362. Програма за сузбивање и искоренување на болеста Син јазик.....	104/3
644. Програма за геолошки информативен систем за 2007 година.....	46/10	1363. Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во Република Македонија во 2007 година.....	104/9
650. Програма за развој на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средните претпријатија (2007-2010).....	48/2	1455. Програма за изменување на Програмата за здравствена заштита на одредени групи на население и одделни заболувања на граѓани кои не се здравствено осигурани за 2007 година во Република Македонија.....	110/95
778. Програма за изменување и дополнување на Годишната програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта во Република Македонија за 2007 година.....	58/31	1574. Програма за изменување на Програмата за инвестиции во железничката инфраструктура за 2007 година.....	120/4
824. Програма за финансирање на активностите во примарното тутунско производство во 2007 година.....	62/3	1634. Програма за поттикнување на развојот на земјоделството во 2007 година.....	125/2
825. Програма за развој на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија во 2007 година.....	62/3	Исправки.....	133/24
861. Програма за изменување и дополнување на Програмата за подобрување на конкурентноста на македонските производи и услуги на странски пазари во 2007 година.....	65/12	1635. Програма за изменување на Програмата за поттикнување и развој на органското земјоделско производство во 2007 година.....	125/9
948. Програма за изменување на Програмата за поттикнување на развојот на земјоделството во 2007 година.....	73/60	1636. Програма за изменување на Програмата за финансирање на активностите во примарното тутунско производство во 2007 година.....	125/9
1030. Програма за сузбивање и искоренување на особено опасни заразни болести кај животните.....	82/24	1637. Програма за изменување и дополнување на Програмата за рурален развој за 2007 година.....	125/9

1675. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2007 година.....	127/5	2004. Програма за систематски прегледи на учениците и студентите во Република Македонија за 2008 година.....	146/25
1723. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2007 година.....	130/4	2005. Програма за превентивна здравствена заштита во Република Македонија за 2008 година.....	146/28
1770. Програма за изменување на Програмата за изработка на урбанистички планови во Република Македонија во 2007 година.....	133/24	2006. Програма за активна здравствена заштита на мајките и децата во Република Македонија за 2008 година.....	146/46
1828. Програма за изменување и дополнување на Програмата за подобрување на конкурентноста на македонските производи и услуги во 2007 година.....	136/62	2007. Програма за здравствена заштита на одредени групи на население и одделни заболувања на граѓани кои не се здравствено осигурани за 2008 година во Република Македонија.....	146/51
1860. Програма за изменување и дополнување на Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2007 година.....	138/3	2008. Програма за рано откривање, дијагностицирање и лекување на ракот на дојката во Република Македонија за 2008 година.....	146/53
1861. Програма за изменување и дополнување на Програмата за поттикнување на развојот на земјоделството во 2007 година.....	138/3	2009. Годишна програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта во Република Македонија за 2008 година.....	146/55
1969. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2007 година.....	144/4	2036. Програма за рано откривање и спречување на болестите на репродуктивните органи кај жената во Република Македонија за 2008 година.....	147/7
1970. Програма за изменување на Програмата за развој на спорт и млади за 2007 година.....	144/4	2037. Програма за заштита на населението од СИДА во Република Македонија за 2008 година.....	147/9
1971. Програма за изменување и дополнување на Програмата за здравствена заштита на одредени групи на население и одделни заболувања на граѓани кои не се здравствено осигурени за 2007 година во Република Македонија..	144/5	2091. Програма за дополнување на Програмата за изградба и одржување на станови сопственост на Република Македонија за 2007 година.....	151/5
1972. Програма за изменување на Програмата за здравје на растенијата во 2007 година.....	144/5	2174. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2007 година.....	156/12
1996. Програма за здравствена заштита на лица со болести на зависности во Република Македонија за 2008 година..	146/4	2175. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2007 година.....	156/14
1997. Програма за испитување на појавата, раширеноста, спречувањето и сузбивањето на бруцелозата кај луѓето во Република Македонија во 2008 година.....	146/6	2176. Програма за изменување и дополнување на Годишната програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта во Република Македонија за 2007 година.....	156/16
1998. Програма “Здравје за сите“ за 2008 година.....	146/8	2208. Програма за изменување и дополнување на Програмата за задолжителна имунизација на населението во Република Македонија за 2007 година.....	157/15
1999. Програма за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението во Република Македонија за 2008 година.....	146/9	2209. Програма за изменување на Програмата за развој на спорт и млади за 2007 година.....	157/16
2000. Програма за организирање и унапредување на крводарителството во Република Македонија за 2008 година.....	146/12		
2001. Програма за задолжителна имунизација на населението во Република Македонија за 2008 година.....	146/16		
2002. Програма за здравствена заштита на лица со душевни растројства во Република Македонија за 2008 година.....	146/20		
2003. Програма за обезбедување на трошоците за болните кои се третираат со дијализа, за обезбедување на лекови за трансплантирани болни и за обезбедување на цитостатици, инсулин, хормон за раст и лекување на болни од хемофилија во Република Македонија за 2008 година.....	146/22		
		ЛИЦЕНЦИ	
		Рег. бр.	Бр./стр.
		373. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	22/39
		634. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	45/13
		738. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	55/174

826. **Изменување и дополнување на Лиценца** под број 23-1573/1 од 31.03.2003 издадена на Акционерското друштво за приредување игри на среќа и забавни игри „Лотарија на Македонија“ Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во играчница (казино) што се наоѓа во хотел „Метропол“ во Охрид, во населба „Св. Стефан“ бб..... **62/6**
862. **Изменување и дополнување на Лиценца** под бр. 23-2196/4 од 25.05.1998 година издадена на Хотелско-угостителското акционерско друштво „Македонија турист“ – Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа во хотел „Гранд“ сегашен „Холидеј Ин“ - Скопје..... **65/15**
910. **Изменување и дополнување на Лиценца** под бр. 19-4786/1 од 22.12.2005 година издадена на Друштвото за угостителство, туризам и услуги „Мако-тен“ ДООЕЛ Гевгелија за постојано приредување на посебни игри на среќа во играчница (казино) што се наоѓа во Хотелскиот комплекс „Фламинго“ во Гевгелија, граничен премин Богородица..... **71/4**
1036. **Лиценца** за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб..... **83/3**
1352. **Лиценца** за постојано приредување на посебни игри на среќа во играчница (казино)..... **103/2**
1364. **Лиценца** за постојано приредување на посебни игри на среќа во играчница (казино)..... **104/9**
1365. **Лиценца** за постојано приредување на посебни игри на среќа во играчница (казино)..... **104/9**
1434. **Лиценца** за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.. **109/10**
1435. **Лиценца** за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.. **109/11**
1436. **Лиценца** за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.. **109/11**
1437. **Лиценца** за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.. **109/11**
1438. **Лиценца** за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.. **109/12**
1439. **Лиценца** за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.. **109/12**
1440. **Лиценца** за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.. **109/13**
1441. **Лиценца** за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.. **109/13**
1442. **Лиценца** за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.. **109/14**
1443. **Лиценца** за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.. **109/14**
1444. **Лиценца** за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.. **109/15**
1445. **Лиценца** за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.. **109/15**
1446. **Лиценца** за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.. **109/16**
1447. **Лиценца** за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.. **109/16**
1546. **Лиценца** за постојано приредување на посебна игра на среќа – „Обложување на спортски натпревари“..... **117/86**
1547. **Лиценца** за постојано приредување на посебна игра на среќа – „Обложување на спортски натпревари“..... **117/86**
1562. **Лиценца** за постојано приредување на посебна игра на среќа – „Обложување на спортски натпревари“..... **119/2**
1563. **Лиценца** за постојано приредување на посебна игра на среќа – „Обложување на спортски натпревари“..... **119/3**
1564. **Лиценца** за постојано приредување на посебна игра на среќа – „Обложување на спортски натпревари“..... **119/3**
1565. **Лиценца** за постојано приредување на посебна игра на среќа – „Обложување на спортски натпревари“..... **119/4**
1582. **Лиценца** за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб..... **122/160**
1662. **Лиценца** за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб..... **126/7**
1663. **Лиценца** за постојано приредување на посебна игра на среќа – „Обложување на спортски натпревари“..... **126/8**
1664. **Лиценца** за постојано приредување на посебна игра на среќа – „Обложување на спортски натпревари“..... **126/8**
1676. **Лиценца** за постојано приредување на посебна игра на среќа – „Обложување на спортски натпревари“..... **127/5**
1677. **Лиценца** за постојано приредување на посебна игра на среќа – „Обложување на спортски натпревари“..... **127/6**
1678. **Лиценца** за постојано приредување на посебна игра на среќа – „Обложување на спортски натпревари“..... **127/6**
1679. **Лиценца** за постојано приредување на посебна игра на среќа – „Обложување на спортски натпревари“..... **127/7**
1706. **Лиценца** за постојано приредување на посебна игра на среќа – „Обложување на спортски натпревари“..... **129/5**
1771. **Лиценца** за постојано приредување на играта на среќа – „Томбола“..... **133/24**
1898. **Лиценца** за постојано приредување на посебна игра на среќа – „Обложување на спортски натпревари“..... **139/11**
1899. **Лиценца** за постојано приредување на посебна игра на среќа – „Обложување на спортски натпревари“..... **139/11**
1900. **Изменување на Лиценца** под број 19-1879/1 од 26.05.2005 година издадена на Друштвото за производство, трговија и услуги „Астра Електроник Компани“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа во месноста „Милци“- базен Фатаморгана, Богородица Гевгелија..... **139/12**
1901. **Изменување на Лиценца** под број 19-493/1 од 9.02.2006 година издадена на Друштвото за туризам, угостителство и услуги „Мастербет“ ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ бр. 61 во Битола..... **139/12**

1902. Изменување на Лиценца под број 19-4025/1 од 9.11.2005 година издадена на Друштвото за туризам, угостителство и услуги "Мастербет" ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. "Борче Јовановски" бр. 56 (Хотел Централ) во Гостивар.....	139/12	418. Деловник за дополнување на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија.....	26/23
1973. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	144/6	460. Деловник за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија.....	30/20
1974. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	144/6	779. Деловник за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија.....	58/31
1975. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа – „Обложување на спортски натпревари“.....	144/7	1376. Деловник за дополнување на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија.....	105/13
1976. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа – „Обложување на спортски натпревари“.....	144/7	1533. Деловник за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија.....	116/3
2092. Изменување на Лиценца под бр. 19-6277/1 од 09.10.2007 година издадена на Друштвото за трговија, обложување и приредување на игри на среќа „РЈБ-СЛОТ“ ДОО извоз-увоз Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. „12-та Македонска ударна бригада“ бр. 2А во Скопје.....	151/7	1707. Деловник за дополнување на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија.....	129/6
2171. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа "Обложување на спортски натпревари".....	156/10	2210. Деловник за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија.....	157/16
2172. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа – „Обложување на спортски натпревари“.....	156/11		
2173. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа "Обложување на спортски натпревари".....	156/11		
2225. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа - "Обложување на спортски натпревари".....	158/141		
2226. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа – „Обложување на спортски натпревари“.....	158/141		
2227. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа – „Обложување на спортски натпревари“.....	158/142		
2228. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа - "Обложување на спортски натпревари".....	158/142		
2229. Изменување на Лиценца под број 19-4233/1 од 29.11.2005 година издадена на Друштвото за трговија и услуги "Фламинго" ДОО Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на бул. "Партизански одреди" бр. 21, локал 1, 2 и 4 во Скопје.....	158/142		

ДЕЛОВНИЦИ

Рег. бр.	Бр./стр.
49. Деловник за дополнување на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија.....	5/13
200. Деловник за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија.....	15/6

СТРАТЕГИИ

Рег. бр.	Бр./стр.
918. Стратегија за развој на поштенски услуги во Република Македонија.....	72/10

СТАТУТИ

Рег. бр.	Бр./стр.
526. Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост, Скопје.....	38/3
527. Статут на Операторот на Електропреносниот систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост, Скопје (Пречистен текст).....	38/3
774. Статут на Акционерско друштво за транспорт Македонски железници Транспорт АД - Скопје.....	58/25
1619. Статут на Акционерското друштво за приредување игри на среќа АД-Скопје, во државна сопственост.....	123/8

МАКРОЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА

Рег. бр.	Бр./стр.
1986. Макроекономска политика на Република Македонија за 2008 година.....	145/4

ТАРИФИ

Рег. бр.	Бр./стр.
919. Тарифник за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи за вршење детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.....	72/13
1583. Тарифник за висината на надоместот за заверка на геодетски елаборати за извршени геодетски работи за посебни намени.....	122/160

1584. **Тарифник** за висината на надоместокот за користење на податоците од премерот и катастарот на недвижностите..... **122/161**
1585. **Тарифник** за висината на надоместоките за запишување во катастарот на недвижностите по барање на странки... **122/162**
2230. **Тарифник** за дополнување на Тарифникот за висината на надоместокот за користење на податоците од премерот и катастарот на недвижностите..... **158/143**

КОДЕКСИ

Рег. бр. Бр./стр.

1724. **Кодекс** на добри практики за финансиска поддршка на здруженија на граѓани и фондации..... **130/4**

ДООЕЛ „БОРИС ТРАЈКОВСКИ“

Рег. бр. Бр./стр.

2139. **Изјава** за преземање на нов влог..... **155/9**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

Рег. бр. Бр./стр.

610. **Правилник** за времето и начинот на упатување на граѓаните на отслужување на воениот рок и постапката за прекин на служењето на воениот рок и отпуштање на војниците од Армијата на Република Македонија..... **44/20**
1020. **Правилник** за дополнување на Правилникот за утврдување на посебните специјалности од особено значење за Армијата на Република Македонија, работните места (должностите) и висината на износот на додатокот на платата..... **81/25**

**МИНИСТЕРСТВО ЗА
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

Рег. бр. Бр./стр.

22. **Правилник** за начинот на извршување на обезбедување на државната граница и на контрола на преминување на државната граница..... **3/1**
23. **Правилник** за начинот за издавање на бел за вработените кои на подрачјето на граничниот премин извршуваат стопанска дејност, како и формата и содржината на образецот на барањето за издавање на белот и на образецот на белот..... **3/4**
56. **Правилник** за куќниот ред на Прифатниот центар за странци..... **6/2**
57. **Правилник** за начинот на утврдување и решавање на граничните инциденти.. **6/4**
143. **Правилник** за минималните технички и безбедносни услови што треба да ги исполнуваат објектите на цивилните стрелишта..... **11/1**

350. **Правилник** за обликот, содржината и начинот за поставување на гранични табли, ознаки и друга сигнализација..... **21/8**
507. **Правилник** за сообраќајните знаци..... **35/5**
566. **Решение** за изменување и дополнување на Решението за цените на обрасците што се употребуваат во Министерството за внатрешни работи... **40/51**
567. **Правилник** за начинот на поставување и користење на техничките уреди и вршење на фотографирање, снимање и видео надзор на граничните премини и долж граничната линија.... **40/51**
568. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за обрасците на патните исправи и визи на државјаните на Република Македонија, за начинот на фотографирање за патните исправи и за водење на евиденција **40/52**
569. **Упатство** за изменување и дополнување на Упатството за начинот на издавање на пасош и заеднички пасош на државјаните на Република Македонија како и постапката за издавање на визи на тие пасоши..... **40/63**
597. **Правилник** за критериумите и начинот на оценување на работата на полициските службеници, образецот на оценувачкиот лист и начинот на водење на евиденцијата..... **42/45**
598. **Упатство** за начинот на вршење на генерален и стручен надзор во полицијата..... **42/48**
681. **Правилник** за начинот на пренесување на оружје и муниција преку државната граница..... **51/8**
682. **Правилник** за видовите на оружје кои можат да се набавуваат врз основа на одобрение и за значењето на одделни видови на оружје од А и Д категорија.... **51/8**
683. **Правилник** за начинот на предавање, прием и чување на оружјето и муницијата во случај на смрт на сопственикот на оружјето, како и формата и содржината на потврдата за оружје и муниција кои се предаваат на надлежниот орган..... **51/9**
743. **Правилник** за начинот на повикување и ангажирање на припадниците на резервниот состав на полицијата..... **56/2**
744. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на повикување и ангажирање на припадниците на резервниот состав на Министерството за внатрешни работи..... **56/3**
816. **Правилник** за работите и дејностите што се во судир со полициските работи..... **61/5**
827. **Правилник** за формата и содржината на образецот на службената легитимација и значка и начинот на издавање на службената легитимација и значка на полицијата..... **62/6**
828. **Правилник** за постапување на полициските службеници со привремено одземени и пронајдени предмети..... **62/8**
835. **Правилник** за изменување на Правилникот за легитимациите на овластените службени лица во Министерството за внатрешни работи..... **63/38**

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| 863. Упатство за начинот на однесување и меѓусебните односи на полициските службеници..... | 65/15 | 1536. Решение за изменување на Решението за цените на обрасците што се употребуваат во Министерството за внатрешни работи..... | 116/28 |
| 897. Упатство за начинот на работа на здравствената комисија задолжена за утврдување на психофизичката и здравствената способност на полицискиот службеник за вршење на полициски работи..... | 70/40 | 1566. Решение за изменување и дополнување на Решението за цените на обрасците што се употребуваат во Министерството за внатрешни работи..... | 119/4 |
| 920. Кодекс на полициска етика..... | 72/15 | 1708. Правилник за изменување на Правилникот за образецот на барањето за издавање на личната карта, образецот на потврдата за поднесено барање за издавање на личната карта, образецот на личната карта, постапката за издавање и замена на личната карта и за начинот на водење на евиденција за издадените лични карти..... | 129/6 |
| 960. Правилник за формата и содржината на образецот на поканата за наплата на глоба во мандатна постапка и за формата и содржината на образецот на платниот налог за наплата на глоба со платен налог..... | 76/14 | 1709. Правилник за знаците што на учесниците во сообраќајот на патиштата им ги даваат униформираниите полициски службеници на Министерството за внатрешни работи..... | 129/9 |
| 961. Правилник за носењето и времето на траење на униформата на полицијата.... | 76/16 | 1772. Решение за изменување и дополнување на Решението за цените на обрасците што се употребуваат во Министерството за внатрешни работи..... | 133/25 |
| 962. Правилник за начинот на избор на полициски службеник кој се упатува на работа во странство..... | 76/19 | 1815. Правилник за здравствените и психофизичките способности што треба да ги исполнува лицето кое заснова работен однос во полицијата, начинот на нивното утврдување и начинот на контрола на здравствената и психофизичката способност на полициските службеници..... | 135/32 |
| 979. Правилник за содржината и начинот на водење на евиденциите на полицијата и формата и содржината на образецот на евиденциите на полицијата..... | 78/4 | 1816. Правилник за изменување на Правилникот за здравствените и психофизичките способности што треба да ги исполнува лицето кое заснова работен однос во Министерството за внатрешни работи, начинот на нивно утврдување, роковите и начинот на контрола на здравствените и психофизичките способности на работниците на Министерството за внатрешни работи кои вршат работи со посебни должности и овластувања и начинот на работењето на здравствената комисија..... | 135/39 |
| 1037. Решение за определување на полициски станици за задржување на лица..... | 83/3 | 1844. Правилник за регистрацијата на возилата на полицијата во Министерството за внатрешни работи..... | 137/24 |
| 1300. Правилник за формата и содржината на образецот на возачка книшка за запишување на негативни бодови, начинот на нејзино издавање од Министерството за внатрешни работи и евиденцијата на издадени возачки книшки што ја води Министерството за внатрешни работи..... | 99/3 | 1845. Правилник за регистарските таблици на моторни и приклучни возила, пробните таблици за моторни и приклучни возила и начинот на нивно издавање од Министерството за внатрешни работи..... | 137/27 |
| 1353. Правилник за начинот на спроведување на возачките испити и критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на испитните центри, водењето на евиденциите во врска со спроведените возачки испити и за формата и содржината на лиценцата за испитен центар..... | 103/3 | 1906. Правилник за регистрационите подрачја за моторни и приклучни возила... | 140/8 |
| 1462. Правилник за минималните технички и безбедносни услови што треба да ги исполнуваат објектите во кои се врши производство и поправање, односно промет и складирање на оружје и муниција..... | 111/3 | 1977. Правилник за начинот на организација на обезбедувањето на вонредниот превоз и висината на трошоците поврзани со обезбедување на вонреден превоз од страна на униформираниите полициски службеници на Министерството за внатрешни работи..... | 144/7 |
| 1534. Правилник за образецот на барањето за издавање на личната карта, образецот на потврдата за поднесено барање за издавање на личната карта, образецот на личната карта, постапката за издавање и замена на личната карта и за начинот на водење на евиденција за издадените лични карти..... | 116/4 | | |
| 1535. Правилник за формата и содржината на образецот на возачката дозвола, начинот на нејзиното издавање и заменување и за начинот на водење на евиденцијата за издадени возачки дозволи во Министерството за внатрешни работи..... | 116/16 | | |

1978. Правилник за начинот на проверка на вкупното времетраење на управување со возило, одморите на возачите во врска со управување со моторно возило и начинот на работа на удвоените екипажи на возилата во обемот кој влијае врз безбедноста на управување со возилото.....	144/8	2274. Правилник за изменување на Правилникот за обрасците на патните исправи и визи на државјаните на Република Македонија, за начинот на фотографирање и земање на потпис за патните исправи и за водење на евиденција	161/3
2010. Правилник за дополнување на Правилникот за регистрацијата на возилата на полицијата во Министерството за внатрешни работи.....	146/56	МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ	
2041. Правилник за начинот на вршење на полициските работи.....	149/2	Рег. бр.	Бр./стр.
2082. Правилник за формата и содржината на образецот на лиценцата за автошкола.....	150/72	391. Правилник за постапката за издавање на дипломатски и службени пасоши и визи и за листата на носители на дипломатски и службени пасоши.....	24/141
2083. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на спроведување на возачките испити и критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на испитните центри, водењето на евиденциите во врска со спроведените возачки испити и за формата и содржината на лиценцата за испитен центар.....	150/74	911. Правилник за начинот на издавање на визи за странци, продолжување, скратување на нивната важност, отповикување и поништување на визи како и за образецот на визи и за водење на евиденција.....	71/4
2140. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за обрасците за пријавување и одјавување на живеалиште и престојувалиште, пријавување на промена на адреса на станот на граѓаните, за евиденција и за образецот на книгата за гости.....	155/9	2178. Објава од Министерство за надворешни работи.....	156/20
2141. Правилник за начинот на организација на обезбедувањето на пробното возење и висината на трошоците поврзани со обезбедување на пробни возења од страна на униформираните полициски службеници на Министерството за внатрешни работи.....	155/9	2179. Објава од Министерство за надворешни работи.....	156/20
2177. Правилник за начинот и постапката за добивање на лиценца за возач-инструктор и стручно лице за вршење на технички преглед и формата и содржината на образецот на лиценцата што ја издава Министерството за внатрешни работи.....	156/16	2180. Објава од Министерство за надворешни работи.....	156/20
2271. Правилник за начинот на организација на обезбедувањето на спортски и други приредби на пат и висината на трошоците поврзани со организирање на спортски и други приредби на пат од страна на униформираните полициски службеници на Министерството за внатрешни работи.....	161/2	2275. Објава од Министерството за надворешни работи.....	161/3
2272. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на образецот на возачката дозвола, начинот на нејзиното издавање и заменување и за начинот на водење на евиденцијата за издадени возачки дозволи во Министерството за внатрешни работи.....	161/2	МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА	
2273. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за образецот на барањето за издавање на личната карта, образецот на потврдата за поднесено барање за издавање на личната карта, образецот на личната карта, постапката за издавање и замена на личната карта и за начинот на водење на евиденција за издадените лични карти.....	161/2	Рег. бр.	Бр./стр.
		2. Упатство за начинот на преземање на предметите.....	1/1
		186. Правилник за образецот за давање на потписи за основање и членување во политичка партија.....	13/29
		187. Упатство за начинот и постапката за преземање на Судскиот регистар и предметите од Основниот суд Скопје I-Скопје во Основниот суд Скопје II-Скопје	13/30
		331. Правилник за формата и содржината на образецот за упис во Судскиот регистар на политичките партии и начинот на неговото водење.....	18/31
		423. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на образецот за упис во Судскиот регистар на политичките партии и начинот на неговото водење.....	28/2
		477. Правилник за трошоците на прекршочната постапка.....	32/2
		478. Правилник за обрасците за водење на евиденција на прекршочните предмети.....	32/3
		479. Упатство за утврдување на границите на износот на паушалот во прекршочната постапка.....	32/5
		890. Упатство за начинот на преземањето на предметите од Врховниот суд на Република Македонија.....	67/69
		912. Судски деловник	71/14
		1199. Правилник за внатрешните односи во судската полиција.....	93/2

1301. Решение од Министерството за прав- да.....	99/4
1378. Решение за престанок на нотарската служба.....	105/13
1620. Правилник за униформата и ознаките на припадниците на Секторот за обез- бедување во казнено-поправните и воспитно-поправните установи.....	123/12
1621. Упатство за видовите и начините на третман на осудените лица.....	123/14
1622. Програма за утврдување на психофи- зичките способности на лицето кое се прима за вршење работи во Секторот за обезбедување во казнено - поправ- ните и воспитно-поправните установи..	123/22
1623. Правилник за определување на надо- местокот и наградата за работа на осу- дените лица како и за лицата кои без своја вина не работат.....	123/24
1624. Кодекс за однесување на службените лица во извршувањето на работните задачи во казнено-поправните и вос- питно-поправните установи.....	123/24
1727. Правилник за материјалното работе- ње со предметите на вооружувањето и посебната лична опрема на припадни- ците на судската полиција.....	130/15
1728. Правилник за формата и содржината на образецот и начинот за издавање и одземање на службената легитимација на судските службеници.....	130/15
1729. Правилник за употреба на огнено оружје, гумена палка и други средства на присилба од страна на припадници- те на судската полиција.....	130/17
1730. Правилник за психофизичките спо- собности што треба да ги поседуваат лицата кои се примаат на работа во судската полиција.....	130/19
1944. Одлука за утврдување на бројот на ли- цата за вршење на работите на судска- та полиција.....	142/18
1945. Правилник за изгледот и условите под кои се носи судската облека (ТОГА).....	142/19
1946. Правилник за правилата на вршење на работите на судската полиција.....	142/20
1947. Правилник за изменување на Правил- никот за програмата и начинот на по- лагање на испитот за извршители.....	142/21
2011. Правилник за изменување и дополну- вање на Правилникот за определување на бројот на извршителите за подрачје- то на основниот суд и утврдување на критериумите за бројот и распоредот на службените седишта на извршите- лите на подрачјето на Република Маке- донија.....	146/56

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Per. бр.

Бр./стр.

5. Правилник за изменување на Правил- никот за содржината и начинот на соста- вување на годишниот даночен биланс за обврзниците кои вршат самостојна деј- ност и водат деловни книги.....	1/4
---	-----

24. Упатство за начинот на пресметување и плаќање на аконтациите на персоналниот данок на доход по одбивка.....	3/6
31. Дозвола за вршење финансиски лизинг.....	4/1
95. Решение за изменување на Решението за формирање на Совет за унапредува- ње и надзор на ревизијата.....	7/4
399. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за формата и содржината на платните инструменти за вршење на платниот промет.....	25/67
424. Правилник за изменување на Правил- никот за формата, содржината и начи- нот на пополнување на аконтативната даночна пријава за започнување на ос- тварување на приходи од самостојна дејност.....	28/4
425. Правилник за изменување и дополну- вање на Правилникот за формата, со- држината и начинот на пополнување на аконтативната даночна пријава за утврдување на персоналниот данок на доход за приходи од имот и имотни права.....	28/6
426. Правилник за изменување и дополну- вање на Правилникот за формата, со- држината и начинот на пополнување на аконтативната даночна пријава за утврдување на персоналниот данок на доход на капитални добивки.....	28/11
427. Правилник за изменување на Правил- никот за формата, содржината и начи- нот на пополнување на аконтативната даночна пријава за остварени други приходи.....	28/16
428. Упатство за изменување на Упатство- то за начинот на пресметување и пла- ќање на аконтациите на персоналниот данок на доход по одбивка.....	28/17
505. Правилник за изменување и дополну- вања на Правилникот за начинот и по- стапката за издавање и исплата на др- жавни хартии од вредност.....	35/4
671. Дозвола за вршење на финансиски ли- зинг.....	50/9
Исправка.....	101/10
722. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на евидентира- ње, распоредување и поврат на јавните приходи.....	54/143
739. Правилник за изменување и дополну- вање на Правилникот за класификација на приходите.....	55/175
740. Правилник за изменување на Правил- никот за формата и содржината на ле- гитимацијата на даночен инспектор.....	55/175
780. Правилник за изменување и дополну- вање на Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на дано- кот на добивка и спречување на двој- ното ослободување или двојното ода- ночување.....	58/32
836. Правилник за изменување на Правил- никот за техничките, технолошките и просторните услови за приредување на игри на среќа и забавни игри и стручна- та оспособеност на лицата ангажирани во изведувањето на игри на среќа.....	63/39

949. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за распределба на средствата од Буџетот на Република Македонија за годишно финансирање на политичките партии.....	73/16	1750. Правилник за изменување и дополнувања на Правилникот за начинот и постапката за издавање и исплата на државни хартии од вредност.....	132/13
969. Правилник за поблиските услови за начинот и постапката за утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за производство на енергија од фосилни горива.....	77/12	2096. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот и постапката на издавање и користење на вредносни бонови – ваучери за купување на компјутери.....	151/24
1162. Правилник за видот и износот на царинските надоместоци за направени услуги во царинската постапка.....	89/7	2127. Правилник за формата и содржината на годишниот план за јавни набавки.....	154/1
1176. Правилник за спроведување на даночните поттикнувања кај данокот на додадена вредност (ДДВ) за донациите во јавните дејности.....	90/4	2128. Правилник за постапката на отворањето на понудите и образецот за водење на записник за отворањето на понудите.....	154/2
1242. Правилник за службена облека и ознаки на чиновите и начинот на нејзиното доделување и користење на царинските службеници.....	95/2	2129. Правилник за формата и содржината на огласот, известувањето за поништување на постапката и образецот на евиденцијата на постапките со Барање за прибирање на понуди.....	154/8
1243. Правилник за формата, содржината и начинот на издавање и одземање на службената легитимација на царинските службеници.....	95/6	2130. Правилник за начинот на проценување на вредноста на договорите за јавни набавки.....	154/33
1335. Правилник за дополнување на Правилникот за класификација на приходите.....	102/11	2131. Правилник за начинот на користење на електронскиот систем за јавни набавки.....	154/36
1336. Упатство за дополнување на Упатството за начинот на евидентирање, распоредување и поврат на јавните приходи.....	102/12	2132. Правилник за формата и содржината на огласите и известувањата при доделувањето на договорите за јавни набавки.....	154/36
1485. Правилник за задолжителните податоци кои треба да ги содржи записот од евиденцијата и образецот од записот од евиденцијата.....	112/3	Објава за износот на личното даночно ослободување.....	155/16
1486. Правилник за поблиските критериуми и начинот на уредување на технолошко индустриските развојни зони.....	112/19	2276. Упатство за формата и содржината на платните инструменти за вршење на платниот промет во земјата.....	161/3
Исправка на Правилникот за поблиските критериуми и начин на уредување на технолошко индустриските развојни зони.....	118/344	Исправка на Правилникот за формата и содржината на Годишната сметка („Сл. весник на РМ“ бр. 113/06)...	110/96
1632. Правилник за изменување на Правилникот за службена облека и ознаки на чиновите и начинот на нејзиното доделување и користење на царинските службеници.....	124/11	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА Рег. бр. Бр./стр.	
1680. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за сметковниот план и содржината на одделните сметки во сметковниот план.....	127/7		
1681. Упатство за начинот и постапката на издавање и користење на вредносните бонови-ваучери за купување на компјутери.....	127/7	127. Правилник за изменување на Правилникот за пуштање на пазар и ставање во употреба на моторни возила, приклучни возила, опрема и делови кои можат да се вградат и/или да се користат на нив.....	9/11
1725. Правилник за дополнување на Правилникот за техничките, технолошките и просторните услови за приредување на игри на среќа и забавни игри и стручната оспособеност на лицата ангажирани во изведувањето на игри на среќа.....	130/6	128. Правилник за дополнување на Правилникот за димензиите, вкупните маси и основото оптоварување на возилата во сообраќај на патиштата.....	9/22
1726. Правилник за основните елементи на финансискиот менаџмент и контрола и стандардите за внатрешна контрола во јавниот сектор.....	130/7	183. Правилник за барањата за ефикасност на новите топловодни котли во кои согоруваат течни или гасовити горива.....	13/5
1749. Правилник за формата и содржината на записникот за царински прекршок, како и формата и содржината на поканата за плаќање на глоба и платниот налог.....	132/2	184. Правилник за пуштање на пазар на лична заштитна опрема.....	13/12
		185. Правилник за барањата за енергетска ефикасност на домашните фрижидери, замрзнувачи и комбинација од нив.....	13/24
		223. Правилник за опрема под притисок.....	17/2
		224. Правилник за пренослива опрема под притисок.....	17/33
		380. Правилник за пуштање на пазар на лифтови и сигурносни уреди за лифтови.....	23/2

381.	Правилник за безбедна употреба на лифтови.....	23/20	954.	Правилник за техничките услови што во поглед на изработка треба да ги исполнуваат предметите од скапоцени метали.....	75/3
398.	Правилник за начинот и постапката за прва, периодична и вонредна верификација на мерилата.....	25/64	955.	Листа на стандарди со чија употреба се смета дека производот е безбеден.....	75/4
467.	Правилник за начинот и постапката на стручниот надзор.....	31/2	963.	Правилник за техничките услови што производителот на предмети од скапоцени метали треба да ги исполни за добивање на знак за производител.....	76/20
468.	Правилник за формата, содржината и начинот на водење на Регистерот за производители, извозници и увозници на тутунски производи и Регистерот за марки на тутунски производи и содржината на образецот на барањето за запишување во Регистерот на марки на тутунски производи.....	31/4	964.	Правилник за образецот на легитимацијата на овластените работници кои вршат надзор над исправноста и жигосаноста на предметите од скапоцени метали и за начинот на издавање на легитимација.....	76/21
469.	Правилник за формата и содржината на образецот за поднесување барање за запишување во Регистерот на производители, извозници и увозници на тутунски производи.....	31/10	980.	Правилник за обрасците на барањето за добивање на знак за производител на предмети од скапоцени метали, решението за знак за производител, регистар за знак за производител и начинот на водење на регистар за знак за производител.....	78/26
470.	Правилник за условите за извоз и увоз на тутунски производи.....	31/11	1010.	Правилник за формата и содржината на образецот на записникот за извршен инспекциски надзор.....	80/2
471.	Правилник за содржината, обликот и начинот на водење на евиденцијата за производството, извозот, увозот и залихите на тутунските производи како и на известieto за состојбите за производството, извозот, увозот и залихите на тутунските производи.....	31/11	1011.	Правилник за формата и содржината на образецот на потврдата за привремено одземање и чување производи или документи од страна на државен пазарен инспектор.....	80/4
472.	Правилник за условите за производство на тутунски производи.....	31/18	1019.	Листи на стоки на тарифни квоти за II полугодие од 2007 година.....	81/17
480.	Правилник за образецот и начинот на издавање и одземање на легитимацијата на работниците кои работат на задачите и работите на стручниот надзор во Бирото за метрологија.....	32/5	1077.	Правилник за означување на енергетската ефикасност на уредите за домаќинствата.....	85/7
599.	Правилник за формата и содржината на образецот и начинот на издавање и одземање на легитимацијата на пазарниот извршител.....	42/49	1117.	Правилник за квалитетот на течните горива.....	88/7
600.	Правилник за формата и содржината на образецот и начинот на издавање и одземање на службената легитимација на државниот пазарен инспектор.....	42/50	1163.	Правилник за известување за опасни производи пуштени на пазарот од страна на производителите и дистрибутерите.....	89/8
601.	Правилник за формата и содржината на жигот на Државниот пазарен инспекторат.....	42/51	1164.	Правилник за формата на знакот за производител.....	89/11
707.	Правилник за видовите и формите на ознаките и жиговите кои се користат при верификација на мерилата, како и за содржината и формата на сертификатот за верификација.....	53/6	1165.	Правилник за формата и содржината на налепницата за издадена дозвола за одобрување на потрошувачки кредити.....	89/12
745.	Правилник за неавтоматски ваги.....	56/7	1184.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за квалитетот на течните горива.....	91/2
787.	Правилник за пуштање на пазар на жичани постројки наменети за превоз на лица.....	59/2	1278.	Правилник за пропишување на формата и содржината на барањето за добивање дозвола за одобрување на потрошувачки кредити и формата и содржината на дозволата за одобрување на потрошувачки кредити.....	97/14
837.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за квалитетот на течните горива.....	64/1	1279.	Правилник за формата и содржината на Регистар на даватели на потрошувачки кредити на кои министерот за економија им издал дозвола за одобрување на кредити и Регистар на кредитни посредници кај даватели на кои министерот за економија им издал дозвола за одобрување на кредити.....	97/17
838.	Список на македонски национални стандарди кои се прифатени, хармонизирани стандарди.....	64/2			
898.	Правилник за изменување на Правилникот за минимално-техничките услови за деловните простори и простории во кои се врши трговија.....	70/42			
899.	Правилник за производи од кристално стакло.....	70/42			

1280. **Правилник** за пропишување на формата, содржината и начинот на доставување на извештајот кој давателите на потрошувачки кредити треба да го достават до Министерството за економија за бројот на склучените договори за кредити и договорената годишна стапка на вкупните трошоци.. 97/19
1281. **Правилник** за апарати на гас..... 97/20
1282. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за квалитетот на течните горива..... 97/28
1337. **Правилник** за определување на категориите и видовите мерила за кои е задолжителна верификацијата, постапките за верификација, роковите на периодичната верификација, како и категориите и видовите мерила за кои може да се добие овластување за верификација..... 102/12
1366. **Правилник** за дефинициите, називите и символите, подрачјето и начинот на примена, обврската за употреба и начинот на пишување на законските мерни единици..... 104/10
1367. **Правилник** за техничка опременост, односно технички услови што треба да ги исполнува давателот на потрошувачки кредити..... 104/16
1377. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за квалитетот на течните горива..... 105/13
1400. **Правилник** за постапка на земање и проверка на примероци..... 106/79
1401. **Листа** на стоки на царински квоти по Договор за пристапување на Република Македонија во СТО..... 106/79
1421. **Правилник** за постапката и начинот за проверка на знаењето на инспекторот..... 108/79
1629. **Правилник** за начинот на определување и обележување на степенот на финост на предметите од скапоцени метали..... 124/4
1630. **Правилник** за условите на испитување и жигосување на предмети од скапоцени метали надвор од службените простории на Бирото за метрологија..... 124/5
1631. **Правилник** за начинот на испитување и жигосување на предмети од скапоцени метали..... 124/7
1685. **Правилник** за дополнителните услови за овластување на правно лице за верификација на одредени видови мерила, оценка на сообразност на тип на мерилата и метролошки надзор над пакуваните производи, постапка за овластување на правното лице, задачите на овластеното правно лице и надзорот над исполнетоста на барањата за овластување..... 128/2
1686. **Правилник** за поблиските услови и начинот на издавање на лиценца и овластување за изведување на рударски работи..... 128/4
1687. **Правилник** за формата, содржината и начинот на водење на книгата за извршените истражни работи за деталните геолошки истражувања..... 128/7
1688. **Правилник** за утврдување на поблиските услови и начин на добивање на лиценца и овластување за изработка на рударски проекти..... 128/8
1689. **Правилник** за видот, содржината и начинот на изготвување и чување на рударски планови..... 128/12
1690. **Правилник** за содржина на рударски проекти..... 128/15
1691. **Правилник** за утврдување на поблиските услови и начин на добивање на лиценца и овластување за изработка на геолошка документација..... 128/18
1731. **Правилник** за формата и содржината на образецот на пријавата за исполнување на минимално - техничките услови на објектите за вршење на туристичка дејност..... 130/19
1732. **Правилник** за изменување на Правилникот за формата и содржината на образецот на уверението за туристички водич..... 130/22
1733. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на образецот на легитимацијата за туристички придружник..... 130/23
1734. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на образецот на легитимацијата за туристички водич..... 130/23
1735. **Правилник** за формата и содржината на образецот на Книгата за евиденција на гостите..... 130/24
1831. **Листа** за дополнување на Листата на стандарди со чија употреба се смета дека производот е безбеден..... 136/65
1846. **Листа** на риба и рибини производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2007 година (нула- царинска стапка во рамки на квоти)..... 137/37
1847. **Листа** на производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2007 година со применливи царински стапки (концесија во рамки на квоти)..... 137/37
1848. **Листа** за изменување на Листата на земјоделски производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2007 година (нула-царинска стапка во рамки на квоти)..... 137/38
1849. **Листа** за изменување на Листата на земјоделски производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2007 година (концесии во рамки на квоти)..... 137/39
1850. **Листа** за изменување на Листата на производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2007 година (нула царинска стапка во рамки на квотите)..... 137/40
1851. **Листа** за изменување на Листата на производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во второ полугодие од 2007 година по спогодбата за доделување на взаемни трговски повластици за некои вина..... 137/40

1862. Правилник за содржината на геолошката документација за вршење на детални геолошки истражувања.....	138/3	2240. Листа на стоки на царински квоти по потекло од Република Турција кои се увезуваат во Република Македонија за прво полугодие од 2008 година.....	158/150
1863. Правилник за содржината и начинот на изработка на геолошката документација за вршење на основни геолошки истражувања.....	138/10	2241. Листа на стоки на царински квоти по потекло од Украина кои се увезуваат во Република Македонија за прво полугодие од 2008 година.....	158/151
1981. Правилник за едноставни садови под притисок.....	144/14	2242. Листа на тарифни концесии дадени од Република Македонија на Швајцарската Конфедерација за прво полугодие од 2008 година.....	158/152
2181. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за пуштање на пазар и ставање во употреба на моторни возила, приклучни возила, опрема и делови кои можат да се вградат и/или да се користат на нив.....	156/20	2243. Листа на тарифни концесии за земјоделски производи што потекнуваат од Норвешка за прво полугодие од 2008 година.....	158/153
2211. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за квалитетот на течните горива.....	157/16	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО	
2231. Листа на земјоделски производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2008 година (нула-царинска стапка во рамки на квоти).....	158/144		
2232. Листа на земјоделски производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2008 година (концесии во рамки на квоти).....	158/145	Рег. бр.	Бр./стр.
2233. Листа на риба и рибини производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2008 година (нула-царинска стапка во рамки на квоти).....	158/146	59. Правилник за класификација на сорти на грозје за производство на вино.....	6/12
2234. Листа на производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2008 година (нула-царинска стапка во рамки на квоти).....	158/146	93. Правилник за податоците што треба да ги содржи Упатството за употреба на лековите што се употребуваат во ветерината.....	7/2
2235. Листа на царински стапки за производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2008 година (концесија во рамки на квоти).....	158/147	94. Правилник за начинот на водење на евиденција за прометот на лековите и помошните лековити средства што се употребуваат во ветерината.....	7/2
2236. Листа на производи со потекло од Заедницата за увоз во Република Македонија во прво полугодие од 2008 година по спогодбата за доделување на взаемни трговски повластици за некои вина.....	158/147	111. Правилник за условите што треба да ги исполнува снабдувачот за да се запише во регистарот на семенски материјал и регистарот на саден материјал, содржината и начинот на водење на регистрите и содржината на барањето за запишување.....	8/3
2237. Листа на земјоделски и прехранбени производи по потекло од Република Албанија кои се увезуваат во Република Македонија без плаќање на царина во рамките на годишни квоти за прво полугодие од 2008 година.....	158/147	112. Правилник за трговија со семенски материјал од житни растенија.....	8/11
2238. Листа на земјоделски и прехранбени производи по потекло од Република Хрватска кои се увезуваат во Република Македонија без плаќање на царина во рамките на годишни квоти за прво полугодие од 2008 година.....	158/148	113. Правилник за трговија со семенски материјал од фуражни растенија и репа.....	8/40
2239. Листа на земјоделски и прехранбени производи по потекло од Република Молдова кои се увезуваат во Република Македонија без плаќање на царина во рамките на годишни квоти за прво полугодие од 2008 година.....	158/149	114. Решение од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство..	8/80
		129. Национална сортна листа	9/22
		139. Правилник за просториите за откуп, сместување, чување и индустриска обработка на тутун, соодветна опрема за откуп и индустриска обработка на тутун и соодветен простор за сместување на обработениот тутун.....	10/6
		140. Правилник за образецот, содржината и начинот на издавање на картонот за производство на тутун.....	10/6
		141. Правилник за содржината и формата на образецот за поднесување барање за запишување во регистарот на откупвачи на тутун.....	10/8
		142. Упатство за начинот на пријавувањето, формата и содржината на образецот на пријавата за договореното производство на тутун и за начинот на водење на евиденцијата и формата и содржината на образецот на евиденцијата за откупеното и обработеното количество на тутун.....	10/9

- | | | | |
|---|-------|---|-------|
| 210. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на книгата за про-цена на тутун..... | 16/2 | 607. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на физички и правни лица кои произведу-ваат, преработуваат и ставаат во промет органски производи..... | 44/16 |
| 211. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на откупувачи на тутун..... | 16/4 | 608. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на стручни научни установи и други правни лица за утврдување на соста-вот на органски производи..... | 44/18 |
| 212. Правилник за мерилата за квалита-тивна и квантитативна проценка на су-ровиот тутун во лист..... | 16/6 | 609. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на правни лица за вршење стручна конт-рола во органското производство..... | 44/19 |
| 338. Правилник за кадровските, простор-ните и техничките услови и начинот на работа на овластените правни лица за вршење на стручна контрола на про-изводство на семенски посеви и насади на саден материјал од видови и сорти од земјоделски растенија..... | 20/2 | 651. Наредба за забрана за стопански рибо-лов на риболовното подрачје Охридско Езеро..... | 48/20 |
| 351. Правилник за формата и содржината на лиценцата за проценка на тутун и на-чинот и Програмата за полагање на испит за добивање на лиценца за проценка на тутунот..... | 21/12 | 689. Наредба за ловостој на сите видови риби на Дојранското Езеро..... | 52/3 |
| 382. Наредба за преземање мерки за здрав-ствена заштита на животните од заразни и паразитски болести и рокови за спроведување на наредените мерки во 2007 година..... | 23/28 | 690. Список на готови лекови што се упот-ребуваат во ветерината за кои е дадено одобрение за ставање во промет во пе-риод од 01.02.2006 до 01.03.2007 годи-на..... | 52/3 |
| 429. Список на готови лекови што се упот-ребуваат во ветерината за кои е дадено одобрение за ставање во промет во пе-риод од 01.07.2006 до 15.12.2006 годи-на..... | 28/19 | 757. Правилник за изменување и дополну-вање на Правилникот за идентифика-ција и регистрација на животни од ви-дот говеда..... | 57/19 |
| 430. Список на готови лекови што се упот-ребуваат во ветерината за кои е дадено одобрение за ставање во промет во пе-риод од 15.12.2006 до 31.01.2007 годи-на..... | 28/23 | 788. Правилник за начинот, постапката и ме-тодологијата за вршење стручна контрола во органско земјоделско производство..... | 59/16 |
| 481. Правилник за трговија со семенски материјал од маслодајни и влакнодајни растенија..... | 32/6 | 789. Правилник за трговија со семенски материјал од градинарски растенија..... | 59/18 |
| 482. Наредба за систематски контроли и мерки за спречување на ширењето и за сузбивање на бактериското венеење и кафеавото гниење на компирот предиз-викано од бактеријата <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al..... | 32/27 | 817. Правилник за начинот на работа, про-сторната и техничката опременост на ов-ластените лаборатории и методи за испи-тување на квалитетот на семенскиот мате-ријал кај земјоделските растенија..... | 61/6 |
| 483. Наредба за преземање на мерки за спре-чување на ширење и отстранување на бо-леста рак на компирот (<i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Perc.)..... | 32/32 | 829. Правилник за техничко технолошките услови на објектите во кои се произве-дува добиточната храна..... | 62/8 |
| 484. Наредба за систематски контроли и мер-ки за спречување на ширењето на прсте-нестото гниење на клубените и венеење на компирот предизвикано од <i>Clavibacter michiganensis</i> (Smith) Davis et al. ssp. <i>Sepedonicus</i> (Spieckermann et Kolthoff) Davis et al..... | 32/33 | 839. Правилник за формата, содржината и бојата на етикетата на органските произ-води..... | 64/22 |
| 485. Наредба за преземање на мерки за заштита од ширење и искоренување на цистолики нематоди на компирот (<i>Globodera rostochiensis</i> Woll. и <i>Globodera pallida</i> Stone)..... | 32/36 | 1236. Правилник за формата, содржината, димензиите и другите податоци на ети-кетата на виното..... | 94/9 |
| 534. Правилник за количините на семен-ски и саден материјал потребни за испи-тување..... | 38/16 | 1237. Правилник за условите кои треба да ги исполнуваат лабораториите овласте-ни за вршење на енолошки испитувања и анализи во поглед на просториите и опремата..... | 94/11 |
| 535. Правилник за висината на надоместу-вање на трошоците за испитување на вредноста за производство и употреба на сортата со сортни опити и висината на надомест за работата на Комисијата за национална сортна листа за земјо-делски растенија..... | 38/18 | 1238. Правилник за условите во поглед на просториите и опремата за производс-тво на вино..... | 94/12 |
| | | 1284. Наредба за изменување на Наредбата за забрана на увоз во Република Ма-кедонија и транзит преку територијата на Република Македонија на живи до-машни и диви чапункари, семе за вештачко осеменување, јајни клетки и ембриони, свежо и замрзнато месо, производи, суровини и отпадоци по потекло од домашни и диви чапункари..... | 98/2 |
| | | 1285. Листа на прифатени и официјално наз-начени тела за сертификација на орган-ски производи на Европската Унија или во трети земји за 2007 година..... | 98/2 |

1302.	Правилник за начинот на вршење на ветеринарно-санитарниот преглед и контрола при колењето на ноеви и начинот на водењето на евиденција на извршените прегледи при колењето на ноеви, како и обележувањето на хигиенската исправност на месото од ноеви.....	99/4
1415.	Правилник за начинот на земање мостри и постапка за вршење постконтрола и одредување на процентот на мострите кој се вклучува во постконтролата на одделни видови и сорти на земјоделски растенија.....	107/41
1463.	Правилник за начинот на жигосување и издавање испратница за исечено дрво.....	111/5
1777.	Правилник за минималните техничко технолошки услови што треба да ги исполнуваат објектите и опремата за колење на ноеви и објектите и опремата за расекување на месо од ноеви.....	133/28
2012.	Правилник за начинот на издавање, евиденција за издадените и начинот на ставање на пакувањето од производите за заштита на растенијата на бандерола - маркица.....	146/57
2042.	Наредба за изменување на Наредбата за забрана на увоз во Република Македонија и транзит преку територијата на Република Македонија на живи домашни и диви чапункари, семе за вештачко осеменување, јајни клетки и ембриони, свежо и замрзнато месо, производи, суровини и отпадоци по потекло од домашни диви чапункари..	149/56
2093.	Правилник за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот и постапката на вршење на службените контроли на млекото и млечните производи.....	151/7
2094.	Правилник за измени на Правилникот за условите кои треба да ги исполнуваат правните лица што вршат промет на големо со лекови што се употребуваат во ветеринарната медицина во поглед на просторот, опремата и кадарот.....	151/17
2095.	Список на готови лекови што се употребуваат во ветерината за кои е дадено одобрение за ставање во промет во период од 02.03.2007 до 26.11.2007 година.....	151/17
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО		
Per. бр.	Бр./стр.	
3.	Правилник за образецот на службената легитимација на државните санитарни и здравствени инспектори.....	1/3
4.	Правилник за начинот на пресметување и висината на трошоците на инспекцискиот надзор во постапките поведени по барање на странка.....	1/4
25.	Правилник за видовите на храна за посебна нутритивна употреба и за дозволените нивоа на дневно внесување на витамини и минерали.....	3/17
26.	Правилник за посебните барања за безбедност на екстрактите од кафе и екстрактите од цикорија.....	3/29
27.	Правилник за начинот на издавање на одобрението и потребната документација за производство на храна за посебна нутритивна употреба и храна произведена со иновирани технологии.....	3/30
28.	Правилник за посебните барања за безбедност на овошните џемови, желеа, мармалади и засладено пире од костени.....	3/30
30.	Правилник за изменување на Правилникот за критериумите за утврдување на организационите единици во јавните здравствени установи кои не можат да се издаваат под закуп.....	4/1
148.	Список на лекови за кои е дадено одобрение за ставање во промет во периодот од 01.07.2006 до 31.12.2006 година.....	11/4
721.	Правилник за содржината на Програмата и начинот на полагањето на испитот за директор на јавна здравствена установа и формата и содржината на образецот на уверението.....	54/141
746.	Правилник за формата и содржината на образецот - Барање за дозволени адитиви во тутунските производи.....	56/14
747.	Листа на дозволени адитиви.....	56/18
748.	Листа на забранети адитиви.....	56/33
818.	Правилник за изменување на Правилникот за дополнителна дејност на здравствените работници.....	61/41
819.	Листа за изменување на Листата на забранети адитиви.....	61/41
864.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за специјализациите и субспецијализациите на здравствените работници и здравствени соработници со високо образование.....	65/17
1009.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за приправничкиот стаж и за стручниот испит на здравствените работници со средно и више образование.....	80/1
1038.	Решение за определување на здравствени установи во кои ќе се врши лекарски преглед на физичко лице заради утврдување на здравствената способност за поседување и носење на оружје.....	83/4
1071.	Список на лекови за кои е укинато одобрението за ставање во промет во периодот од 01.01.2007 до 20.05.2007 година.....	84/56
1072.	Список на лекови за кои е дадено одобрение за ставање во промет во периодот од 01.01.2007 до 20.05.2007 година.....	84/57
1078.	Список на медицински помагала за кои е дадено одобрение за ставање во промет во периодот од 01.09.2006 до 30.06.2007 година.....	85/27
1079.	Список на аптеки за кои е дадено дозвола за работа во периодот од 01.01.2007 до 30.06.2007 година.....	85/33
1080.	Список на отрови наменети за јавна хигиена, дезинфекција, дезинсекција и дератизација за кои е издадено решение за пуштање во промет.....	85/35

1081. Список на отрови за кои е издадено решение за распределба во група на отровност.....	85/36	2142. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на пријавите за отпочнување со производство на храна и за секоја промена во било кој услов во производството и начинот на водење на евиденција.....	155/10
1089. Список на помошни лековити средства за кои е дадено одобрение за ставање во промет во периодот од 01.01.2007 до 30.06.2007 година.....	86/2	2182. Правилник за добрата производна пракса.....	156/20
1108. Список на веледрогерии за кои е дадено одобрение за вршење на дејност промет на големо со лекови, помошни лековити средства и медицински помагала во периодот од 01.01.2007 до 01.07.2007 година.....	87/107	2183. Правилник за висината на трошоците во постапките за издавање на одобренија во производството на храна.....	156/25
1109. Список на правни субјекти регистрирани за промет на големо со отрови во периодот од 01.01.2007 до 01.07.2007 година.....	87/108	2184. Правилник за начинот на издавање на сертификатот за безбедност, формата и содржината на образецот на барањето за издавање на сертификатот и образецот на сертификатот за безбедност.....	156/26
1306. Правилник за начинот и постапката за утврдување на условите кои треба да ги исполнува здравствената установа за вршење на здравствен преглед на железнички работник.....	100/2	2185. Правилник за начинот на водење на евиденцијата за издадените одобренија и висината на трошоците во постапката за издавање на одобренија во прометот на храна.....	156/29
1307. Правилник за начинот и постапката за утврдување на присутноста на алкохол и/или други психотропни супстанции во организмот на железничкиот работник.....	100/2	2186. Правилник за висината на трошоците во постапката за издавање на сертификат за безбедност.....	156/29
1319. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за утврдување на здравствената способност, начинот на утврдување, проверките и роковите за редовен и вонреден здравствен преглед на железничките работници.....	101/5	2187. Листа на производи што се сметаат за козметички производи.....	156/29
1416. Правилник за посебните барања за составот и означувањето на додатоките на храна.....	108/1	МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА Рег. бр. Бр./стр.	
1550. Список на лекови за кои е дадено одобрение за ставање во промет во периодот од 21.05.2007 до 20.07.2007... ..	117/87		
1567. Правилник за посебните барања за безбедност на храната третирана со јонизирачко зрачење.....	119/4	339. Правилник за изменување на Правилникот за утврдување на условите и критериумите за доделување средства за поттикнување и помагање на научно-истражувачката дејност.....	20/4
1692. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за приправничкиот стаж и за стручниот испит на здравствените работници со средно, више и високо стручно образование во траење од три години.....	128/21	489. Календар за изменување на Календарот за организација за учебната 2006/2007 година во јавните средни училишта.....	32/38
1743. Правилник за Методологијата за спроведување на мониторингот за безбедноста на храната.....	131/5	670. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на водењето, формата и содржината на педагошката евиденција и документација во основното училиште.....	50/4
1751. Правилник за изменување на Правилникот за адитивите што можат да се употребуваат за производство на храна.....	132/13	Исправка од Министерството за образование и наука за поништување на Одлука број 09-3512/1 од 03.07.2002 година.....	56/34
1773. Правилник за начинот на вршење на инспекциски надзор.....	133/25	865. Правилник за начинот и постапката за еквиваленција и признавање на странските високообразовни квалификации и потребната документација.....	65/17
2116. Правилник за начинот на вршење, содржината на прегледите, видовите на прегледите и роковите на вршењето на задолжителните здравствено - хигиенски прегледи на вработените.....	152/8	1021. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на водењето, формата и содржината на педагошката евиденција и документација во основното училиште.....	81/25
2117. Правилник за поблиските услови по однос на просторот, опремата и кадарот, начинот и средствата за вршење на дезинфекција, дезинсекција и дератизација.....	152/10	1022. Правилник за начинот на верификација на основното училиште и за содржината, формата и начинот на водењето на регистрите.....	81/34
		1023. Правилник за начинот на верификација на средното училиште и за начинот на водењето на регистрите.....	81/38

1039. Решение за одобрување употреба на учебник по англиски јазик "WELCOME 1"...	83/4	96. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Специјален завод - Демир Капија.....	7/4
1040. Решение за одобрување употреба на учебник по англиски јазик "WELCOME 2"...	83/4	144. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Завод за заштита и рехабилитација - Бања Банско.....	11/4
1041. Решение за одобрување употреба на учебник по англиски јазик "WELCOME 3"...	83/5	145. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кавадарци.....	11/4
1042. Решение за одобрување употреба на учебник по англиски јазик "BLOCK-BASTERS 2".....	83/5	146. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струмица.....	11/4
1043. Решение за одобрување употреба на учебник по англиски јазик "BLOCK-BASTERS 3".....	83/5	147. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Центар за социјална работа Крушево.....	11/4
1183. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на водењето, формата и содржината на педагошката евиденција и документација во основното училиште.....	91/2	Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец јануари 2007 година.....	15/19
1200. Правилник за начинот на верификација на ученичкиот дом и содржината, формата и начинот на водење на регистрите.....	93/3	209. Правилник за дополнување на Правилникот за организацијата, составот и начинот на работа на Комисијата за преоцена-ревизија на наод, оценка и мислење за утврдување на инвалидност, односно неспособност за работа..	16/1
1201. Правилник за начинот и постапката за прием на студентите во државните студентски домови.....	93/10	352. Правилник за образецот и содржината на службената легитимација на инспектор за социјална заштита.....	21/14
1202. Упатство за начинот на изрекување на педагошките мерки во јавните ученички домови.....	93/11	Објава за трошоците на живот и платите за месец јануари 2007 година.....	22/40
1239. Календар за организација на учебната 2007/2008 година во јавните средни училишта.....	94/13	420. Решение за впишување на здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	26/23
Исправка	125/80	Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец февруари 2007 година.....	28/26
1240. Календар за организација и работа на основните училишта во учебната 2007/2008 година.....	94/14	488. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ дом за доенчиња и мали деца - Битола.....	32/38
1338. Решение за поништување на Одлука за признавање високообразовна квалификација стекната во странство.....	102/13	491. Правилник за нормативите и стандардите за основање и започнување со работа на установи за социјална заштита Центар за лица-жртви на семејно насилство.....	33/2
1339. Решение за поништување на Одлука за признавање високообразовна квалификација стекната во странство.....	102/13	492. Правилник за нормативите и стандардите за основање и започнување со работа на установи за социјална заштита Дневен центар за улични деца-деца на улица.....	33/3
1340. Решение за поништување на Одлука за признавање високообразовна квалификација стекната во странство.....	102/13	493. Правилник за нормативите и стандардите за основање и започнување со работа на установи за социјална заштита Дневен центар за лица кои употребуваат, односно злоупотребуваат дроги и други психотропни супстанции.....	33/4
1908. Правилник за начинот на полагањето и оценувањето на резултатите на учениците на испитите во државна матура во гимназиското и во средното стручно образование.....	140/9	536. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката за доделување на средства на здруженија на граѓани за вршење на одредени работи од областа на социјалната заштита.....	38/19
1979. Правилник за изменување на Правилникот за утврдување на условите и критериумите за доделување на средства за реализација на годишните програми за работа и развој на јавните научни установи.....	144/9	Објава за трошоците на живот и платите за месец февруари 2007 година.....	38/20
		Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец март 2007 година.....	42/54
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА			
Рег. бр.	Бр./стр.		
Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец декември 2006 година.....	3/34		
Објава за стапката на пораст на трошоците на живот и платите за месец декември 2006 година.....	4/6		

611.	Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Завод за социјални дејности - Скопје.....	44/21	Објава за трошоците на живот за месец април 2007 година.....	65/36
612.	Решение за давање согласност на Статутарна одлука за донесување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа „Јоско Илиевски“ Куманово.....	44/21	Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец мај 2007 година.....	70/47
613.	Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Центар за социјална работа Веница.....	44/21	Објава за трошоците на живот за месец мај 2007 година.....	85/39
614.	Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гевгелија.....	44/21	Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец јуни 2007 година.....	85/111
615.	Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Центар за социјална работа Ресен.....	44/21	Објава за трошоците на живот и платите за месец јуни 2007 година.....	88/31
616.	Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Детски дом “11 Октомври”-Скопје.....	44/22	Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец јули 2007 година.....	97/31
617.	Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Велес.....	44/22	Објава за трошоците на живот и платите за месец јули 2007 година.....	98/112
618.	Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Берово.....	44/22	1341. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа на Град Скопје.....	102/14
619.	Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Неготино....	44/22	1342. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Струмица.....	102/14
620.	Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци-Скопје.....	44/22	1343. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Свети Николе.....	102/14
621.	Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Делчево.....	44/22	1344. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Кочани.....	102/14
622.	Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Завод за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци „Ранка Милановиќ“ - Скопје.....	50/9	1345. Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Гостивар.....	102/14
673.	Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Штип.....	50/9	1354. Правилник за начинот на определување на носителот на правото на социјална парична помош, прикажување на приходите на лице, семејство или домаќинство при поднесување на барање за остварување на правото и потребната документација за потврдување на состојбата на приходите.....	103/16
	Објава за стапката на трошоците на живот за месец март 2007 година, во однос на месец февруари 2007 година..	50/15	1355. Правилник за начинот на спроведување и следење на изречените мерки за заштита на семејството и лицата жртви на семејно насилство преземени од центарот за социјална работа и за начинот на следење на привремените мерки изречени од судот.....	103/17
	Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец април 2007 година.....	57/31	Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец август 2007 година.....	107/43
			1417. Правилник за постапките за издавање на работни дозволи и формата и содржината на посебните видови на работни дозволи.....	108/14
			1418. Правилник за постапката за регистрација и завршување на работа која ја вршат странци.....	108/56

1419.	Решение за давање согласност на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Прилеп.....	108/79	1819.	Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ за згрижување деца со воспитно-социјални проблеми-Скопје.....	135/39
1420.	Решение за давање согласност на Одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Струмица.....	108/79	1820.	Правилник за безбедност и здравје при работа при рачно пренесување на товар.....	135/40
	Објава за стапката на трошоците на живот за месец август 2007 година.....	110/104	1829.	Правилник за начинот на водење на евиденција во областа на безбедност и здравје при работа.....	136/62
1537.	Правилник за безбедност и здравје при употреба на опрема за работа.....	116/28	1830.	Правилник за формата и содржината на Образецот за известување за започнување со вршење на дејност.....	136/63
1538.	Правилник за личната заштитна опрема која вработените ја употребуваат при работата.....	116/34	1864.	Правилник за условите, начинот и Програмата за полагање стручен испит за безбедност при работа.....	138/19
1588.	Правилник за изменување на Правилникот за начинот на утврдување на износот на средствата за исплата на плати, составување на пресметките и доставување на тие пресметки до Министерството за финансии - Управа за јавни приходи.....	122/169		Објава за трошоците на живот и платите за месец октомври 2007 година.....	140/35
	Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец септември 2007 година.....	122/171		Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец ноември 2007 година.....	146/82
1633.	Правилник за изменување на Правилникот за составот на Комисијата и начинот на донесување на наод и мислење за определување на работи кои може да ги извршува инвалидното лице на соодветно работно место.....	124/11	2043.	Решение за впишување на здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	149/56
	Објава за трошоците на живот и платите за месец септември 2007 година.....	124/11	2044.	Решение за впишување на здружението на граѓани во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита.....	149/56
1638.	Решение за донесување на Основите на Програмата за воспитно-образовната работа со деца од предучилишна возраст во јавните детски градинки.....	125/10	2045.	Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Радовиш.....	149/57
	Основи на Програмата за воспитно-образовна работа со деца од предучилишна возраст во јавните детски градинки.....	125/10	2084.	Правилник за дополнување на Правилникот за определување на висината на правото на еднократна парична помош.....	150/75
	Основи на Програмата за воспитно-образовна работа со деца од најрана предучилишна возраст од 8 до 20 месеци.....	125/10		Објава за трошоците на живот и платите за месец ноември 2007 година....	151/68
1682.	Правилник за знаци за безбедност и здравје при работа.....	127/11	МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА		
1693.	Правилник за формата и содржината на волонтерската книшка, начинот на нејзиното издавање и запишување на податоците.....	128/22			
1694.	Правилник за начинот, постапката и евиденцијата за издавање на согласност за волонтирање на странско лице во Република Македонија.....	128/25	Рег. бр.	Бр./стр.	
1695.	Правилник за начинот на водење на евиденција на волонтерската работа.....	128/26	1639.	Правилник за критериумите за финансирање на проектите од филмската продукција и елементите што треба да бидат содржани во проектите од филмска продукција што се од национален интерес.....	
	Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец октомври 2007 година.....	134/47			
1817.	Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Велес.....	135/39	1958.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за финансирање на проектите од филмската продукција и елементите што треба да бидат содржани во проектите од филмската продукција што се од национален интерес...	
1818.	Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Дебар.....	135/39			

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Рег. бр.

Бр./стр.

58.	Правилник за начинот, постапката и поблиските критериуми за одобрување на возни редови за нови линии и за промена на одобрени линии во меѓуопштинскиот и меѓународниот превоз на патници и за формата и содржината на образецот на дозволата и на возниот ред.....	6/5
182.	Правилник за начинот на водење на евиденција за извршени прегледи на жичари и ски-лифтови.....	13/4
419.	Правилник за престанување на важење на Правилникот за бројот и составот на членовите на екипаж на воздухоплов.....	26/23
486.	Решение од Министерството за транспорт и врски.....	32/37
487.	Решение од Министерството за транспорт и врски.....	32/38
506.	Правилник за изменување на Правилникот за критериумите за распределба на средства за финансирање на Годишната програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици, на општините и Градот Скопје.....	35/5
546.	Правилник за формата и содржината на дозволата за посебен линиски превоз на патници.....	39/6
547.	Правилник за начинот, постапката и Програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за учество на возачите во меѓународниот патен сообраќај, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот.....	39/7
548.	Правилник за формата и содржината на Регистарот за издадени дозволи за меѓународни линии.....	39/11
549.	Правилник за начинот, постапката и Програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за професионална компетентност на управителот или од него овластено лице одговорно за превоз, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот за професионална компетентност.....	39/12
606.	Правилник за критериумите за овластување на лица за испитувачи во листата на воздухопловни стручњаци.....	44/2
635.	Правилник за формата и содржината на образецот на легитимацијата и амблемот на градежен инспектор, односно овластен градежен инспектор и начинот на издавање и одземање на легитимацијата.....	45/13
645.	Правилник за формата и содржината на патниот налог.....	46/10

646.	Правилник за формата и содржината на лиценците за вршење на одделни видови на јавен превоз во патниот сообраќај и начинот и постапката за добивање и одземање на лиценците како и за продолжување на лиценцата за авто-такси превоз на патници.....	46/15
794.	Правилник за поблиските критериуми за просторните, техничките уреди како и формата и содржината на сертификатот за подготвеност за сообраќај на возилата.....	60/2
795.	Правилник за формата и содржината на дозволата за општински линиски превоз на патници.....	60/8
921.	Решение од Министерството за транспорт и врски.....	72/19
922.	Решение од Министерството за транспорт и врски.....	72/19
1012.	Правилник за потребната опрема и начинот на определување на категоријата на автобуските станици.....	80/6
1090.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за поблиските критериуми за просторните, техничките уреди, како и формата и содржината на сертификатот за подготвеност за сообраќај на возилата.....	86/2
1110.	Правилник за посебните техничко – експлоатациони услови за возилата за вршење на одделните видови на превоз во патниот сообраќај и за формата и содржината на Потврдата за исполнување на посебните техничко – експлоатациони услови.....	87/109
1286.	Правилник за нормативи и стандарди за проектирање и градење на долниот строј на пругите.....	98/2
1287.	Правилник за нормативите и стандардите за проектирање и градење на стабилни постројки за електрична влека со монофазен систем 25kV, 50Hz.....	98/41
1288.	Правилник за начинот на издавање и одземање на службената легитимација, формата, содржината, образецот и амблемот на службената легитимација на инспекторот надлежен за железничка инфраструктура, за влека на возови и возни средства, за железнички сообраќај и превоз и за сигнално-сигурносни, телефонско телеграфски и електротехнички постројки.....	98/55
1289.	Правилник за начинот на одржување, начинот на водење на евиденција и користењето на податоците од евиденцијата на долниот строј на пругите.....	98/57
1290.	Правилник за начинот на одржување, начинот на водење на евиденција и користењето на податоците од евиденцијата на стабилните постројки за електрична влека со монофазен систем 25 KV, 50 HZ.....	98/98
1291.	Правилник за составните делови на железничката инфраструктура.....	98/107

1292. **Правилник** за начинот и постапката за издавање и одземање на дозвола за регулирање на железничкиот сообраќај и дозвола за управување со железничко возило, формата и содржината на образецот на дозволата и форма и содржината и начинот на водење на евиденцијата за издадени и одземени дозволи..... **98/108**
1293. **Правилник** за начинот на поставување на заштитна ограда на пешачки премин преку пруга..... **98/111**
1294. **Правилник** за критериумите и постапката за сведување, утврдување на места на вкрстување и начин на вкрстување на пруга и пат во исто ниво..... **98/112**
1448. **Правилник** за техничките критериуми, местото на вкрстување и мерките за обезбедување на безбедно одвивање на сообраќајот на патните премини..... **109/17**
1524. **Број** на поединечни транспортни дозволи по квоти со назнака кој вид од нив се критични дозволи..... **115/33**
1586. **Правилник** за формата и содржината на образецот за водење на база на податоци за извршените проверки при превозот на опасни материи..... **122/162**
1587. **Правилник** за формата и содржината на листата на проверки за извршената контрола при превозот на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај..... **122/163**
1736. **Правилник** за посебните услови за планирање, проектирање, изградба и реконструкција на аеродром..... **130/27**
1737. **Правилник** за условите за поставување, градба и обележување на објекти, инсталации и уреди во зоната на аеродромот, објекти и уреди за контрола на летањето, и објекти надвор од зоната на аеродромот коишто можат да влијаат на безбедноста на воздушниот сообраќај и условите и начинот на обработка на земјиштето во зоната на аеродромот и земјиштето во негова непосредна близина..... **130/27**
1852. **Правилник** за начинот на одржување, начинот на водење на евиденција и користењето на податоците од евиденцијата на горниот строј на пругите..... **137/41**
1853. **Правилник** за нормативи и стандарди за проектирање и градење на сигнално - сигурносни и телекомуникациски уреди..... **137/68**
1854. **Правилник** за начинот на одржување, начинот за водење на евиденција и користење на податоците од евиденцијата на сигнално-сигурносни и телекомуникациони уреди, објекти и постројки.. **137/74**
1855. **Правилник** за критериумите на стручна подготовка на другиот технички персонал, деловниот простор, опремата и уредите, како и начинот и постапката за вршење на технички преглед на железничките возила..... **137/96**
1856. **Правилник** за техничките критериуми за определување на објекти од посебно значење за безбедноста на железничкиот сообраќај и мерките за заштита за обезбедување на тие објекти..... **137/97**
1907. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање **140/8**
1956. **Правилник** за начинот, правилата и посебните услови за вршење на инспекциски надзор и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да врши инспекциски надзор на давањето на услугите на воздухопловна навигација..... **143/2**
1957. **Правилник** за начинот, правилата и посебните услови за вршење на инспекциски надзор и посебните услови кои треба да ги исполнува лице за да врши инспекциски надзор на обезбедувањето од дејствија на незаконско постапување..... **143/8**
1980. **Правилник** за образецот на дозволата за слободен превоз на патници во меѓународниот патен сообраќај..... **144/10**
1987. **Правилник** за начинот на издавање и одземање на дозволата за вршење јавен превоз на патници и стока во железнички сообраќај, формата и содржината на образецот на дозволата, формата, содржината и начинот на водење на регистарот за издадени и одземени дозволи..... **145/21**
1988. **Правилник** за начинот на издавање и одземање на решение за безбедност, формата и содржината на образецот на решението, формата, содржината и начинот на водење на регистарот за издадени и одземени решенија..... **145/41**
1989. **Правилник** за начинот на издавање и одземање на дозволата и решението за безбедност за управување со железничка инфраструктура, формата и содржината на дозволата и решението за безбедност..... **145/60**
1990. **Правилник** за нормативи и стандарди за проектирање и градење на горен строј на пругите..... **145/94**
2118. **Правилник** за содржината, постапката и начинот на водење на електронска евиденција на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти, броеви за нумерирање на објектите и за содржината, постапката и начинот на водење на електронскиот регистар..... **152/14**
2188. **Правилник** за бројот и составот на членовите на екипаж за безбедна пловидба на бродовите во внатрешната пловидба во зависност од погонските машински уреди..... **156/30**
2189. **Правилник** за формата и содржината на легитимацијата на инспекторот за безбедност во внатрешната пловидба и начинот на нејзиното издавање и одземање..... **156/31**

2190. **Правилник** за местата за нуркање, начинот на нивното обележување и потребната нуркачка опрема..... **156/32**
2191. **Правилник** за видот и обележувањето на капалиштето..... **156/33**
2192. **Правилник** за начинот и постапката за пробно возење на брод..... **156/37**
2193. **Правилник** за начинот на истакнување и веење на знаме..... **156/37**
2244. **Правилник** за начинот, правилата и посебните услови за вршење на инспекциски надзор на аеродроми, лета-лишта, терени и на давањето на аеро-дромски услуги, и посебните услови кои треба да ги исполнува лицето за да врши инспекциски работи..... **158/153**

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ**

Рег. бр.

Бр./стр.

383. **Правилник** за формата и содржината на барањето за добивање на дозвола за преработка, третман и/или за складирање на отпад, формата и содржината на дозволата како и минималните технички услови за вршење на дејноста преработка, третман и/или складирање на отпад..... **23/50**
442. **Правилник** за начинот и условите за складирање на отпадот, како и условите што треба да ги исполнуваат локациите на коишто се врши складирање на отпад..... **29/15**
550. **Правилник** за минималните технички услови и условите во поглед на заштитата на животната средина кои треба да ги исполнуваат претоварните станици, условите што треба да ги исполнуваат локациите на кои се градат односно се поставуваат претоварните станици, како и роковите за чување на отпадот во претоварната станица според видовите на отпад..... **39/17**
652. **Правилник** за начинот и условите за постапување со ПХБ, начинот и условите што треба да ги исполнуваат инсталациите и објектите за отстранување и за деконтаминација на ПХБ, искористените ПХБ и начинот на означување на опремата којашто содржи ПХБ..... **48/20**
866. **Наредба** за забрана на внатрешен промет, откуп и извоз на отпадоци и остатоци на производи од железо, челик, алуминиум, бакар, олово, цинк, калај, бронза и месинг..... **65/20**
965. **Правилник** за изменување на Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање на дозвола за преработка, третман и/или за складирање на отпад, формата и содржината на дозволата како и минималните технички услови за вршење на дејноста преработка, третман и/или складирање на отпад..... **76/23**
1203. **Правилник** за начинот и постапката на обезбедување пристап до информациите во врска со животната средина..... **93/13**
1204. **Правилник** за составот на комисијата и начинот на нејзината работа, програмата и начинот на полагање на стручниот испит, висината на надоместокот за полагање на стручниот испит и надоместокот за воспоставување и одржување на Листата на експерти и начинот на стекнување и губење на статус на експерт за оценка на влијанието на проектот врз животната средина, како и начинот и постапката за вклучување и исклучување од Листата на експерти **93/14**
1487. **Правилник** за формата и содржината на жигот на Државниот инспекторат за животна средина, овластениот инспектор за животна средина на општината и општината во градот Скопје и овластениот инспектор на градот Скопје..... **112/20**
1498. **Наредба** за престанок за важење на Наредбата за забрана на внатрешен промет, откуп и извоз на отпадоци и остатоци на производи од железо, челик, алуминиум, бакар, олово, цинк, калај, бронза и месинг..... **113/184**
1523. **Правилник** за формата и содржината на дозволата, барањето и Регистарот за издадени дозволи за трговија со неопасен отпад, начинот и постапката за издавање на дозволата, начинот на водење на евиденцијата како и условите за начинот за вршење на дејноста трговија со неопасен отпад..... **115/25**
1696. **Правилник** за содржината, формата и начинот на донесување на планот за вршење на инспекциски надзор..... **128/26**
1710. **Правилник** за составот на Комисијата и начинот на нејзината работа, Програмата и начинот на полагање на стручниот испит, висината на надоместокот за полагање на стручниот испит и на надоместокот за воспоставување и одржување на Листата на експерти за стратеги-ска оценка на животната средина и начинот на стекнување и губење на статус на експерт за стратегиска оценка на животната средина, како и начинот и постапката за вклучување и исклучување од Листата на експерти..... **129/12**
1774. **Правилник** за формата и содржината на барањето за основање на депонија за неопасен и инертен отпад..... **133/26**
1775. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за Програмата и начинот за полагање стручен испит за управител со отпад, образецот на уверението, како и висината и начинот на плаќање на надоместокот за полагање на стручен испит за управител со отпад..... **133/28**
1776. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на барањето, формата и содржината на дозволата за собирање и за транспортирање на комунален и друг вид на неопасен отпад..... **133/28**

1909.	Правилник за формата и содржината на барањето за добивање дозвола, како и формата и содржината на дозволата за оператор на депонија.....	140/16	35.	Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	4/2
1948.	Правилник за методологијата за инвентаризација и утврдување на нивото на емисии на загадувачките супстанции во атмосферата во тони годишно за сите видови дејности, како и други податоци за доставување на програмата за мониторинг на воздухот на Европа (ЕМЕП).....	142/21	36.	Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	4/3
2013.	Правилник за начинот на постапување со медицинскиот отпад, како и начинот на пакување и обележување на медицинскиот отпад.....	146/57	37.	Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	4/3
2038.	Правилник за општите правила за постапување со комуналниот и со другите видови неопасен отпад.....	147/12	38.	Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	4/3
2194.	Правилник за начинот и постапката за работа, следење и контрола на депонијата за време на работењето, следење и контрола на депонијата во фазата на затворање и натамошна грижа за депонијата по затворањето, како и начинот и условите за грижа за депониите откако тие ќе престанат да работат.....	156/38	60.	Правилник за дополнителните информации кои треба да ги содржи барањето за издавање на дозвола за работење на брокерска кука.....	6/14
2195.	Правилник за постапките и начинот на собирање, транспортирање, преработка, складирање, третман и отстранување на отпадните масла, начинот на водење евиденција и доставување на податоците.....	156/47	61.	Правилник за формата и содржината на годишните, полугодишните, тромесечните и тековните извештаи и резимето од годишните извештаи на акционерските друштва со посебни обврски за известување кои се водат во Регистар на Комисијата за хартии од вредност.....	6/20 54/144
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			62.	Правилник за начин и време на запишување и бришење на акционерско друштво, содржина и начин на водење, ажурирање на податоците и пристап на јавноста до Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување.....	6/27
Рег. бр.		Бр./стр.	63.	Правилник за формата и содржината на известувањето за исходот на јавната понуда на хартии од вредност.....	6/30
6.	Решение од Министерството за локална самоуправа.....	1/7	64.	Правилник за начинот на пресметка на коефициентите на изложеност на овластеното правно лице со дозвола за работење со хартии од вредност.....	6/32
443.	Решение од Министерството за локална самоуправа.....	29/20	65.	Правилник за содржината и начинот на водење на книгата на налози.....	6/36
444.	Решение од Министерството за локална самоуправа.....	29/20	66.	Правилник за содржината на барањето за одобрение за издавање на хартии од вредност по пат на јавна понуда.....	6/38
923.	Решение од Министерството за локална самоуправа	72/19	67.	Правилник за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност.....	6/41
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ			68.	Правилник за начинот, содржината и роковите за поднесување на барање за необјавување на ценовно чувствителни информации во проспектоот на издавачот на хартии од вредност.....	6/43
Рег. бр.		Бр./стр.	69.	Правилник за формата и содржината на првичниот извештај за сопственост и извештајот за промена на сопственост на член на надзорен, управен одбор или одбор на директори на акционерско друштво со посебни обврски за известување, како и на лицата со посебни одговорности и овластувања.....	6/45
7.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	1/7	70.	Правилник за формата и содржината на барањето за основање на депозитар на хартии од вредност.....	6/45
19.	Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	2/7	71.	Правилник за формата и содржината на првичниот извештај за сопственост на акционер, извештајот за промена на сопственост на акционер и конечниот извештај за промена на сопственост на акционер.....	6/47
20.	Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	2/7	72.	Правилник за содржината на известувањето за затворање на јавната понуда на хартии од вредност по основ на постигнат процент на успешност.....	6/48
32.	Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	4/2			
33.	Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	4/2			
34.	Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	4/2			

73.	Правилник за начинот и постапката за вршење контрола на овластените учесници на пазарот на хартии од вредност.....	6/49	230.	Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	17/53
74.	Правилник за начинот и постапката за добивање дозвола за основање на депозитар на хартии од вредност.....	6/53	231.	Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	17/54
75.	Правилник за начинот и постапката на давање согласност за именување на директор на депозитар на хартии од вредност.....	6/54	232.	Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	17/54
76.	Правилник за содржината и начинот на чување на документите и податоците од страна на овластено правно лице.....	6/56	233.	Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	17/54
77.	Правилник за начинот и условите под кои депозитар на хартии од вредност овозможува позајмување на хартии од вредност.....	6/57	234.	Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	17/55
78.	Правилник за начин на потврдување на прифаќање на налог за тргување со хартии од вредност.....	6/58	235.	Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	17/55
79.	Правилник за известување од страна на депозитар на хартии од вредност за стекнати повеќе од 5% на хартии од вредност издадени од акционерско друштво со посебни обврски за известување.....	6/59	521.	Решение за издавање дозвола за понуда за откуп.....	36/16
80.	Правилник за содржината, начинот и роковите на поднесување на извештаите за новоиздадените хартии од вредност од страна на депозитар на хартии од вредност.....	6/60	622.	Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	44/23
81.	Правилник за содржина на месечниот извештај за работењето на депозитар на хартии од вредност.....	6/60	623.	Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	44/23
82.	Правилник за содржината на месечниот извештај за работењето на овластено правно лице со дозвола за работење со хартии од вредност.....	6/61	624.	Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	44/23
83.	Правилник за формата и содржината на податоците за издадените хартии од вредност.....	6/63	625.	Решение за давање одобрение за продажба на сопствени акции по пат на приватна понуда.....	44/23
84.	Правилник за определување на содржината и објавувањето на резимето на годишните ревидирани извештаи на депозитар на хартии од вредност.....	6/68	626.	Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	44/24
85.	Правилник за условите за одредување на поврзани лица.....	6/68	709.	Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	53/9
86.	Правилник за преземање на вршење услуги во случај на одземање на дозвола за работа со хартии од вредност на овластено правно лице.....	6/69	710.	Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	53/9
87.	Правилник за определување на задолжителната структура и начинот на пресметка на основната главнина на депозитар на хартии од вредност и на средствата што ја сочинуваат основната главнина.....	6/70	749.	Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност.....	56/34
225.	Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	17/52	783.	Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	58/51
226.	Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	17/52	796.	Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	60/8
227.	Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	17/52	900.	Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	70/46
228.	Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	17/53	901.	Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	70/46
229.	Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	17/53	902.	Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	70/46
			903.	Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	70/46
			904.	Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	70/46
			928.	Решение за давање дозвола за работење на брокерска кука.....	72/24
			929.	Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	72/24
			930.	Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	72/24
			931.	Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	72/25
			932.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	72/25
			933.	Правилник за кадровски, технички и организациони услови потребни за основање и работа на Друштво за управување со фондови.....	72/25
			1091.	Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	86/3
			1118.	Одлука за формата, содржината и начините на водење на регистар на приватни фондови	88/3

1119. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност.....	88/15	1464. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	111/12
1120. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	88/15	1465. Решение за одбивање на барањето за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	111/12
1121. Решение за давање одобрение за продажба на сопствени акции по пат на приватна понуда.....	88/16	1466. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	111/12
1122. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	88/16	1467. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	111/12
1123. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	88/16	1468. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	111/13
1124. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	88/16	1469. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	111/13
1125. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	88/17	1470. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	111/13
1126. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	88/17	1471. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	111/13
1127. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	88/17	1472. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	111/13
1128. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	88/17	1473. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	111/14
1129. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	88/17	1474. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	111/14
1130. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	88/18	1475. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	111/14
1131. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	88/18	1476. Решение за давање дозвола за работење на брокерска кука.....	111/14
1132. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	88/18	1477. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	111/14
1133. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	88/18	1478. Правилник за пресметување на нето вредноста на имотот на инвестициониот фонд и за пресметување на нето вредноста на имотот по удел или акција на инвестициониот фонд.....	111/15
1134. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	88/19	1502. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	114/52
1205. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	93/18	1640. Одлука за утврдување на содржина и висина на надоместоци.....	125/80
1206. Решение за давање дозвола за работење на брокерска кука.....	93/18	1641. Решение за давање дозвола за работење на брокерска кука.....	125/82
1249. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	95/7	1711. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	129/16
1250. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	95/8	1712. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	129/17
1251. Решение за давање одобрение за основање на Друштво за управување со фондови.....	95/8	1713. Решение за издавање дозвола за понуда за откуп.....	129/17
1320. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	101/10	1714. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	129/17
1346. Решение за давање одобрение за основање на друштво за управување со фондови.....	102/14	1715. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	129/17
1347. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	102/15	1716. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	129/18
1348. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	102/15	1717. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	129/18
1349. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	102/15	1718. Правилник за кадровска, техничка и организациона оспособеност потребни за основање и работа на друштво за управување со фондови.....	129/18
1379. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	105/14	1744. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	131/5
1380. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	105/14	1745. Заклучок од Комисијата за хартии од вредност.....	131/6
1381. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	105/14	1789. Одлука за формата, содржината и начинот на водење на Регистар на отворени фондови.....	134/27

1790. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	134/29
1791. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	134/29
1792. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	134/29
1793. Решение за издавање дозвола за понуда за откуп.....	134/29
1821. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	135/41
1822. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	135/41
1823. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	135/41
1824. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	135/42
2016. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	146/65
2017. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	146/65
2018. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	146/65
2019. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	146/65
2020. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	146/66
2101. Решение за давање дозвола за работење на брокерска кука.....	151/27
2102. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	151/28
2103. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	151/28
2104. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	151/28
2105. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	151/28
2106. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	151/28
2107. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	151/29
2108. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	151/29
2109. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	151/29
2110. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	151/29
2111. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	151/30
2112. Правилник за пресметување на нето вредноста на имотот на инвестициониот фонд и за пресметување на нето вредноста на имотот по удел или акција на инвестициониот фонд.....	151/30
2119. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	152/17
2120. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	152/17
2121. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	152/18
2122. Правилник за измена на Правилникот за формата и содржината на годишните, полугодишните, тримесечните и тековните извештаи и резимето на годишните извештаи на акционерските друштва со посебни обврски за извештување кои се водат во Регистарот на Комисијата за хартии од вредност.....	152/18

2126. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	153/16
2143. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	155/11
2144. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	155/11
2145. Решение за давање дозвола за работење на брокер.....	155/11
2146. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	155/12
2147. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и условите за полагање на стручен испит за работење со хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 122/2006)..	155/12
2277. Решение од Комисијата за јавни хартии од вредност.....	161/3

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
14. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 92/2006 од 27 декември 2006 година.....	2/2
15. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 145/2006 од 27 декември 2006 година.....	2/4
16. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 147/2006 од 27 декември 2006 година.....	2/5
17. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 165/2006 од 20 декември 2006 година.....	2/6
55. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 5/2006 од 20 декември 2006 година.....	5/39
97. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 99/2006 од 10 јануари 2007 година.....	7/4
98. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 160/2006 од 10 јануари 2007 година.....	7/6
130. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 70/2006 од 17 јануари 2007 година.....	9/22
216. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 199/2005 од 24 јануари 2007 година.....	16/16
217. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 111/2006 од 24 јануари 2007 година.....	16/17
340. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 185/2006 од 17 јануари 2007 година.....	20/4
374. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 133/2006 од 7 февруари 2007 година.....	22/40
431. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 222/2006 од 21 февруари 2007 година.....	28/24
473. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 208/2006 од 28 февруари 2007 година.....	31/20

509. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 177/2006 од 7 март 2007 година.....	35/49	1013. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 133/2005 од 6 јуни 2007 година.....	80/7
510. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 197/2006 од 14 март 2007 година.....	35/50	1014. Издвоено мислење на Одлуката У.бр. 39/2006 од 18 мај 2007 година.....	80/16
511. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 23/2007 од 14 март 2007 година.....	35/51	1044. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 61/2007 од 20 јуни 2007 година.....	83/5
604. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 238/2006 од 21 март 2007 година.....	42/53	1045. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 151/2006 од 20 јуни 2007 година.....	83/6
674. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 179/2006 од 4 април 2007 година.....	50/9	1046. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 239/2006 од 20 јуни 2007 година.....	83/8
675. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 240/2006 од 4 април 2007 година.....	50/11	1092. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 66/2006 од 4 јули 2007 година.....	86/3
760. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 188/2006 од 4 април 2007 година.....	57/21	1093. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 16/2007 од 27 јуни 2007 година.....	86/5
761. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 12/2007 од 4 април 2007 година.....	57/22	1111. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 127/2006 од 4 јули 2007 година.....	87/111
797. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 236/2006 од 2 мај 2007 година.....	60/8	1135. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 40/2007 од 4 јули 2007 година.....	88/19
798. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 15/2007 од 2 мај 2007 година.....	60/10	1136. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 64/2007 од 27 јуни 2007 година.....	88/21
799. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 23/2007 од 2 мај 2007 година.....	60/12	1137. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 119/2006 од 27 јуни 2007 година.....	88/22
840. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 58/2006 од 8 и 9 мај 2007 година.....	64/24	1138. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 167/2006 од 27 јуни 2007 година.....	88/23
841. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 122/2006 од 8 и 9 мај 2007 година.....	64/25	1139. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 227/2006 од 20 јуни 2007 година.....	88/25
925. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 146/2006 од 30 мај 2007 година.....	72/20	1177. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 73/2007 од 11 јули 2007 година.....	90/5
926. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 232/2006 од 30 мај 2007 година.....	72/21	1178. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 228/2006 од 11 јули 2007 година.....	90/6
927. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 76/2006 од 16 мај 2007 година.....	72/23	1406. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 45/2006 од 11 јули 2007 година.....	106/80
970. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 24/2007 од 6 јуни 2007 година.....	77/14	1525. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 126/2006 од 12 септември 2007 година.....	115/34
971. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 34/2007 од 6 јуни 2007 година.....	77/16	1526. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 28/2007 од 12 септември 2007 година.....	115/35
972. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 170/2006 од 6 јуни 2007 година.....	77/16	1527. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 62/2007 од 12 септември 2007 година.....	115/37
981. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 184/2006 од 6 јуни 2007 година.....	78/29	1528. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 68/2007 од 12 септември 2007 година.....	115/39
1000. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 39/2006 од 6 јуни 2007 година.....	79/82	1539. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 169/2006 од 12 септември 2007 година.....	116/37
1001. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 195/2006 од 6 јуни 2007 година.....	79/83	1540. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 93/2007 од 12 септември 2007 година.....	116/39
		1589. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 20/2007 од 19 септември 2007 година.....	122/170

1625. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 49/2007 од 19 септември 2007 година.....	123/25
1626. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 201/2006 од 19 септември 2007 година.....	123/26
1627. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 214/2005 од 19 септември 2007 година.....	123/28
1794. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 133/2005 од 24 октомври 2007 година.....	134/30
1795. Издвоено мислење од 24 октомври 2007 година.....	134/35
1796. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, Су.бр. 788/07 од 1 ноември 2007 година.....	134/36
1865. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 134/2007 од 7 ноември 2007 година.....	138/23
1910. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 48/2006 од 7 ноември 2007 година.....	140/23
1911. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 80/2006 од 7 ноември 2007 година.....	140/24
1991. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 237/2006 од 21 ноември 2007 година.....	145/127
2014. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 159/2007 од 14 ноември 2007 година.....	146/61
2015. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 220/2005 од 28 ноември 2007 година.....	146/63

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
201. Одлука за избор на претседател на Судскиот совет на Република Македонија.....	15/6
202. Одлука за избор на заменик претседател на Судскиот совет на Република Македонија.....	15/6
203. Деловник за работа на Судскиот совет на Република Македонија.....	15/6
204. Правилник за постапката и начинот за утврдување нестручно и несовесно вршење на судиската функција.....	15/13
205. Правилник за постапката на дисциплинска одговорност на судиите.....	15/15
206. Правилник за поведување и утврдување на трајно губење на способноста за вршење судиска функција.....	15/17
207. Правилник за формата и содржината на образецот и постапката за издавање и одземање на судската легитимација.....	15/17
213. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	16/16
214. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	16/16
215. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	16/16

508. Одлука од Судскиот совет на Република Македонија.....	35/49
602. Одлука за прераспоредување на судите во Основниот суд Скопје I – Скопје – кривичен суд.....	42/51
603. Одлука за прераспоредување на судите во Основниот суд Скопје II – Скопје – граѓански суд.....	42/52
691. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	52/4
758. Одлука на Судскиот совет на Република Македонија.....	57/20
759. Одлука на Судскиот совет на Република Македонија.....	57/20
867. Одлука од Судски совет на Република Македонија.....	65/20
868. Решение за престанок на судиска функција на судија на Основен суд – Штип.....	65/20
924. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	72/20
1166. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	89/12
1402. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	106/80
1403. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	106/80
1404. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	106/80
1405. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	106/80
1568. Одлука од Судскиот совет на Република Македонија.....	119/7
1569. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	119/7
1697. Оглас од Судскиот совет на Република Македонија.....	128/32
1797. Одлука за избор на судии на Апелациониот суд во Гостивар.....	134/37
1798. Одлука за избор на судии на Управен суд.....	134/37
Исправка	136/96
1799. Оглас за избор на претседател на Управниот суд.....	134/37
1800. Оглас за избор на претседател на Апелационен суд - Гостивар.....	134/38
1912. Одлука од Судскиот совет на Република Македонија.....	140/26
1913. Одлука од Судскиот совет на Република Македонија.....	140/26
1914. Решение од Судскиот совет на Република Македонија.....	140/26
Исправка на Одлуките бр. 07-1789/1 и 07-1790/1 од Судскиот совет на Република Македонија.....	147/14
2097. Одлука за избор на претседател на Управниот суд.....	151/27
2098. Одлука за избор на претседател на Апелациониот суд - Гостивар.....	151/27
2099. Решение за престанок на судиска функција на судија на Основниот суд Скопје 2 - Скопје.....	151/27
2100. Решение за престанок на судиска функција на судија на Апелационен суд Гостивар.....	151/27

2150. Одлука за избор на претседател на Апелационен суд Скопје.....	155/14
2151. Одлука за избор на претседател на Основен суд Охрид.....	155/14
2152. Одлука за избор на претседател на Основен суд Струга.....	155/15
2153. Одлука за избор на претседател на Основен суд Крушево.....	155/15
2154. Одлука за избор на претседател на Основен суд Кратово.....	155/15

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
18. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседатели, членови и нивни заменици на општинските изборни комисии.....	2/7

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

Рег. бр.	Бр./стр.
88. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	6/75
89. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	6/75
90. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	6/75
177. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	12/12
208. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	15/19
537. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	38/19
538. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	38/20
539. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	38/20
540. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	38/20
579. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	41/24
580. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	41/24
653. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	48/25
654. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	48/25
708. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	53/9
781. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	58/51
782. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	58/51
842. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	64/27
891. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	67/70
982. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	78/30

1047. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	83/9
1048. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	83/10
1049. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	83/10
1083. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	85/39
1084. Правилник за начинот на снимањето на недвижностите.....	85/39
1085. Правилник за начинот на изготвување на нумеричките податоци за недвижностите.....	85/44
1086. Правилник за основни геодетски работи и за поставување на мрежи на геодетски точки.....	85/45
1179. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	90/7
1180. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	90/7
1207. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	93/18
1208. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	93/18
1209. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	93/19
1210. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	93/19
1244. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	95/7
1245. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	95/7
1246. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	95/7
1247. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	95/7
1248. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	95/7
1752. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	132/14
1753. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	132/14
1927. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	141/3
1928. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	141/4
1982. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	144/20
2046. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	149/57
2047. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	149/57
2148. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	155/12
2245. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	158/155
2246. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	158/155
2247. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	158/155
2248. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	158/155
2249. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	158/156

**ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА
СТАТИСТИКА**

Рег. бр.	Бр./стр.
Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец декември 2006 година.....	1/8
Објава за движењето на трошоците на животот во Република Македонија за месец декември 2006 година.....	1/8
Коефициенти за порастот на цените на производителите на индустриски производи во Република Македонија за декември 2006 година - претходни податоци.....	6/75
Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец јануари 2007 година.....	17/56
Објава за коефициентите за порастот на цените на производителите на индустриски производи во Република Македонија за месец јануари 2007 година - претходни податоци.....	24/143
Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец февруари 2007 година.....	28/27
Објава за коефициентите за порастот на цените на производителите на индустриски производи во Република Македонија за месец февруари 2007 година - претходни податоци.....	33/7
Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец март 2007 година.....	42/55
Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец април 2007 година.....	55/175
Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец мај 2007 година.....	70/48
Објава за движењето на трошоците на животот во Република Македонија за месец јуни 2007 година.....	85/112
Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец јуни 2007 година.....	85/112
Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец јули 2007 година.....	97/32
Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец август 2007 година.....	106/92
Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец септември 2007 година.....	119/16
Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец октомври 2007 година.....	134/48
Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец ноември 2007 година.....	145/136

**ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА
ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ**

Рег. бр.	Бр./стр.
192. Тарифа на Државниот завод за индустриска сопственост на Република Македонија.....	115/40

**НАРОДНА БАНКА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Рег. бр.	Бр./стр.
29. Упатство за начинот на снабдување и враќање на пари од банките што вршат платен промет.....	3/32
50. Одлука за Методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот.....	5/13
51. Упатство за измени и дополнувања на Упатството за начинот на вршење на платниот промет со странство.....	5/27
52. Упатство за измени и дополнувања на Упатството за поднесување извештаи-обрасци и начин на нивно пополнување за одобрени кредити на нерезиденти.....	5/37
53. Упатство за измени и дополнувања на Упатството за поднесување извештаи-обрасци и начин на нивно пополнување за земени кредити на резиденти од нерезиденти.....	5/37
54. Упатство за доставување збирни извештаи за склучени кредитни работи на резиденти со нерезиденти.....	5/38
192. Правила за дополнување на Правилата за начин и постапка за тргување и порамнување трансакции со хартии од вредност на пазари преку шалтер.....	14/19
400. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за содржината и начинот на функционирање на Кредитниот регистар.....	25/67
401. Одлука за изменување на Одлуката за единствената тарифа на надоместоци за услуги што ги врши Народна банка на Република Македонија.....	25/67
Исправка на Одлуката за изменување на Одлуката за единствената тарифа на надоместоци за услуги што ги врши Народна банка на Република Македонија.....	32/39
512. Упатство за измени и дополнувања на Упатството за спроведување на Одлуката за утврдување на методологијата за класификација на активните билансни и вонбилансни позиции на банките според степенот на нивната ризичност.....	35/54
541. Одлука за определување на вредноста на правото за купување на девизи од Народна банка на Република Македонија.....	38/20
551. Упатство за начинот на непосредно известување за побарувања и обврски од комерцијално работење со нерезиденти.....	39/19

552.	Упатство за измена на Упатството за спроведување на Одлуката за задолжително известување за работењето со странство.....	39/23	1185.	Одлука за издавање дозволи на банка.....	91/2
581.	Одлука за начинот и условите за отворање и водење на сметки на нерезиденти.....	41/24	1186.	Одлука за издавање согласности.....	91/13
582.	Одлука за начинот на отворање девизни сметки на резиденти.....	41/26	1187.	Одлука за начинот и условите под кои резидентите кои не се овластени банки, можат да отвораат и да имаат сметки во странство.....	91/27
583.	Одлука за условите и висината на износот на ефективни домашни пари, чекови и монетарно злато кои можат да се внесуваат во или изнесуваат од Република Македонија.....	41/27	1188.	Одлука за измена и дополнување на Одлуката за единствената тарифа на надоместоците за услуги што ги врши Народна банка на Република Македонија.....	91/30
584.	Одлука за условите под кои овластените банки можат да внесуваат во или изнесуваат од Република Македонија ефективни странски пари од или на своите сметки во странство.....	41/28	1383.	Одлука за начинот и постапката на вршење надзор над банките и штедилниците во доменот на заштитата на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити.....	105/16
585.	Одлука за начинот на вршење надзор над примената на прописите кои го регулираат девизното работење и спречувањето перене пари, како и преземање мерки спрема банките.....	41/28	1384.	Одлука за методологијата за пресметување годишна стапка на вкупните трошоци.....	105/17
586.	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за усвојување План за набавки на Народна банка на Република Македонија за 2007 година.....	41/29	1385.	Одлука за начинот на работење на филијала на странска банка.....	105/22
647.	Упатство за измени и дополнувања на Упатството за начинот на вршење на платниот промет со странство.....	46/20	1386.	Одлука за измени и дополнување на Одлуката за начинот на отворање девизни сметки на резиденти.....	105/23
723.	Одлука за изменување на Одлуката за единствената тарифа на надоместоци за услуги што ги врши Народна банка на Република Македонија.....	54/143	1387.	Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за начинот и условите за отворање и водење на сметки на нерезиденти.....	105/24
724.	Одлука за основните белези на кованите пари од 10 и 50 денари.....	54/143	1456.	Упатство за дополнување на Упатството за пополнување на извештајот за пресметување на обврската за задолжителна резерва на банките во денари.....	110/96
843.	Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за аналитичките сметки во сметковниот план за банките, штедилниците и други финансиски организации.....	64/28	1553.	Одлука за определување на вредноста на правото за купување на девизи од Народна банка на Република Македонија.....	118/1
844.	Одлука за изменување на Одлуката за каматните стапки на Народна банка на Република Македонија.....	64/29	1554.	Одлука за доставување податоци за каматните стапки на банките на примените депозити и на дадените кредити.....	118/2
845.	Упатство за измени и дополнувања на Упатството за начинот на вршење на платниот промет со странство.....	64/29	1555.	Одлука за Сметковниот план за банките.....	118/2
1002.	Одлука за сметководствениот и регулаторниот третман на преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања.....	79/85	1556.	Одлука за Методологија за евидентирање и вреднување на сметководствениите ставки и за подготовка на финансиските извештаи.....	118/131
1003.	Одлука за условите и начинот на работа на штедилниците.....	79/86	1557.	Упатство за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките.....	118/268
1004.	Одлука за издавање дозвола и согласност за вршење на услуги брз трансфер на пари и услови за склучување на договор помеѓу давател на услуга брз трансфер на пари и субагент.....	79/87	1801.	Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за издавање дозволи на банка.....	134/38
1005.	Одлука за начинот на водење на евиденцијата за секоја трансакција на брз трансфер на пари.....	79/90	1802.	Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за издавање согласности.....	134/38
1050.	Одлука за определување на вредноста на правото за купување на девизи од Народна банка на Република Македонија.....	83/10	1803.	Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за единствената тарифа на надоместоци за услуги што ги врши Народна банка на Република Македонија.....	134/39
			1804.	Одлука за објавување извештаи и податоци од страна на банката.....	134/39
			1805.	Одлука за методологијата за утврдување нето-должник на банка.....	134/42
			1806.	Одлука за супервизорските стандарди за регулирање на достасаните, а ненаплатени побарувања на банките.....	134/43
			2021.	Одлука за содржината на ревизијата на работењето и на годишните финансиски извештаи на банка.....	146/66

2022. Одлука за доставување на податоци за извршените активности во платниот промет.....	146/80
2023. Одлука за начинот на водењето и содржината на единствениот регистар на трансакциски сметки.....	146/80
2024. Одлука за определување на износот на мало меѓубанкарско плаќање.....	146/81
2025. Одлука за пропишување на стандард за конструкција на сметките на учесниците во платниот промет и доделување на водечки број на носителите на платниот промет.....	146/81
2026. Одлука за пренамена на средства во планот за инвестиции на Народната банка на Република Македонија за 2007 година.....	146/82
2085. Одлука за начинот и постапката за отворање и затворање на трансакциска сметка.....	150/75
2086. Упатство за постапката за исправка на грешка направена од носител на платниот промет.....	150/76
2252. Одлука за целите на монетарната политика за 2008 година.....	159/4
2253. Финансиски план на Народна банка на Република Македонија за 2008 година.....	159/4
2254. План за инвестиции на Народна банка на Република Македонија за 2008 година..	159/4
2255. Годишен план за јавни набавки во 2008 година на Народна банка на Република Македонија.....	159/5
2256. Одлука за начин и методологија на надзор на платните системи.....	159/5
2257. Одлука за критериуми и стандарди за работењето на платните системи.....	159/6
2258. Одлука за задолжителна резерва на банки.....	159/8
2259. Одлука за изменување на Одлука за каматните стапки на Народна банка на Република Македонија.....	159/13
2260. Одлука за дополнување на Одлука за задолжителна резерва на штедилниците во денари “пречистен текст”.....	159/13
2261. Одлука за престанување на важење на Одлуката за начинот и условите за работа на нерезиденти со хартии од вредност во Република Македонија.....	159/13
2262. Одлука за основните начела и принципи на корпоративното управување во банка.....	159/13
2263. Одлука за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот.....	159/18
2264. Одлука за условите и начинот на работа на Друштвото за издавање електронски пари.....	159/36
2265. Упатство за доставување податоци за извршени активности во платниот промет.....	159/43
2266. Упатство за доставување на податоци за прометот во внатрешниот и надворешниот клиринг.....	159/59

ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр. Бр./стр.

175. Ревидирана Аруша декларација - Декларација на Советот за царинска соработка во врска со доброто владение и интегритетот на Царината.....	102/51
--	--------

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр. Бр./стр.

21. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата	2/7
99. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	7/8
100. Одлука за одобрување на тарифните ставови за испорака на топлинска енергија за греење на тарифните потрошувачи приклучени на топловодната мрежа на Скопје Север АД Скопје за 2007 година.....	7/9
101. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката, бр. 02-1286/1 од 14.09.2006 година, за просечна цена на производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за регулиран период на Топлификација Битола ДОО Скопје.....	7/10
102. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас.....	7/10
149. Одлука за одобрување на ценовник-тарифа на топлинска енергија за греење на Топлификација Битола ДОО Скопје за 2007 година.....	11/23
150. Одлука за определување на цена за регулиран период за вршење на дејноста снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас.....	11/23
188. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	13/31
189. Одлука за определување продажна цена на природен гас во првиот квартал од 2007 година.....	13/32
218. Одлука за утврдување на повластени тарифи за купопродажба на електрична енергија произведена и испорачана од мали хидроелектрани кои се стекнале со својство на повластен производител.....	16/18 30/24
219. Правилник за начин и постапка за утврдување и одобрување на користењето на повластени тарифи за купопродажба на електрична енергија произведена во мали хидроелектрани.....	16/19 30/24

336. **Одлука** за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... **19/17**
392. **Одлука** за одобрување на регулиран максимален приход и цена за дејностите дистрибуција, управување со системот за дистрибуција и снабдување со електрична енергија, како и за просечната цена на електрична енергија по која АД „Електростопанство на Македонија“-Скопје ги снабдува тарифните потрошувачи на мало..... **24/143**
421. **Одлука** за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... **26/24**
461. **Одлука** за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија..... **30/21**
Исправка..... **65/36**
462. **Одлука** за изменување и дополнување на Одлуката, бр. 02-1412/1 од 28.09.2006 година, за просечна цена на производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за регулиран период на Топлификација АД-Скопје..... **30/22**
463. **Одлука** за изменување и дополнување на Одлуката за просечна цена на производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за регулиран период на Скопје Север АД-Скопје..... **30/23**
464. **Одлука** за изменување и дополнување на Одлуката за просечна цена на производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за регулиран период на Топлификација Битола ДОО-Скопје..... **30/23**
465. **Одлука** за одобрување на тарифните ставови за снабдување со електрична енергија и моќност на тарифните потрошувачи приклучени на дистрибутивната мрежа..... **30/23**
474. **Одлука** за одобрување на Ценовник-тарифа за испорака на топлинска енергија за греење на тарифните потрошувачи на Топлификација Битола ДОО Скопје, за период од 1 март до 31 декември 2007 година..... **31/22**
475. **Одлука** за одобрување на Ценовник-тарифа за испорака на топлинска енергија за греење на тарифните потрошувачи на Скопје Север АД Скопје, за период од 1 март до 31 декември 2007 година..... **31/22**
476. **Одлука** за одобрување на Ценовник-тарифа за испорака на топлинска енергија за греење на тарифните потрошувачи на Топлификација АД Скопје, за период од 1 март до 31 декември 2007 година..... **31/23**
494. **Одлука** за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... **33/6**
519. **Одлука** за одземање на Лиценцата за вршење на енергетска дејност управување со системот за пренос на природен гас издадена на ГА-МА АД Скопје..... **36/16**
520. **Одлука** за одземање на Лиценцата за вршење на енергетска дејност пренос на природен гас издадена на ГА-МА АД Скопје..... **36/16**
587. **Одлука** за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... **41/29**
636. **Одлука** за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност складирање на нафтениот дериват течен нафтен гас (ТНГ)..... **45/15**
637. **Одлука** за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со нафтениот дериват течен нафтен гас (ТНГ)..... **45/16**
655. **Одлука** за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... **48/26**
656. **Одлука** за определување продажна цена на природен гас во вториот квартал од 2007 година..... **48/27**
664. **Правилник** за условите, начинот и постапката за стекнување и престанување на својството на квалификуван потрошувач на природен гас..... **49/4**
711. **Одлука** за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... **53/9**
790. **Одлука** за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... **59/34**
820. **Правилник** за начин и постапка за утврдување и одобрување на користење на повластена тарифа за купопродажба на електрична енергија произведена од ветерни електрани..... **61/41**
821. **Одлука** за утврдување на повластена тарифа за купопродажба на електрична енергија произведена и испорачана од ветерни електрани..... **61/43**
846. **Одлука** за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... **64/30**
Исправка од Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија..... **65/36**
934. **Одлука** за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... **72/26**
Исправка..... **73/16**
1006. **Одлука** за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... **79/92**
1007. **Одлука** за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија..... **79/93**
1008. **Одлука** за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија..... **79/94**
1087. **Одлука** за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... **85/77**
1167. **Одлука** за определување продажна цена на природен гас во третиот квартал од 2007 година..... **89/12**
1168. **Одлука** за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија..... **89/13**

- | | | | |
|---|---------|---|--------|
| 1189. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно методологијата..... | 91/30 | 1808. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за просечна цена на производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за регулиран период на Топлификација Битола ДОО - Скопје..... | 134/45 |
| 1211. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија..... | 93/19 | 1809. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за електрична енергија..... | 134/45 |
| 1283. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... | 97/28 | 1825. Одлука за одобрување на Ценовник-тарифа за испорака на топлинска енергија за греење на тарифните потрошувачи на Скопје Север АД - Скопје, за период од 1 октомври до 31 декември 2007 година..... | 135/42 |
| 1321. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... | 101/10 | 1832. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... | 136/94 |
| 1368. Решение за прогласување на квалификуван потрошувач на природен гас..... | 104/16 | 1833. Решение за стекнување на својство на квалификуван потрошувач на електрична енергија..... | 136/95 |
| 1382. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... | 105/15 | 1834. Решение за стекнување на својство на квалификуван потрошувач на електрична енергија..... | 136/95 |
| 1479. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... | 111/23 | 1835. Решение за стекнување на својство на квалификуван потрошувач на електрична енергија..... | 136/95 |
| 1480. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија..... | 111/24 | 1836. Решение за стекнување на својство на квалификуван потрошувач на електрична енергија..... | 136/95 |
| 1481. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас..... | 111/25 | 1915. Решение за стекнување на својство на квалификуван потрошувач на електрична енергија..... | 140/26 |
| 1552. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... | 117/109 | 1916. Решение за стекнување на својство на квалификуван потрошувач на електрична енергија..... | 140/27 |
| 1642. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... | 125/82 | 1949. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... | 142/60 |
| 1643. Одлука за определување продажна цена на природен гас во четвртиот квартал од 2007 година..... | 125/83 | 1950. Одлука за просечна цена на производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за регулиран период на АД ЕЛЕМ – Подружница Енергетика..... | 142/61 |
| 1683. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за просечна цена на производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за регулиран период на Топлификација АД-Скопје..... | 127/15 | 1951. Решение за стекнување на својство на квалификуван потрошувач на електрична енергија..... | 142/61 |
| 1738. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија..... | 130/28 | 1952. Правилник за начин и постапка за утврдување и одобрување на користење на повластена тарифа за купопродажба на електрична енергија произведена во електроенергетски постројки кои како погонско гориво користат биогас добиен од биомаса..... | 142/62 |
| 1739. Решение за стекнување на својство на квалификуван потрошувач на електрична енергија..... | 130/30 | 1959. Одлука за утврдување на повластена тарифа за купопродажба на електрична енергија произведена и испорачана од електроенергетски постројки кои како погонско гориво користат биогас добиен од биомаса..... | 143/12 |
| 1746. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... | 131/6 | 2048. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата... | 149/57 |
| 1747. Решение за стекнување на својство на квалификуван потрошувач на електрична енергија..... | 131/7 | | |
| 1754. Одлука за одобрување на Ценовник-тарифа за испорака на топлинска енергија за греење на тарифните потрошувачи на Топлификација АД Скопје, за период од 1 октомври до 31 декември 2007 година..... | 132/15 | | |
| 1807. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за просечна цена на производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за регулиран период на Скопје Север АД. - Скопје..... | 134/45 | | |

2049. **Одлука** за одобрување на Ценовник-тарифа за испорака на топлинска енергија за греење на тарифните потрошувачи на АД ЕЛЕМ – Подружница Енергетика, за период од 1 декември 2007 година..... **149/59**
2149. **Одлука** за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... **155/13**

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|--|--------------|
| 165. Листа на категоризирани спортисти во Република Македонија за период јуни 2006 - декември 2006 година..... | 95/16 |
| 166. Листа на стручни лица - тренери кои учествувале во работата за остварување на спортските резултати на горенаведените категоризирани спортисти во Република Македонија..... | 95/16 |

АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ НА РМ

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|---|--------------|
| 1. Правилник за содржината на годишниот извештај за податоците од регистарот на државни службеници..... | 1/7 |
| 66. Кодекс за дополнување на Етичкиот кодекс на државните службеници..... | 48/27 |
| 165. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите и стандардите, како и постапката за селекција и вработување на државните службеници..... | 97/29 |
| 166. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, постапката и критериумите за спроведување на стручниот и приправничкиот испит..... | 97/30 |
| 169. Пријава за вработување на државен службеник..... | 99/7 |

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|--|--------------|
| 3. Одлука за измена на Одлуката за ограничување на вложувањата во одделни видови инструменти различни од ограничувањата утврдени во член 107 од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување..... | 3/33 |
| 9. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за маркетинг на пензиските фондови..... | 12/15 |

- | | |
|---|----------------|
| 57. Одлука за измена на Одлуката за ограничувања на вложувањата во одделни видови инструменти различни од ограничувањата утврдени во член 107 од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување..... | 39/23 |
| 58. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за сметковниот план, формата и содржината на основните финансиски извештаи и дополнителните извештаи за пензиските фондови..... | 39/23 |
| 113. Правила за постапката за спроведување на јавен тендер по укинување на одобрението за управување со пензиски фонд..... | 63/40 |
| 118. Одлука за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување од друштво за управување со пензиски фондови..... | 66/26 |
| 119. Извештај за состојбите во задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување во 2006 година..... | 66/27 |
| 126. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за надоместоци..... | 76/28 |
| 136. Одлука за определување на рокот за почеток на примената на намалување на процентот на надоместокот од придонесите..... | 80/17 |
| 137. Правилник за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци..... | 80/17 |
| 138. Правилник за начинот и рокот на враќањето на уплатените средства во пензискиот фонд од Буџетот на Република Македонија..... | 80/19 |
| 167. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за инвестирање на средствата на пензиските фондови..... | 97/31 |
| 258. Одлука за продолжување на роковите за склучување на времен договор за членство од објективни причини..... | 156/50 |
| 259. Правилник за надоместок за премин..... | 156/51 |
| 261. Одлука за висината на месечниот надомест од придонеси што Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување го наплатува од друштвата за управување со пензиски фондови за 2008 година..... | 158/156 |

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|--|--------------|
| 64. Правилник за техничките услови за пловидбеност на воздухоплов, мотор, елиса и опрема на воздухоплов..... | 42/54 |
| 67. Правилник за начинот на одржување, техничка контрола на одржување и изработка на техничко-технолошка документација за одржувањето на воздухоплов, мотор, елиса и опрема на воздухоплов и посебните услови во однос на потребниот персонал, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење..... | 49/10 |

144. Правилник за формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување, промена и пренос на уверението за исполнување на условите за безбедно користење на аеродром или леталиште.....	85/82	44. Одлука за изменување на Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија.....	31/23
145. Правилник за стручно оспособување, проверки и уверенија за стручна оспособеност на персоналот кој врши подготовка и издавање на воздухопловни информации, карти, публикации и процедури на летање.....	85/97	51. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за методологијата за пресметување на годишниот надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации.....	33/7
146. Правилник за формата, содржината, евиденцијата и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверение за работа и уверение за исполнување на безбедносни услови за вршење на јавен воздушен превоз.....	85/100	68. Одлука за распишување на јавен тендер за доделување на одобренија за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 3,4-3,6 GHz, за фиксен безжичен пристап.....	49/24
178. Правилник за стручно оспособување, проверки, дозволи и овластувањата на пилотите на ултралесните летала (микролесните) и моторизираниите крила.....	106/83	97. Правилник за изменување на Правилникот за преносливост на броеви.....	57/23
179. Правилник за начинот и правилата на летање со ултралесните летала (микролесните) и моторизираниите крила.....	106/88	112. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за распишување на јавен тендер за доделување на одобренија за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 3,4-3,6 GHz, за фиксен безжичен пристап.....	63/39
247. Правилник за начинот на користење, одржување и контролирање на површините за маневрирање, платформите, објектите, инсталациите, уредите и опремата на аеродромот.....	151/38	116. Правилник за радиофреквенции кои можат да се користат без одобрение за користење на радиофреквенции.....	64/31
248. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистар на аеродроми, регистар на леталишта и евиденција на терени.....	151/46	139. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции.....	83/10
249. Правилник за начинот на обележување на површините за маневрирање, платформите и други површини на аеродром односно леталиште.....	151/58	140. Правилник за изменување на Правилникот за ниво на деталност на информациите што ќе бидат објавени во референтните понуди за интерконекција и начинот на нивното објавување.....	83/11
250. Правилник за стручно оспособување, проверки и уверенија за стручна оспособеност на персоналот кој врши обезбедување од дејствија на незаконско постапување.....	151/59	142. Одлука за повторување на јавен тендер бр.02-1771/1 за доделување на одобренија за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 3,4-3,6GHz, за фиксен безжичен пристап за шест региони во Република Македонија.....	84/90
251. Правилник за условите за безбедност на воздушниот сообраќај за користење на терен и за начинот и условите за одржување на леталиште.....	151/64	168. Решение од Агенцијата за електронски комуникации.....	99/6
266. Правилник за начинот на вршење на специјализирани услуги со воздухоплов и посебните услови во однос на воздухопловите, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење.....	159/64	233. Одлука за распишување на јавен тендер за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги од третата генерација (3G).....	136/95
267. Правилник за условите и надзорот на градбата и начинот на утврдување на пловидбеност на ултралесните летала (микро-лесните) и моторизираниите крила.....	159/74	239. Одлука за изменување на Одлуката за распишување на јавен тендер за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции за обезбедување на јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги од третата генерација (3G)....	141/4
		243. Одлука за дополнување на Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија.....	145/135
		244. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за преносливост на броеви.....	145/136

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ НА РМ

Рег. бр.

Бр./стр.

5. Правилник за дополнување на Правилникот за Методологијата за пресметување на годишниот надоместок за надзор на пазарот за електронски комуникации....	5/44
---	------

**АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Рег. бр.	Бр./стр.
245. Правилник за дополнување на Правилникот за обука, преквалификација или доквалификација на невработените и други лица.....	146/82
265. Правилник за техничките и организационските мерки за обезбедување тајност и заштита на личните податоци и другите податоци со кои располага и ги обработува Агенцијата за вработување на Република Македонија.....	158/158

**ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА
НАГРАДАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“**

Рег. бр.	Бр./стр.
684. Одлука за доделување на наградата “Гоце Делчев” за 2007 година, за особено значајни остварувања од интерес за Републиката во областа на науката.....	51/13

**ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА
НАГРАДАТА „МАЈКА ТЕРЕЗА“**

Рег. бр.	Бр./стр.
1356. Одлука за доделување на наградата “Мајка Тереза” во 2007 година, за особено значајни остварувања од интерес на државата во областа на хуманоста и човечката солидарност и за поттикнување, унапредување на меѓусебното разбирање и развој на соработката како меѓу народите, така и меѓу припадниците на различните заедници, култури и вери.....	103/20

**ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА
НАГРАДАТА „11 ОКТОМВРИ“**

Рег. бр.	Бр./стр.
1551. Одлука за доделување на наградата “11 Октомври” во 2007 година за највисоко признание за животното дело во областа на науката, уметноста, стопанството и другите дејности од јавен интерес на Република Македонија.....	117/109

**ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА
НАГРАДАТА „МИТО
ХАЦИВАСИЛЕВ-ЈАСМИН“**

Рег. бр.	Бр./стр.
402. Одлука за доделување на наградата „Мито Хаџи Василев – Јасмин“ во 2006 година за остварувања во областа на публицистиката и новинарството.....	25/68
2039. Одлука за доделување на наградата “Мито Хаџи Василев - Јасмин” во 2007 година за остварувања во областа на публицистиката и новинарството од интерес на Република Македонија.....	147/15

**ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА
НАГРАДАТА „КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ“**

Рег. бр.	Бр./стр.
1917. Одлука за доделување на наградата “Св. Климент Охридски “ во 2007 година за оддавање на највисоко признание за долгогодишни остварувања во областа на воспитанието, образованието, културата, уметноста, здравството, спортот, заштитата и унапредувањето на човековата околина и во социјалната дејност од интерес на Република Македонија.....	140/27

**ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА
НАГРАДАТА „23 ОКТОМВРИ“**

Рег. бр.	Бр./стр.
1684. Одлука за доделување на наградата “23 Октомври” во 2007 година за долгогодишни остварувања во областа на науката, културата, образованието, заштитата на државните интереси и промоција на државните приоритети, вредности и културно-историското наследство на Република Македонија.....	128/2

МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ

Рег. бр.	Бр./стр.
1. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Соединетите Американски Држави за научна и технолошка соработка.....	11/1
2. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Бугарија за заемни патувања на граѓаните.....	11/17
3. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Финска за соработка и заемна помош по царински прашања.....	22/1
4. Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Република Полска за социјално осигурување.....	27/1
5. Закон за ратификација на Договорот меѓу Македонската влада и Владата на Кралството Данска за преземање на сопствени државјани и странци кои незаконски престојуваат на териториите на договорните страни.....	27/51
6. Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Кралството Норвешка за преземање на лица со незаконски престој на нивните територии.....	27/113

- | | | | |
|---|--------|--|--------|
| 7. Закон за ратификација на мултилатералната Спогодба меѓу Европската заедница и нејзините земји членки, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Бугарија, Република Хрватска, Република Македонија, Република Исланд, Република Црна Гора, Кралството Норвешка, Романија, Република Србија и Мисијата на Обединетите нации за привремена администрација на Косово ¹ за основање на Европска заедничка воздухопловна област..... | 27/161 | 18. Закон за ратификација на Протоколот 2 кон Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Турција..... | 68/1 |
| 8. Закон за ратификација на Конвенцијата на Обединетите нации против корупцијата..... | 37/1 | 19. Закон за ратификација на Протоколот кон Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Бугарија за заемна заштита и поттикнување на инвестициите..... | 68/207 |
| 9. Закон за ратификација на Договорот меѓу Владите на Државите на Бенелукс (Кралството Белгија, Големото Војводство Луксембург, Кралството Холандија) и Македонската Влада кој се однесува на преземање на лица со незаконски престој (Договор за преземање)..... | 37/96 | 20. Закон за ратификација на Договорот за изменување и пристапување кон Централноевропскиот договор за слободна трговија | 69/1 |
| 10. Закон за ратификација на Дополнителниот протокол кон Спогодбата меѓу Република Македонија и Меѓународната агенција за атомска енергија за примена на гаранциите во врска со Договорот за неширење на нуклеарно оружје..... | 43/1 | 21. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Словенија за соработка во областа на здравството и медицината..... | 74/1 |
| 11. Закон за ратификација на Ревидираниот протокол за мали количества кон Договорот меѓу Република Македонија и Меѓународната агенција за атомска енергија за примена на безбедносни мерки во врска со Договорот за неширење на нуклеарно оружје..... | 43/112 | 22. Закон за ратификација на Амандман на Конвенцијата за забрана или ограничување на користењето на некои видови конвенционални оружја за кои се смета дека предизвикуваат прекумерни повреди или дека имаат индискриминирачки ефекти - CCW..... | 74/11 |
| 12. Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Кралството Шведска за преземање на лица (Договор за реадмисија)..... | 43/115 | 23. Закон за ратификација на Договорот за социјално осигурување меѓу Македонската влада и Белгиската влада..... | 74/15 |
| 13. Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Големото Војводство Луксембург за социјално осигурување..... | 47/1 | 24. Закон за ратификација на Тристраната конвенција во врска со Трансбалканскиот нафтоводен систем меѓу Република Албанија, Република Бугарија и Република Македонија..... | 74/85 |
| 14. Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на данокот од доход и данокот на капитал | 47/43 | 25. Закон за ратификација на Конвенцијата за полициска соработка во Југоисточна Европа..... | 74/115 |
| 15. Закон за ратификација на Конвенцијата за заштита и унапредување на разновидноста во културните изразувања.. | 47/90 | 26. Закон за ратификација на Конвенцијата за сузбивање на незаконски акти против безбедноста на морската пловидба..... | 77/1 |
| 16. Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Хрватска за соработка во областа на здравството и медицината..... | 47/124 | 27. Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Словенија за меѓудржавни посвојувања..... | 77/20 |
| 17. Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Латвија за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на данокот од доход и данокот на капитал..... | 47/131 | 28. Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Словенија за вработување на сезонски работници..... | 81/1 |
| | | 29. Закон за ратификација на Протоколот за сузбивање на незаконски акти против безбедноста на фиксните платформи лоцирани на континенталниот грбен..... | 81/26 |
| | | 30. Закон за ратификација на Протоколот за борба против недозволеното производство и трговија со огнено оружје, негови делови и компоненти и муниција, кој ја надополнува Конвенцијата на Обединетите нации за борба против транснационалниот организиран криминал..... | 86/1 |
| | | 31. Закон за ратификација на Договорот меѓу Македонската влада и Владата на Сојузна Република Германија за одбегнување на двојното оданочување во однос на даноци на доход и на имот..... | 86/28 |

32. **Закон** за ратификација на Спогодбата за соработка во областа на културата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Црна Гора..... **106/1**
33. **Закон** за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Италијанската Република за консолидација и отплата на одредени долгови..... **114/1**
34. **Закон** за ратификација на Спогодбата меѓу Република Македонија и Европската заедница за олеснување на издавањето визи..... **141/1**
35. **Закон** за ратификација на Спогодбата меѓу Република Македонија и Европската заедница за преземање на лица кои престојуваат без дозвола..... **141/38**
36. **Закон** за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Република Австрија за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на данокот од доход и данокот на капитал..... **152/1**

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРУЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈАТА

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|---|--------------|
| 1. Преглед на декларации, заеднички позиции, обраќања, реакции и изјави на ЕУ (Брисел) кон кои Република Македонија се придружила во периодот 1 јули – 31 декември 2006 година..... | 9/1 |
| 2. Преглед на изјави на Претседателството на ЕУ (Њујорк, Женева, Виена, Стразбург), кон кои Република Македонија се придружила во периодот 1 јули – 31 декември 2006 година..... | 9/3 |
| 3. Заедничка позиција на Советот 2007/121/CFSP од 19 февруари 2007 за продолжување на важноста и измена на Заедничката позиција 2004/179/CFSP за рестриктивни мерки кон раководството на Транснистринскиот регион на Република Молдавија..... | 33/1 |
| 4. Заедничка позиција на Советот 2006/671/CFSP од 5 октомври 2006 за продолжување на важноста на Заедничката позиција 2004/694/CFSP за натамошни мерки за поддршка на ефективна имплементација на мандатот на Меѓународниот кривичен суд за поранешна Југославија..... | 49/26 |
| 5. Заедничка позиција на Советот 2007/338/CFSP од 14 мај 2007 за обновување на одредени рестриктивни мерки кон Узбекистан..... | 72/1 |
| 6. Заедничка позиција на Советот 2007/248/CFSP од 23 април 2007 година за обновување на рестриктивните мерки кон Бурма/Мијанмар..... | 73/1 |

7. **Преглед** на декларации, заеднички позиции, обраќања, реакции и изјави на ЕУ (Брисел) кон кои Република Македонија се придружила во периодот 1 јануари - 30 јуни 2007 година..... **95/1**
8. **Преглед** на декларации, заеднички позиции, одлуки, регулативи и изјави на ЕУ (Брисел) од кои произлегуваат обврски за Република Македонија и нејзините правни и физички лица за периодот 1 јануари - 30 јуни 2007 година..... **95/3**
9. **Преглед** на декларации на ЕУ ЕУ (Брисел) кон кои Република Македонија не се придружила/не била поканета да се придружи во периодот 1 јануари - 30 јуни 2007 година..... **95/4**
10. **Преглед** на изјави на Претседателството на ЕУ (Њујорк, Женева, Виена, Стразбург), кон кои Република Македонија се придружила во периодот 1 јануари - 30 јуни 2007 година..... **95/5**

РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|--|-------------|
| 1. Резолуција 1737 (2006) на Советот за безбедност на Обединетите нации..... | 13/1 |
| 2. Резолуција 1747 (2007) усвоена од страна на Советот за безбедност на ОН на неговата 5647 седница на 24 март 2007 година..... | 58/1 |

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|--|---------------|
| 117. Колективен договор за вработените од тутунското стопанство..... | 65/21 |
| 213. Колективен договор за заштитните друштва на Македонија..... | 119/7 |
| 234. Колективен договор за текстилна индустрија на Република Македонија..... | 137/99 |
| 260. Колективен договор за изменување и дополнување на Колективен договор за здравствената дејност на Република Македонија..... | 156/51 |

СПОГОДБИ

- | Рег. бр. | Бр./стр. |
|--|---------------|
| 217. Спогодба за утврдување на најниската плата за најнизок степен на сложеност и за начинот на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност..... | 130/32 |

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр. Бр./стр.

36. **Одлука** за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во “Мак-петрол” А.Д. Скопје..... **26/25**
37. **Одлука** за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во АД ЕСМ ХЕЦ-Зрновци, Подружница “Електродистрибуција” Кочани..... **26/26**
38. **Одлука** за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во “БАЛЕКС” ДОО Штип..... **26/26**
39. **Одлука** за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во „Карго Андонов Таско и др.“ ЈТД Радовиш..... **26/26**
40. **Одлука** за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во “Мимас Транс” Радовиш..... **26/27**
42. **Објава** за валоризационите коефициенти за пресметување на платите од поранешните години за утврдување на пензиска основа на ниво на платите од 2006 година, за пензии остварени во 2007 година..... **28/25**
43. **Објава** за висината на пензиските основици на осигурениците односно лицата кои не оствариле плата односно надоместок на плата по 1 јануари 1970 година за пензии остварени во 2007 година..... **28/26**
70. **Одлука** за утврдување на работните места во МЗТ „ХЕПОС“ АД - Скопје, на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, во постапка на ревизија..... **50/15**
103. **Одлука** за основиците на осигурување за пресметување и плаќање на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување на индивидуалните земјоделци за 2007 година..... **60/14**
115. **Одлука** за висината на надоместокот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за вршење на работите од утврдените надлежности за спроведување на задолжително капитално финансирано пензиско осигурување..... **64/31**
128. **Одлука** за утврдување Единствен кодекс на шифри за внесување податоци во матична евиденција..... **77/17**
129. **Правилник** за заштита на податоците на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија..... **77/22**
153. **Одлука** за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во геолошките и рударските истражувања..... **89/14**
154. **Одлука** за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во градскиот и јавниот патен сообраќај..... **89/15**

155. **Одлука** за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во ЈП “Македонија пат” – Скопје..... **89/15**
156. **Одлука** за утврдување на работните места во АД Керамичка индустрија “Куманово” - Куманово на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, во постапка на ревизија..... **89/16**
157. **Одлука** за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во рудниците со површинска експлоатација, во постапка на ревизија..... **89/16**
158. **Одлука** за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во ФЗЦ “11-ти Октомври” - Куманово, во постапка на ревизија..... **89/17**
159. **Одлука** за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење на одржување далноводи од 110 KW и повеќе, во постапка на ревизија..... **89/18**
160. **Одлука** за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во градежништвото на пробивање тунели, во постапка на ревизија..... **89/18**
161. **Одлука** за утврдување на работните места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење во цивилното воздухопловство во Република Македонија, во постапка на ревизија..... **89/19**
162. **Одлука** за утврдување на работните места во Специјалниот завод “Демир Капија” - Демир Капија на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, во постапка на ревизија..... **89/19**

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр. Бр./стр.

35. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на плаќањето на здравствените услуги во примарна здравствена заштита..... **25/68**
41. **Правилник** за изменување на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување..... **26/27**
60. **Одлука** за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за системи за илеостоми, колостоми и уростоми, плочки, паста и пудра, што паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија..... **41/30**
61. **Одлука** за изменување на Одлуката за утврдување на референтни цени на ортопедски и други помагала за кои осигурените лица можат да остварат право на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија..... **41/31**

62. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на плаќањето на лабораториските испитувања во специјалистичко – консултативната здравствена заштита по упат на избран лекар..... **41/31**
63. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство..... **41/31**
74. **Правилник** за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствени-те установи кои вршат специјалистичко-консултативна стоматолошка здравствена заштита..... **52/4**
108. **Одлука** за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на ортопедски и други помагала за кои осигурениците можат да остварат право на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија..... **62/11**
109. **Правилник** за изменување на Правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство..... **62/12**
110. **Правилник** за измена и дополнување на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала..... **62/12**
111. **Правилник** за измена и дополнување на Правилникот за начинот на плаќањето на лабораториските испитувања во специјалистичко - консултативната здравствена заштита по упат на избран лекар..... **62/12**
143. **Статут** на Фондот за здравствено осигурување на Македонија..... **85/78**
147. **Одлука** за изменување на Одлуката за утврдување на вредноста на основниот поен од член 9 од Правилникот за начинот на плаќањето на лабораториските испитувања во специјалистичко консултативната здравствена заштита по упат на избран лекар..... **86/7**
148. **Одлука** за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на учеството на осигурените лица во вкупните трошоци на здравствените услуги и лековите..... **86/8**
149. **Правилник** за измена и дополнување на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала..... **86/8**
150. **Правилник** за измена и дополнување на Правилникот за начинот на плаќањето на лабораториските испитувања во специјалистичко-консултативната здравствена заштита по упат на избран лекар..... **86/8**
163. **Правилник** за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на осигурени лица во странство..... **89/20**
172. **Листа на лекови** кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија..... **102/16**
Исправка..... **104/16**
173. **Одлука** за утврдување на референтни цени за здравствени услуги од радиодиагностика..... **102/48**
174. **Одлука** за изменување на Одлуката за утврдување на висината на учеството на осигурените лица во вкупните трошоци на здравствените услуги и лековите..... **102/51**
193. **Правилник** за начинот на плаќањето на здравствените услуги во примарна здравствена заштита ("Службен весник на РМ" број 48/2001, 31/2003, 137/06 и 25/2007) - (пречистен текст)..... **115/45**
194. **Одлука** за утврдување на висината на учеството на осигурените лица во вкупните трошоци на здравствените услуги и лековите ("Службен весник на РМ" бр. 48/2001, 52/2001, 17/2005, 47/2005 и 86/2007) - (пречистен текст).. **115/47**
Исправка..... **130/32**
195. **Одлука** за утврдување на референтни цени на ортопедски и други помагала за кои осигурените лица можат да остварат право на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 18/2004, 76/2004, 61/2006, 41/2007 и 62/2007) - (пречистен текст)..... **115/49**
196. **Правилник** за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствени-те установи кои вршат специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита („Сл. весник на РМ“ бр. 54/2003,35/2006 и 137/2006) - (пречистен текст)..... **115/53**
197. **Правилник** за начинот на плаќањето на лабораториските испитувања во специјалистичко консултативната здравствена заштита по упат на избран лекар..... ("Службен весник на РМ" бр. 10/2002, 17/2002, 137/2006, 41/2007, 62/2007 и 86/2007) - (пречистен текст)..... **115/56**
198. **Одлука** за утврдување на референтни цени за системи за илеостоми, колостоми и уростоми, плочки и паста, што паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 61/2006 и 41/2007) - (пречистен текст)..... **115/58**
199. **Правилник** за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување ("Службен весник на РМ" бр. 111/2000, 4/2001, 71/2001, 23/2002, 55/2004, 30/2006, 137/2006 и 26/2007) - (пречистен текст)..... **115/58**
200. **Правилник** за начинот на плаќањето на здравствените услуги во примарната стоматолошка здравствена заштита („Сл. весник на РМ“ бр. 80/2004, 24/2005 и 137/2006)-(пречистен текст).. **115/66**

201. Правилник за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита („Сл. весник на РМ“ бр. 76/2004 и 137/2006) - (пречистен текст).....	115/67	255. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за начинот на плаќањето на здравствените услуги во примарна здравствена заштита.....	151/68
202. Правилник за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство ("Службен весник на РМ" бр. 111/2000, 31/2003, 113/2005, 41/2007, 62/2007 и 89/2007) - (пречистен текст).....	115/68	СТОПАНСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	
203. Правилник за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала („Службен весник на РМ“ бр. 111/2000, 4/2001, 56/2001, 71/2001, 41/2003, 47/2003, 73/2005, 3/2006, 137/2006, 62/2007 и 86/2007) - (пречистен текст).....	115/71	Рег. бр.	Бр./стр.
218. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на референтни цени за системи за илеостоми, колостоми и уростоми, плочки и паста, што паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	132/15	52. Договор за спогодбено раскинување на Договорот за издавање и работење со чекови по тековни сметки на граѓани ("Службен весник на РМ" бр. 94/01 и 16/02).....	35/58
219. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на референтни цени на ортопедски и други помагала за кои осигурениците можат да остварат право на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	132/15	152. Договор за формата на чековниот бланкет и начинот за наплата/исплата на чек.....	88/29
220. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на референтни цени за здравствени услуги од радиодијагностика.....	132/19	236. Правилник на постојаниот избран суд (Арбитража) при Стопанската комора на Македонија.....	140/27
221. Одлука за изменување на Одлуката за усвојување на Методологија за утврдување на завршени специјалистичко консултативни стоматолошки здравствени услуги и Методологија за утврдување на цени, како и цени на завршените услуги.....	132/20	237. Правила за трошоците во постапката пред постојаниот избран суд (Арбитража) при Стопанската комора на Македонија.....	140/34
Исправка	137/98	АДВОКАТСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	
222. Правилник за изменување на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување.....	132/22	Рег. бр.	Бр./стр.
223. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала.....	132/22	2. Одлука од Адвокатската комора на РМ..	1/8
230. Одлука за изменување на Списокот на ортопедски и други помагала.....	134/47	34. Решение од Адвокатската комора на Република Македонија.....	23/68
252. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на учеството на осигурените лица во вкупните трошоци на здравствените услуги и лековите.....	151/66	121. Решение од Адвокатската комора на Република Македонија.....	70/47
253. Одлука за утврдување на референтна цена за интраокуларни леки.....	151/67	238. Одлука од Адвокатската комора на Република Македонија.....	140/35
254. Одлука за исправање на техничките грешки во Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	151/67	КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	
		Рег. бр.	Бр./стр.
		75. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот.....	52/5
		76. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот.....	52/5
		77. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот.....	52/5
		78. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот.....	52/6
		79. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот.....	52/6
		80. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот.....	52/6
		81. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот.....	52/6

82. **Решение** за определување на денот за отпочнување со работа на извршителот..... 52/6

АКАДЕМИЈА ЗА ОБУКА НА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ

Рег. бр. Бр./стр.

65. **Правилник** за едукатори и ментори во Академијата за обука на судии и јавни обвинители..... 44/24
71. **Правилник** за начинот и постапката за полагање и оценување на приемниот испит во Академијата за обука на судии и јавни обвинители..... 51/13
72. **Правилник** за начинот и постапката за полагање и оценување на квалификацискиот тест во Академијата за обука на судии и јавни обвинители... 51/16
98. **Програма** за полагање на приемниот испит во Академијата за обука на судии и јавни обвинители на Република Македонија..... 57/23
139. **Одлука** од Комисијата за квалификација и прием на кандидати во Академијата за обука на судии и јавни обвинители..... 81/44
164. **Правилник** за почетокот, редот и дисциплината, дисциплинската одговорност и други права и обврски на кандидатите за почетна обука во Академијата-теоретска настава..... 95/8
180. **Правилник** за реализирање на програмите за постојано стручно усовршување..... 108/84

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Рег. бр. Бр./стр.

246. **Список** на именувани вештаци во Основен суд Скопје II - Скопје..... 147/15

ОСНОВЕН СУД БИТОЛА

Рег. бр. Бр./стр.

181. **Список** на постојани судски вештаци во Основен суд Битола..... 110/99

ОСНОВЕН СУД ДЕЛЧЕВО

Рег. бр. Бр./стр.

257. **Листа** на постојани вештаци во Основен суд Делчево..... 155/15

ОСНОВЕН СУД КАВАДАРЦИ

Рег. бр. Бр./стр.

- Список** на постојани вешти лица во Основниот суд Кавадарци (ОД)..... 7/13

ОСНОВЕН СУД ОХРИД

Рег. бр. Бр./стр.

235. **Решение** за постојани судски вештаци во Основниот суд Охрид..... 139/13

ОСНОВЕН СУД ПРИЛЕП

Рег. бр. Бр./стр.

182. **Листа** на постојани вештаци во Основен суд Прилеп..... 110/102

ОСНОВЕН СУД РЕСЕН

Рег. бр. Бр./стр.

232. **Листа** на постојани вештаци на Основен суд - Ресен..... 135/44

ОСНОВЕН СУД СВЕТИ НИКОЛЕ

Рег. бр. Бр./стр.

256. **Решение** за постојани судски вештаци во Основниот суд Свети Николе..... 152/19

ОСНОВЕН СУД ТЕТОВО

Рег. бр. Бр./стр.

229. **Список** на именувани вештаци во Основен суд Тетово – Тетово..... 134/46

НОТАРСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр. Бр./стр.

26. **Решение** од Нотарската комора на Република Македонија..... 15/19
27. **Решение** од Нотарската комора на Република Македонија..... 15/19
57. **Решение** од Нотарската комора на Република Македонија..... 39/24
83. **Решение** од Нотарската комора на РМ..... 52/7
84. **Решение** од Нотарската комора на РМ..... 52/7
124. **Правилник** за нотарска тарифа..... 76/23

ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
4. Правилник за начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа и формата и содржи на-та на обрасците на лиценцата за работа на здравствените работници со високо обра-зование од областа на фармацијата.....	4/4
176. Одлука за висината на трошоците за издавање, продолжување и обновува-ње на лиценци за работа на здравстве-ни работници со високо образование од областа на фармацијата - дипломи-рани фармацевти.....	103/20
177. Правилник за облиците на стручното усовршување, критериумите за распо-редување на облиците и бодовите за обновување на лиценцата за работа на здравствените работници со високо образование од областа на фармација-та.....	103/21

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

Рег. бр.	Бр./стр.
6. Одлука за утврдување на цената на го-дишната претплата на службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ за 2007 година.....	12/12
7. Одлука за утврдување на цената на го-дишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2007 година.....	12/13
8. Одлука за утврдување на цената за об-јавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило „Службен весник на Република Маке-донија“ за 2007 година.....	12/13
228. Одлука за утврдување на цената за об-јавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило “Службен весник на Република Маке-донија“.....	133/30

ЈП ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА „МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“

Рег. бр.	Бр./стр.
242. Правилник за внатрешен ред во же-лезничкиот сообраќај.....	145/130

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Рег. бр.	Бр./стр.
32. Правилник за заштита на малолетната публика од програми што можат штет-но да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој.....	21/15
33. Одлука за класификација на радио и на телевизиските програми.....	21/17

99. Одлука за објавување конкурс за доде-лување дозвола за вршење радиоди-фузна дејност.....	57/29
107. Правилник за изменување на Правил-никот за форматите на радио и на теле-визиските програмски сервиси.....	61/44
120. Одлука од Советот за радиодифузија...	67/26
122. Правилник за користење телефонски услуги со посебна тарифа во програми-те на радио и телевизиските програмски сервиси.....	72/28
123. Правилник за начинот на идентифи-кација на спонзорите во радио и во ТВ програмите.....	72/28
151. Одлука од Советот за радиодифузија.....	88/29
262. Одлука за одземање на дозволата за вр-шење на радиодифузна дејност на Тргов-ското радиодифузно друштво “ТВ Тоска” ДОО, Скопје.....	158/156
263. Одлука за одземање на дозволата за вршење на радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво “Монако - Радио Сити ФМ” ДООЕЛ, Куманово.....	158/157
264. Одлука за одземање на дозволата за вршење на радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво “Албана” ДООЕЛ, Куманово.....	158/157

ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ

Рег. бр.	Бр./стр.
216. Правилник за формата и содржината на образецот на легитимацијата на инспекторот за управување со кризи и начинот на нејзиното издавање и одзе-мање.....	130/30

ДИРЕКЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ

Рег. бр.	Бр./стр.
31. Правилник за утврдување на висината на трошоците за издавањето на дозво-лата.....	19/19

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

Рег. бр.	Бр./стр.
204. Правила за условите за користење на технолошко индустриската развојна зона “Скопје” - Скопје.....	117/110
205. Тарифник на основачот на ТИРЗ – „Скопје“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ – „Скопје“.....	117/113

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Рег. бр.	Бр./стр.
28. Овластување за одржување, сервиси-рање и испитување на противпожарни апарати.....	17/55

29.	Овластување за одржување и сервисирање на стабилни инсталации за откривање, јавување и гаснење на пожари.....	17/56
104.	Овластување за одржување, сервисирање и испитување на противпожарни апарати.....	61/43
105.	Овластување за одржување и сервисирање на стабилни инсталации за откривање, јавување и гаснење на пожари и откривање на експлозивни смеси.....	61/44
106.	Овластување за одржување и сервисирање на стабилни инсталации за откривање, јавување и гаснење на пожари.....	61/44
125.	Измени и дополнувања на Правилникот за начинот на одредување на местата на кои задолжително треба да се наоѓаат уредите и инсталациите за заштита од пожари, другата противпожарна опрема, средствата за гаснење на пожари и противпожарните апарати, нивното одржување во исправна состојба, посебното обележување и достапноста за употреба („Службен весник на РМ“ бр. 74/06).....	76/27

**КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА
ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН
ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ
ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР**

Рег.бр.	Бр./стр.
73.	Статут на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер.....
	51/19

**ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА
СПРЕЧУВАЊЕ НА
КОРУПЦИЈАТА**

Рег.бр.	Бр./стр.
124.	Правилник за формата и содржината на образецот на анкетниот лист.....
	72/29

**КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА
КОНКУРЕНЦИЈАТА**

Рег.бр.	Бр./стр.
10.	Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....
	14/20
11.	Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....
	14/20
12.	Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....
	14/20
13.	Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....
	14/21
14.	Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....
	14/21
15.	Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....
	14/21
16.	Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....
	14/22
17.	Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....
	14/22
18.	Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....
	14/22

19.	Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	14/23
20.	Одлука од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	14/23
21.	Одлука од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	14/23
22.	Одлука од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	14/23
23.	Одлука од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	14/24
24.	Одлука од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	14/24
25.	Одлука од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	14/24
30.	Одлука од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	18/32
47.	Одлука од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	32/39
48.	Одлука од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	32/39
49.	Одлука од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	32/39
50.	Одлука од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	32/39
53.	Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	35/58
54.	Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	35/59
55.	Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	35/59
56.	Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	35/60
69.	Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	49/25
85.	Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	52/7
86.	Одлука од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	53/10
87.	Одлука од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	53/11
88.	Одлука од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	53/11
89.	Одлука од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	53/11
90.	Одлука од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	53/11
91.	Одлука од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	53/11
92.	Одлука од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	53/11
93.	Одлука од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	53/12
94.	Одлука од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	53/12
95.	Одлука од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	53/12
96.	Одлука од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	53/12
100.	Одлука на Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	57/31
101.	Решение на Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	57/31
114.	Одлука од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	63/40
127.	Решение на Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	76/28
130.	Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	78/31

131. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	78/31
132. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	78/31
133. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	78/32
134. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	78/32
135. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	78/32
141. Одлука од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	83/11
170. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	101/11
171. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	101/12
183. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	111/28
184. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	111/28
185. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	111/28
186. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	111/29
187. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	111/29
188. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	111/30
189. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	111/31
190. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	111/31
191. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	111/32
206. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	117/114
207. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	117/114
208. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	117/115
209. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	117/115
210. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	117/115
211. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	117/116
212. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	117/116
225. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	132/24
226. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	132/24

227. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	132/24
240. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	142/64
241. Решение од Комисијата за заштита на конкуренцијата.....	142/64

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА АВТОРСКИ МУЗИЧКИ ПРАВА ЗАМП НА РМ

Рег.бр.	Бр./стр.
45. Правилник со тарифа за користење авторски музички дела.....	31/24
46. Правилник за заштита на авторските права и распределба на авторските надоместоци.....	31/29

УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ

Рег.бр.	Бр./стр.
214. Правилник за времето што треба да го помине и условите што треба да ги исполни осуденото лице во установата од определен вид или во соодветно одделение на установата од општ вид.....	123/31
215. Правилник за утврдување на критериумите за предвремено отпуштање на осуденото лице пред истек на казната....	123/32

УПРАВА ЗА СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ

Рег.бр.	Бр./стр.
676. Национална сортна листа.....	50/12
224. Национална сортна листа.....	132/22
231. Национална сортна листа.....	135/42

ЈУ НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ПЕЛИСТЕР“

Рег.бр.	Бр./стр.
102. Програма за поддршка на одржливиот развој на локалните заедници на Национален парк „Пелистер“.....	58/51

Цена 200 денари

www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2007162